



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Сабота, 25 септември 1976
Скопје
Број 30 Год. XXXII

Претплатата за 1976 година изнесува 350 динари. Овој број чини 12 дин. Жиро сметка 40100-601-128

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ОПШТИНСКА ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО — НЕГОТИНО

323.

Врз основа на член 31 од Законот за самоуправните интересни заедници за вработување и за материјално обезбедување за време на привремена безработност („Службен весник на СРМ“, бр. 20/74) и член 9 и 33 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница за вработување, бр. 1631/1 од 1. IX. 1974 година, Собранието на Општинската заедница на вработувањето, Неготино, на седницата одржана на 17 март 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1976 ГОДИНА

I

Придонесот за вработување се плаќа по стапка од 0,75% од бруто личните доходи на вработените.

II

Пресметувањето и плаќањето на придонесот за вработување се врши според одредбите на Законот за самоуправните интересни заедници за вработување и материјално обезбедување за време на привремена безработност.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Неготино“.

Бр. 91

17 март 1976 година
Неготино

Претседател,
Киро Витанов, с. р.

СИЗ НА СТАНУВАЊЕТО — НЕГОТИНО

324.

Врз основа на член 5, став 1, точка 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на станувањето („Службен весник на СРМ“, бр. 49/74) и член 6 од Статутот, Собранието на Самоуправната интересна заедница на станувањето на општина Неготино, на седницата одржана на 10 март 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА ВО 1976 ГОДИНА

Член 1

Основните организации на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници од областа на стопанството, вклучувајќи ги и организациите на здружениот труд регистрирани како установи, распоредени во областите од 1—8 од Номенклатурата за распоредување на стопанските и

другите организации и државни органи по дејности, должни се да плаќаат придонес за станбена изградба по стапка од 4% применувана на доходот и тој придонес да го внесуваат на сметката на Заедницата за станување — Неготино.

Основица за пресметување и плаќање на придонесот од претходниот став е остварениот доход намален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход.

Член 2

Организациите и заедниците од областа на стопанските дејности — култура, социјална дејност, општествените и државните органи и служби — распоредени во областите 9—0 од Номенклатурата за распоредување на стопанските и другите организации и државни органи по дејности, должни се да плаќаат придонес за станбена изградба по стапка од 4% применувана на бруто личниот доход и тој придонес да го внесуваат на сметката на Заедницата на станувањето — Неготино.

Член 3

Обврзник на придонесот за станбена изградба по стапка од 4% на бруто личниот доход е и граѓанинот кој работи со средства на трудот во негова сопственост, а при тоа користи дополнителен труд на други лица.

Член 4

Обврзник на придонесот за станбена изградба по стапка од 4% е и Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, за пензионерите и другите корисници на правата од пензиско и инвалидско осигурување.

Основица за пресметување и уплатување на придонесот од претходниот став е месечниот износ на пензијата.

Член 5

Пресметувањето и уплатувањето на придонесот за станбена изградба од доходот ќе се врши според прописите за данокот на доход на основните организации на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници, а од личните доходи според прописите за данокот на граѓаните.

Член 6

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 12 од 19. XII. 1975 година за утврдување на стапката на придонесот за СИЗ за станување — Неготино за 1976 година.

Член 7

Основачите на Самоуправната интересна заедница за станување на општина Неготино (во смисла на член 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на станувањето) можат со самоуправни спогодба да ја зголемат со оваа одлука утврдената стапка на придонесот за станбена изградба, а со денот на влегувањето во сила на таа самоуправни спогодба ќе престане важноста на оваа одлука.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 12/1
10 март 1976 година
Неготино

Претседател,
Тимов Диме, с. р.

СИЗ НА СТАНУВАЊЕТО — РАДОВИШ

325.

Врз основа на член 10, став 1, точка 5 од Законот за самоуправните интересни заедници на станувањето („Службен весник на СРМ“, бр. 49/74) и член 11, точка 7 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска самоуправна интересна заедница на станувањето — Радовиш, Собранието на СИЗ на станувањето, на седницата одржана на 30 јуни 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА И РАСПРЕДЕЛБАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА ЗА 1976 ГОДИНА

Член 1

Се утврдува висината на стапката на придонесот за станбена изградба за 1976 година и тоа:

1. 4⁰⁰/₁₀₀ на доходот од ОЗТ од стопанството;
2. 4⁰⁰/₁₀₀ на бруто личниот доход од ОЗТ од нестопанството.

Член 2

Обврзници на придонесот од доходот се основните организации на здружениот труд и другите самоуправни организации од областа на стопанството, како и организациите на здружениот труд регистрирани како установи распоредени во областите од 1 до 8 од Номенклатурата за распределување на стопанските организации и државни органи по дејности.

Основица за пресметување и плаќање на придонесот од претходниот став е остварениот доход намален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход.

Член 3

Обврзници на придонесот од личниот доход се работниците што остваруваат личен доход во работните организации од нестопанска дејност, освен работниците од член 2 од оваа одлука.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став претставува бруто личниот доход.

Член 4

Основица за пресметување на придонесот од личниот доход на работниците вработени кај работните луѓе што работат со средства на трудот во сопственост на граѓаните и користат дополнителен труд на други лица е бруто личен доход.

Член 5

Обврзник на придонес за станбена изградба е Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување за пензионерите и корисниците на правата од пензиското и инвалидското осигурување.

Основица за пресметување на придонесот за станбена изградба од член 5 од оваа одлука е висината на исплатените пензии на пензионерите во општина Радовиш.

Член 6

Средствата собрани по сите основи за станбена изградба ќе се распределат по следните стапки.

1. 50⁰⁰/₁₀₀ за изградба и купување на станови за работните луѓе со пониски доходи во семејството — солидарна станбена изградба;

2. 15⁰⁰/₁₀₀ за изградба и купување на станови и кредитирање на индивидуална станбена изградба за учесниците во НОБ;

3. 8⁰⁰/₁₀₀ за изградба и купување на станови за основните организации на здружен труд кои не располагаат со средства за станбена изградба;

4. 20⁰⁰/₁₀₀ за давање на кредит на работниците од организациите на здружен труд за индивидуална станбена изградба;

5. 1⁰⁰/₁₀₀ за надоместок на делот од станарината на одделни категории на станови;

6. 6⁰⁰/₁₀₀ за надоместок за работа на Стручната служба.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. 1. 1976 година.

Бр. 02-293
30 јуни 1976 година
Радовиш

Претседател,
Никола Митев, с. р.

СИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — РАДОВИШ

326.

Врз основа на член 11 и 24 од Законот за самоуправните интересни заедници за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 14 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница во Радовиш, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 12. 2. 1975 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ НА ОПШТИНСКАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — РАДОВИШ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружениот труд и другите организации од областа на стопанството, вклучувајќи ги и организациите на здружен труд регистрирани како установи распоредени во областа од 1—8 од Номенклатурата за распределување на стопанските и други организации и државни органи по дејности од доходот, работните луѓе што остваруваат личен доход од работен однос, освен работниците вработени кај обврзниците од член 21 на Законот за самоуправните интересни заедници за социјална заштита, работните луѓе што самостојно вршат земјоделска, стопанска и нестопанска дејност.

Член 2

Во 1975 година стапки на придонеси се:

1. 0,30⁰⁰/₁₀₀ од доходот на основните организации на здружен труд (член 21 од Законот),
2. 0,25⁰⁰/₁₀₀ од личен доход од работен однос (чл. 22 од Законот),
3. 0,37⁰⁰/₁₀₀ од личен доход од самостојно вршење на земјоделска стопанска и нестопанска дејност (член 23 од Законот).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

Бр. 01-1
12 февруари 1975 година
Радовиш

Претседател,
Љупчо Димитриев, с. р.

СИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — РАДОВИШ

327.

Врз основа на член 14, став 1, точка 3 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, а по предлог на Извршниот одбор од седницата од 26. 12. 1975 година, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 16 јануари 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ГРАЃАНИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — РАДОВИШ

I

Со оваа одлука се утврдуваат стапки на придонесите од личен доход од работен однос, од личен доход од земјоделска дејност, од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност и од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, по кој ќе се обезбедуваат средства на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата.

II

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата изнесуваат:

- придонес од личен доход од работен однос — по стапка од 0,50% на бруто личен доход;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност — по стапка од 0,50%;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност — по стапка од 1%;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност — по стапка од 1%.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. 1. 1976 година.

Бр. 10

16 јануари 1976 година
РадовишПретседател,
Бојадиева Невенка, с. р.

СИЗ НА КУЛТУРАТА — РАДОВИШ

328.

Врз основа на член 14 и 20 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), Статутот на Заедницата и резолуциите на порастот (од 14%), Собранието на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Радовиш, на седницата одржана на 1 април 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ ЗА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНА РАДОВИШ ЗА 1976 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од личен доход од работен однос од нестопанството, од личен доход од земјоделска дејност по катастарскиот приход и од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност во 1976 година.

Член 2

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на Самоуправната интересна заедница за култура во Радовиш изнесуваат:

- придонес од личен доход од работен однос од нестопанските организации — по стапка од 0,48%;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност — по стапка од 0,35% од катастарскиот приход;
- придонес од вршење самостојна стопанска дејност од личен доход — по стапка од 0,37%; и
- придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност — по стапка од 0,11%.

Член 3

Со оваа одлука, покрај основните организации на здружениот труд, чие седиште се наоѓа надвор од Радовиш, се опфаќаат и сите други организации на здружен труд кои со своите истурени ООЗТ, погони, деловници, експозитури, продавници и слично делуваат на подрачјето на општината Радовиш. Доколку не може да се утврди доходноста на овие организации истурени во Радовиш, ќе се изплаќа придонес од личен доход од работен однос по стапка од 0,48%.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. 1. 1976 година. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи одлуката донесена на 1. 2. 1975 година. Оваа одлука ќе биде објавена во „Службен гласник на општината Радовиш“.

Бр. 02-1

1 април 1976 година
РадовишПретседател,
Борис Чапов, с. р.

СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — РАДОВИШ

329.

Врз основа на член 34 и 47 од Законот за самоуправните интересни заедници за физичка култура („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 69, 71 и 72 од Статутот на СИЗ за физичка култура на општина Радовиш, Собранието на СИЗ за физичка култура, на седницата одржана на 20. 1. 1975 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС НА ГРАЃАНИТЕ ЗА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА НА ОПШТИНА РАДОВИШ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од личен доход од работен однос во нестопанството, од личен доход од земјоделска дејност, доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, по кои ќе се обезбедуваат средства за Самоуправната интересна заедница за физичка култура на општина Радовиш.

Член 2

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на Самоуправната интересна заедница за физичка култура изнесуваат:

- придонес од личен доход од работен однос во нестопанството по стапка од 0,30% од бруто износ;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност по стапка од 0,20% од катастарски доход;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност по стапка од 0,20%.

Член 3

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 05.675 од 29. 5. 1974 година, објавена во „Службен гласник на општина Радовиш“.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а ќе се применува од 1. 1. 1975 година, освен одредбата за стапките на придонесот од личен доход од работен однос која ќе се применува од 1. 4. 1975 година.

Бр. 4

20 јануари 1975 година
Радовиш

Претседател,
Мирко Димитров, с. р.

СИЗ НА СТАНУВАЊЕТО — КРУШЕВО**330.**

Врз основа на член 5, точка 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на станувањето („Службен весник на СРМ“, бр. 49/74) и член 17 став 1, точка 5 од Статутот на СИЗ, Собранието на СИЗ на станувањето — Крушево, на седницата одржана на 30 март 1976 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА****Член 1**

ОЗТ и другите самоуправни организации од областа на стопанството, вклучувајќи ги и ОЗТ регистрирани како установи, распоредени во областите од 1—8 од Номенклатурата за распоредување на стопанските и другите организации и државни органи по дејности, се должни да плаќаат придонес по стапка од 2,40% применувана на доходот и да го внесуваат на сметката на СИЗ на станувањето на општината Крушево.

Основица за пресметување и плаќање на придонесот од претходниот став е остварениот доход намален за пресметаните законски и договорни обврски освен данокот на доход.

Член 2

Организациите и заедниците од областа на културата, социјалната дејност, општествените и државни органи и служби распоредени во областите 9—0 од Номенклатурата за распоредување на стопанските и другите организации и државни органи по дејности се должни да плаќаат придонес по стапка од 4,00% применувана на бруто личниот доход и да го внесуваат на сметката на СИЗ на станувањето на општината Крушево.

Член 3

Обврзници на придонес од личен доход по стапка од 4,00% применувана на бруто личниот доход се работниците вработени кај работните луѓе што работат со средства на трудот во сопственост на граѓаните и користат дополнителен труд на други лица.

Член 4

Обврзник на придонесот за станбена изградба по стапка од 4,00% е Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на СР Македонија за пензионерите и корисниците на правата од пензиско и инвалидско осигурување.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став е месечниот износ на пензијата.

Член 5

Пресметувањето и уплатувањето на придонесот од доходот се врши според прописите за данокот на доход на ООЗТ и другите самоуправни организации и заедници, а од личниот доход според прописите за даноците на граѓаните.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општината Крушево“, а ќе се применува од 1. 6. 1976 година.

Бр. 02-10/2

21 април 1976 година
Крушево

Претседател,
Наум Крстески, с. р.

СИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ГОСТИВАР**331.**

Врз основа на член 60 од Законот за определени облици за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 27 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Гостивар, Собранието на Заедницата, на седницата од 26 декември 1975 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ДЕТЕСКАТА ЗАШТИТА ЗА 1976 ГОДИНА****I**

За 1976 година се определува стапката на придонесот за ОСИЗ за општествена заштита на децата и тоа:

1. придонес од личен доход од работен однос — 0,50%;
2. придонес од личен доход од земјоделска дејност — 1⁰/₀;
3. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност — 1⁰/₀;
4. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност — 1⁰/₀.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. 1. 1976 година.

Бр. 152

22 јануари 1976 година
Гостивар

Претседател,
д-р Селам Селамоски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — ДЕМИР ХИСАР**332.**

Врз основа на член 9, став 1, точка 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на образованието („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), а во врска со член 27 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на основното образование на општината Демир Хисар, Собранието на СИЗ на образованието, на седницата одржана на 25 февруари 1975 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1976 ГОДИНА****Член 1**

Стапките на придонесите што ќе се пресметуваат и уплатуваат за обезбедување средства на Самоуправната интересна заедница за основното образование на општината Демир Хисар, се утврдуваат и тоа:

1. придонес од личен доход од работен однос — по стапка од 4,15%;

2. придонес од личен доход од земјоделска дејност — по стапка од 5⁰/₀;

3. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност — по стапка од 4,50⁰/₀.

Член 2

Во однос на обврзниците, основниците, пресметувањето и уплатувањето на придонесот ќе се применуваат одредбите од член 20, 21 и 22 од Законот за СИЗ на образованието („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. I. 1976 година.

Бр. 01-125/1
5 јануари 1976 година
Демир Хисар

Претседател,

СИЗ НА СТАНУВАЊЕТО — СТРУМИЦА

333.

Врз основа на член 10, став 1, точка 5 од Законот за самоуправните интересни заедници на станувањето („Службен весник на СРМ“, бр. 49/74) и член 12, став 1, точка 5 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска самоуправна интересна заедница на станувањето, Собранието на Општинската заедница на станувањето — Струмица, на седницата одржана на 19 мај 1975 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА И РАСПРЕДЕЛБАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА

Член 1

Се утврдува висината на придонесот за станбена изградба по стапка од 4⁰/₀ на:

1. доходот на основните организации на здружениот труд, и
2. личниот доход.

Член 2

Обврзници на придонесот од доходот се основните организации на здружениот труд и другите самоуправни организации од областа на стопанството, како и организациите на здружениот труд регистрирани како установи, распоредени во областите од 1—8 од Номенклатурата за распоредување на стопанските и другите организации и државни органи по дејности.

Основица за пресметување и плаќање на придонесот од претходниот став е остварениот доход, намален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход.

Член 3

Обврзници на придонесот од личниот доход се работниците што остваруваат личен доход од работен однос, освен работниците од чл. 2 на оваа одлука.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став претставува бруто личниот доход.

Член 4

Основица за пресметување на придонесот од личниот доход на работниците вработени кај работните луѓе што работат со средства на трудот во сопственост на граѓаните и користат дополнителен труд на други лица е бруто личниот доход на работниците.

Член 5

Обврзник на придонесот за станбена изградба е Заедницата за пензиско и инвалидско осигурување за пензионерите и корисниците на правата од пензиско и инвалидско осигурување.

Основниците за пресметување на придонесот за станбена изградба од член 1 на оваа одлука ќе се распределуваат на начинот како следува:

7,0⁰/₀ за надоместување на делот од станарните на одделни категории корисници на станови;
20,0⁰/₀ за изградба и купување односно кредитирање на станови за учесниците од НОВ;

36,5⁰/₀ за изградба и купување на станови за работните луѓе со пониски доходи;

36,5⁰/₀ за изградба и купување на станови за основните организации на здружениот труд и за давање кредити за станбена изградба.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 5 јануари 1975 година.

Бр. 02-17/1
20 мај 1975 година
Струмица

Претседател,
Васил Печков, с. р.

СИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — СТРУМИЦА

334.

Врз основа на член 11, точка 3 од Законот за самоуправните интересни заедници за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Струмица, на седницата одржана на 15 април 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ДОХОДОТ НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И УСТАНОВИТЕ ШТО ОСТВАРУВААТ ДОХОД И УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ЗА ОПШТИНА СТРУМИЦА

Член 1

Со оваа одлука се потврдуваат одлуките за утврдување на стапките на придонесите од личните доходи на граѓаните и стапките на придонесите од доходот и личниот доход од работен однос на организациите на здружен труд и установите што остваруваат доход за Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Струмица и тоа:

- придонеси од доход на ОЗТ со стапка 0,15⁰/₀
- придонеси од личен доход од работен однос од нестопанството со стапка 0,15⁰/₀
- придонеси од личен доход од земјоделска дејност со стапка 0,60⁰/₀
- придонеси од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност со стапка 0,50⁰/₀
- придонеси од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност со стапка од 0,50⁰/₀

Член 2

Со донесувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 02-15 од 23. 4. 1975 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по нејзиното донесување, а ќе се применува од 1. I. 1976 година.

Бр. 02-41
20 април 1976 година
Струмица

Претседател,
Миле Витанов, с. р.

ОПШТИНСКА ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО — СТРУМИЦА

335.

Врз основа на член 31 од Законот за самоуправните интересни заедници на вработувањето и за материјалното обезбедување за време на привремената безработност и член 17, став 1, точка 5 од Статутот на Општинската заедница на вработувањето — Струмица, Собранието на Општинската заедница на вработувањето, на седницата одржана на 13 мај 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

I

Важноста на Одлуката за стапката на придонесот за вработување, бр. 02-375 од 30 септември 1974 година, која беше во примена и во 1975 година, се продолжува и во 1976 година, според која придонесот за вработување ќе се пресметува и плаќа од личниот доход на работниците во кои се содржани придонесите и даноците што се плаќаат од личниот доход (брuto личен доход) по стапка од 0,75%.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1976 година.

Бр. 0205-327/3
13 мај 1976 година
Струмица

Претседател,
дипл. инж. агр. Славчо Арсов, с. р.

СИЗ НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — — СТРУМИЦА

336.

Врз основа на член 9, став 1, точка 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на образованието („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 22, став 1, точка 3 од Статутот на Заедницата на основното образование, Собранието на Заедницата на основното образование — Струмица, на редовната седница одржана на 31 мај 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — СТРУМИЦА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапки на придонесите од личен доход од работен однос, од личен доход од земјоделска дејност и од личен доход од самостојно вршење на стопански и нестопански дејности, по кои ќе се обезбедуваат средства за Заедницата на основното образование — Струмица.

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на Заедницата на основното образование — Струмица изнесуваат:

1. од придонесот од личен доход од работен однос по стапка од 4,50%;
2. од придонесот од личен доход од земјоделска дејност по стапка од 10% и
3. од придонесот од личен доход од самостојно обавување на стопански и нестопански дејности по стапка од 6%.

Член 2

Обврзници на придонесот за основното образование и воспитание од личен доход се работниците што остваруваат личен доход од работен однос.

Основица за пресметување и плаќање на придонесот од претходниот став претставуваат сите парични примања според Законот за даноците на граѓаните.

Член 3

Обврзници на придонесот за основното образование и воспитание се и работните луѓе што самостојно вршат земјоделска, стопанска и нестопанска дејност.

Основица за пресметување и плаќање на придонесот од претходниот став е основницата на која се плаќа данок според Законот за даноците на граѓаните.

Член 4

Се ослободуваат од плаќање на придонес од личен доход од земјоделска дејност обврзниците од населените места: Бадилен, Бајково, Барбарево, Белотино, Варварица, Висока Маала, Дорламбос, Мешли, Орманли, Нивичино, Попчево, Раборци, Рич, Стиник, Трибичино и Три Води.

Член 5

Пресметувањето и уплатувањето на придонесот за основното образование и воспитание од личен доход од работен однос го вршат исплатителите на личните доходи.

Утврдувањето и наплатата на придонесот на основното образование и воспитание од личен доход од член 3 на оваа одлука го врши Органот за приходи на општината во роковите и на начин пропишан со Законот за даноците на граѓаните.

Член 6

Во поглед на пресметувањето и уплатувањето, однесувањето и ослободувањето, застареноста на присилната исплата и отписот на придонесот од личен доход за основното образование и воспитание и казните се применуваат соодветните одредби од Законот за даноците на граѓаните.

Член 7

Одлуката бр. 25/1 од 13 март 1975 година за утврдување на стапки на придонесите од личен доход на граѓаните за финансирање на Заедницата на основното образование — Струмица престанува да важи на 1. I. 1976 година.

Одлуката бр. 02-103/2 од 30. VI. 1975 година за измена на Одлуката за утврдување стапки на придонесите од личен доход на граѓаните за финансирање на Заедницата на основното образование — Струмица престанува да важи на 1. I. 1976 година, освен одредбата од член 1, став 2, алинеја 1 која ќе важи до 1. VII. 1976 година.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1976 година, освен ставот 2, алинеја 1 на членот 1 од Одлуката за измена на Одлуката за утврдување стапки на придонесите од личните доходи на граѓаните за финансирање на Заедницата на основното образование — Струмица, бр. 02-103/2 од 30. VI. 1975 година.

Бр. 03-386/1
31 мај 1976 година
Струмица

Претседател,
Кирил Златанов, с. р.

СИЗ НА КУЛТУРАТА — СТРУМИЦА

337.

Врз основа на член 14, точка 5 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 23, точка 5 од Статутот на Интересната заедница на културата во Струмица, Собранието на Заедницата на културата — Струмица, на седницата одржана на 31 март 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И ОД ДОХОДОТ НА ОЗТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА КУЛТУРАТА — СТРУМИЦА ВО 1976 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од личен доход од работен однос, од личен доход од земјоделска дејност, доход од ОЗТ, од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност и од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, по кои ќе се обезбедуваат средства за Заедницата на културата — Струмица.

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на Заедницата на културата изнесуваат:

— придонес од доходот на ОЗТ во стопанството по стапка од	0,33%
— придонес од личен доход од раб. однос од нестопанство	0,33%
— придонес од личен доход од земјод. дејност	1,00%
— придонес од доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност	2,00%

Член 2

Обврзници на придонесот за културата од личен доход се работниците што остваруваат личен доход од работен однос. Основица за пресметување и плаќање на придонесот од л. доход од работен однос, од личен доход од земјод. дејност, од доходот на ОЗТ и од личен доход од самостојно вршење на стопански и нестопански дејности, претставуваат сите парични примања според Законот за даноците на граѓаните.

Се ослободуваат од плаќање на данок од личен доход од земјоделска дејност даночните обврзници од населените места: Бадилен, Бајково, Барбарево, Белотино, Варварица, Висока Маала, Мемешли, Орманли, Нивичино, Попчево, Раборци, Рич, Стиник, Трибичино, Три Води и Дорломбос.

Член 3

Пресметувањето и уплатувањето на придонесот за културата од личен доход од работен однос го вршат исплатителите на личните доходи.

Утврдувањето и наплатата на придонесот за култура од личен доход од член 2 на оваа одлука, го врши органот за приходи на Општината во роковите и на начин пропишани со Законот за даноците на граѓаните.

Член 4

Во поглед на пресметувањето и уплатувањето, олеснувањата и ослободувањата, застареноста на присилната наплата и отписот на придонесот од личен доход за културата и казните се применуваат соодветните одредби од Законот за даноците на граѓаните.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдува-

ње на стапки на придонесите од личните доходи на граѓаните и од доходот за самоуправните интересни заедници во општина Струмица, донесена од страна на Општинското собрание.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се применува од 1. I. 1976 година.

Број 03-156/1
31 мај 1976 година
Струмица

Претседател,
Нада Лисичкова, с. р.

СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — СТРУМИЦА

338.

Врз основа на член 14, точка 5 од Законот за самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 72 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за физичка култура — Струмица, Собранието на Заедницата на физичката култура — Струмица, на седницата одржана на 26 декември 1975 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И ДОХОДОТ ОД ОЗТ ВО СТОПАНСТВОТО ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА ВО СТРУМИЦА ВО 1976 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од личен доход од работен однос, од личен доход од земјоделска дејност, доход од ОЗТ во стопанството, од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност и од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност по кои ќе се обезбедуваат средства на Заедницата на физичката култура во Струмица.

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на Заедницата за физичка култура — Струмица изнесуваат:

— придонес од личен доход од работен однос со стапка од	0,50%
— придонес од личен доход од земјоделска дејност од	0,60%
— придонес од доходот од ОЗТ по стапка од	0,50%
— придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност по стапка од	1%
— придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност	1%

Член 2

Се ослободуваат од плаќање придонес од личен доход од земјоделска дејност обврзниците од населените места: Бадилен, Бајково, Барбарево, Белотино, Варварица, Висока Маала, Дорламбос, Мемешли, Орманли, Нивичино, Попчево, Раборци, Рич, Стиник, Трибичино и Три Води.

Член 3

Во поглед на пресметувањето и уплатувањето, олеснувањето и ослободувањето, застареноста на присилната наплата и отписот на придонесите за физичка култура и казните се применуваат соодветни одредби од Законот за даноците на граѓаните.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување стапки на придонесите од лични доходи на граѓаните и доходот од ОЗТ во стопанството за Самоуправната интересна заедница, бр. 03-10/1 од 4. III. 1975 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 03-109/1
23 јули 1976 година
Струмица

Претседател,
Лазо Караколев, с. р.

ПРОПИСИ НА ОПШТИНСКИТЕ СОБРАНИЈА

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА РАДОВИШ

339.

Врз основа на член 1 од Законот за оданочување на производите и услугите во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 34/72, 39/72, 46/72, 55/72 и 28/73) и Уредбата за измени и дополнувања на Уредбата за зголемување, намалување односно укинување на стапките на основниот данок на промет на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/72, 46/72, 32/73, 34/73, 42/73, 49/73, 57/73, 61/73, 3/74, 18/74, 36/74 и 38/74) и Правилникот за применување на даночните стапки и начинот за водење на евиденцијата и пресметувањето и плаќањето на данокот на промет на производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“ бр. 37/72, 41/72, 4/73, 13/73, 37/73, 3/73 и 20/74), член 237 и 251 точка 3 став 2 од Статутот на Општината, Извршниот совет на Собранието на Општината, на седницата одржана на 15. 5. 1975 година го утврди пречистениот текст на одлуката за посебниот општински данок на промет на производи и услуги.

Пречистениот текст на Одлуката ја содржи: Одлуката бр. 02-324 од 3. 3. 1974 година, Одлуката бр. 02-264 од 28. 2. 1975 година и Одлуката за измени и дополнувања на Одлуката за Посебниот општински данок на промет на жестоки и безалкохолни пијалаци од 15. 5. 1975 година, во кој е означено и времето на нивното влегување во сила.

О Д Л У К А

ЗА ПОСЕБНИОТ ОПШТИНСКИ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

Член 1

Посебниот општински данок на промет на производи и на надоместокот за услуги (во натамошниот текст: посебен општински данок на промет), се плаќа според одредбите на Законот за оданочување на производите и услугите во прометот, Законот за посебниот данок на промет на производи и услуги и оваа одлука.

Посебниот општински данок на промет се плаќа на производи и услуги определени во Тарифата која е составен дел на оваа одлука.

Член 2

Посебниот општински данок на промет не се плаќа на прометот на употребувани предмети, освен на прометот на употребени предмети од злато и други благородни метали и прометот на природни скапоцени камења и природен бисер, што ќе го изврши граѓанин непосредно ако со оваа одлука не е речено поинаку.

Член 3

На граѓаните и граѓанско-правните лица (во натамошниот текст: даночни обврзници — граѓани) кои според членот 13 од Законот за посебниот данок на промет на производи и услуги, основниот и посебниот данок на промет на производи го плаќаат во паушален износ, височината на паушалниот износ им се утврдува до височината на износот пропишан во Тарифата на општинскиот данок на промет.

Височината на данокот според претходниот став за одделни даночни обврзници — граѓани ја определува Одделението за приходи на општината според мерилата и критериумите пропишани за утврдување на данокот од личен доход од стопанска дејност.

Член 4

Паушалниот износ според став 2 од претходниот член Одделението за приходи на општината го утврдува одделно за основниот, одделно за посебниот републички и одделно за посебниот општински данок на промет во три еднакви дела.

Член 5

На самостојните занаетии — производители им се одбива основниот и посебниот данок на промет на производите за материјалот од кој се изработени тие производи ако:

1. Редовната дејност му е регистрирана претежно како производител;
2. Води работни книги за кои е утврдено дека се уредно водени и дека прометот во нив е правилно искажан;
3. Производите за кој се бара одбивањето на данокот на промет се дадени непосредно на крајниот потрошувач; и
4. Данокот на промет за кој се бара одбивање е платен, што се утврдува со фактура или друга соодветна исправа.

При утврдувањето на износот на платениот основен, односно посебен данок на промет на употребениот материјал кој треба да се одбие Одделението за приходи на општината ќе ги земе предвид и утврдените односно вообичаените нормативи на потрошокот на тие материјали, ценејќи ја исправноста на доказите на даночниот обврзник.

На самостоен производител кој е задолжен да води работни книги, а истиот ги води по негово барање, ќе му се одбие данокот на промет според претходниот став, доколку ги исполнува условите утврдени во тој став.

Член 6

Одбивањето на данокот според член 5 од оваа одлука се врши по истекот на годината во која е платен данокот односно при конечниот облог на данокот на промет.

Член 7

Посебниот општински данок на промет односно на надоместокот од извршени услуги во паушален износ за даночните обврзници — граѓани во паушален износ се утврдува според одредбите на чл. 3 и 4 на оваа одлука.

Член 8

Со влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката бр. 02-264 од 28. 2. 1975 година, Одлуката за измени и дополнување на Одлуката за посебниот општински данок на промет од 15. 5. 1975 година.

Член 9

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува со Тарифата како составен дел на оваа одлука од 1. 1. 1975 година,

освен Тарифа бр. 1 која ќе се применува од 1. 3. 1975 година, а точка 7 од Тарифа бр. 4 ќе се применува од 1. 6. 1975 година.

Бр. 02-264
28 февруари 1975 година
Радовиш

Претседател,
Златан Митев, с. р.

ТА Р И Ф А НА ПОСЕБНИОТ ОПШТИНСКИ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

А. Производи

Тар. бр. 1

На прометот на сите производи во трговијата на стоки на мало што служат за крајна потрошувачка се плаќа посебен општински данок на промет на производи по стапка од 7⁰/₀, доколку со оваа тарифа не е поинаку предвидено.

Не се плаќа посебен општински данок на промет на производи според овој тарифен број на производите што се ослободени од основниот и посебниот републички данок на промет.

Тар. бр. 2

На прометот на моторни возила и пловни објекти на моторен погон се плаќа посебен општински данок на промет на производи по стапка од 3⁰/₀.

Тар. бр. 3

Посебен општински данок на промет на надоместоци за занаетчиски услуги, градежни услуги, превоз на патници и стока од страна на граѓаните и граѓанско-правните лица, на градежни услуги, се плаќа по стапка од 5⁰/₀.

Тар. бр. 4

1. На природно вино (од литар) — 1 динар;
2. На природна ракија (од литар) и тоа:
— јачина до 40⁰/₀ — 2 динари;
— јачина преку 40⁰/₀ — 3 динари;
3. На специјални вина (десертни, ликерски и ароматизирани) и десертни пијалаци ако набавната цена по литар изнесува:
— преку 12 до 15 динари се плаќа по 3 динари;
— преку 15 динари се плаќа — 4 динари;
4. На ликери и жестоки алкохолни пијалаци ако набавната цена изнесува по 1 литар над 32 динари — 10 динари;
5. На пиво — 20⁰/₀;
6. На вештачка ракија и други алкохолни пијалаци, освен на пијалациите на кои се плаќа посебен данок на промет според точката 1, 2, 3, 4 и 5 од овој тар. бр. — 40⁰/₀;
7. Посебен општински данок на промет на вештачки безалкохолни пијалаци се плаќа по стапка од 10⁰/₀.

Тар. бр. 5

За прометот на книги, брошури, весници, списанија, картографски производи, каталози и др. публикации се плаќа посебен општински данок на промет на производи по стапка од 30⁰/₀.

Забелешка:

Не се плаќа посебен општински данок на промет на производи според овој тарифен број за кој не се плаќа и основен и посебен републички данок на промет.

Тар. бр. 6

Данок на промет во годишен паушален износ се плаќа и тоа:

1. За лица во селата кои претежно се занимаваат со земјоделска дејност, а стопанската ја вршат како споредно занимање — до 5.000 динари;

2. За лица што стопанската дејност ја вршат без постојано место (дуќан) — до 5.000 динари;

3. За лица кои стопанската дејност ја вршат без постојано работно време и без постојано место (дуќан) — до 5.000 динари.

340.

Врз основа на член 2 од Законот за комунални такси („Службен весник на СРМ“, бр. 45/72), член 237 и 251, точка 3 став 2 од Статутот на општината Радовиш, а по претходно мислење на Соборот на месните заедници и Општествено-политичкиот собор, Собранието на општината, на 28 февруари 1975 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПШТИНСКИ КОМУНАЛНИ ТАКСИ

I. ОПШТ ДЕЛ

Член 1

Се воведуваат комунални такси за предметите и услугите на подрачјето на општина Радовиш, според Законот за комуналните такси.

Комуналните такси за предметите и услугите се плаќаат според таксената тарифа која е составен дел на оваа одлука.

Член 2

Комуналните такси се плаќаат за следните предмети и услуги:

1. За секој истакнат натпис (фирма) на работните простории;
2. За привремен престој на лица во туристички места;
3. За користење на површини за подигање на кампови и други привремени и други употреби;
4. За користење на тротоари пред деловните простории за вршење на стопански дејности;
5. За истакнување на реклами и огласи на јавни места;
6. За држење музика во јавни локации;
7. За држење предмети на игра во јавни локации;
8. За држење витрини за изложување на стоки во деловните простории;
9. За користење на простории за паркирање на автомобили и нивните приколки, мотоцикли, мотори и велосипеди на места што за тоа ќе ги определи Општинското собрание на кое е организирано чување на возилата;
10. За користење на плоштади за стопанска цел.

Член 3

Наплатата на комуналните такси кои не ќе се наплатат во определен рок се врши присилно. Присилната наплата на таксата ја врши Одделението за приходи според одредбите на Законот за даноците на граѓаните кои сходно ќе се применуваат и на жалбите на првостепените решенија за облог и наплатата на комуналните такси.

Член 4

Обврзниците на комуналните такси се должни да поднесат пријава до Одделението за приходи на Општинското собрание до 31 јануари во годината за која се плаќа комунална такса за предметите и услугите кои подлежат на плаќање на комунална такса.

Член 5

Обврзниците на комунални такси кои во текот на годината се стекнат со нови предмети или услуги кои подлежат на плаќање на комунални такси според оваа одлука должни се да ги пријават при Одделението за приходи на Собранието на општина Радовиш, во рок од 15 дена од денот на стекнувањето на новите предмети и услуги.

Член 6

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за општински комунални такси, бр. 02-325/74 од 2. 3. 1974 година.

Бр. 02-262
3 март 1975 година
Радовиш

Претседател
на Соборот на
здружениот труд,
Стојан Ефтимов, с. р.

Претседател
на Собранието
на општината,
Миле Кукутанов, с. р.

II. ПОСЕБЕН ДЕЛ

ТАКСЕНА ТАРИФА

Такса за истакнати натписи (фирми) и друго на работни простории.

Тар. бр. 1

За секој истакнат натпис (фирма) на работна просторија која означува дека одредено правно или физичко лице врши извесна дејност или занимање, се плаќа такса и тоа:

- | | |
|---|------------|
| 1. Трговски претпријатија на големо и мало | 1.000 дин. |
| 2. За 1 продавница — 5.000 динари; | |
| — за 2 продавници — по 4.500 динари; | |
| — за 3 продавници — по 4.000 динари; | |
| — за 5 продавници — по 3.500 динари; | |
| — за 10 продавници — по 2.500 динари; | |
| — за 15 продавници — по 1.500 динари; | |
| — преку 15 продавници — по 500 динари во град; | |
| 300 динари во село. | |
| 3. Стоковни куќи, минимаркети и супермаркети | 2.000 „ |
| 4. Индустриски претпријатија | 3.000 „ |
| 5. На продавници на индустриски претпријатија | 1.000 „ |
| 6. На занаетчиско-производни услуж. претпријатија | 1.000 „ |
| 7. На работилници и продавници на занаетчиски претпријатија | 200 „ |
| 8. На електро-дистрибутивни претпријатија | 5.000 „ |
| 9. На угостителски претпријатија | 3.000 „ |
| 10. На деловни единици на угостител. претпријатија | 200 „ |
| 11. Кафана-ресторан | 300 „ |
| 12. Мотели и хотели | 3.000 „ |
| 13. На претставништва и деловници | 2.500 „ |
| 14. На земјоделски задруги | 300 „ |
| 15. На продавници на земјоделски задруги и комбинати | 300 „ |
| 16. На градилишта на градежни претпријатија | 3.000 „ |
| 17. На градежни објекти на градилишта | 1.000 „ |
| 18. На претпријатија за прикажување на филмови | 500 „ |
| 19. На продавници за леб | 200 „ |
| 20. На претпријатија за обраб. на тутун | 5.000 „ |
| 21. На продавници за весници | 100 „ |
| 22. На автотранспортни претпријатија | 2.000 „ |
| 23. На гаражи на автотр. претпријатија | 1.000 „ |
| 24. На водостопански претпријатија | 500 „ |
| 25. Складишта кои вршат и промет | 1.000 „ |
| 26. Останати складишта — магацини | 500 „ |
| 27. Откупни станици — пунктови на земјоделски производи | 5.000 „ |

- | | |
|---|---------|
| 28. На земјоделско-индустриски прехранбени комбинати | 2.000 „ |
| 29. Погони и др. деловни единици на земјоделско-индустриски комбинати | 300 „ |
| 30. На деловни здруженија | 3.000 „ |
| 31. На сервиси | 1.000 „ |
| 32. На проектантски организации и нивни единици | 1.000 „ |
| 33. На бензински станици — пумпи | 5.000 „ |
| 34. На продавници на увоз-извоз претпријатија | 2.500 „ |
| 35. На откупни станици за тутун | 2.000 „ |
| 36. На адвокатите, бурекчиите и мотелите | 300 „ |
| 37. На приватни угостители, кебапчи и слаткари | 500 „ |
| 38. Останати приватни занаетчиски дуќани | 50 „ |
| 39. На Стопанската банка — филијала | 5.000 „ |
| 40. На Осигурителниот завод | 5.000 „ |

Тар. бр. 2

За користење на тротоари пред деловните простории за вршење на стопанска дејност за секој квадратен метар по 3 динари.

Тар. бр. 3

За истакнување на објави на јавни места се плаќа 2 динари од примерок.
За истакнување на реклами — 400 динари.
За истакнати светлечки реклами таксата се намалува за 50%.

Тар. бр. 4

За држење музика во јавни локации се плаќа такса 150 динари месечно.

Тар. бр. 5

За држење витрини за изложување на стоки вон деловните простории се плаќа такса по 200 динари.

Тар. бр. 6

За користење на простории за паркирање на автомобили и нивните приколки, мотори и велосипеди на место што за тоа ќе го определи Општинското собрание на кое е организирано чување на возилата по 2 динари за 1 час.

Тар. бр. 7

За користење плоштади за стопанска цел — 10 динари за 1 метар квадратен.

341.

Врз основа на член 4 од Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“, бр. 39/72, 3/73, 24/73, 46/73, 48/74 и 46/75) и член 237, точка 7 од Статутот на општината Радовиш, Собранието на општината Радовиш на седницата на Соборот на здружениот труд, а по претходно мислење на Соборот на општествено-политичкиот собор и Соборот на месните заедници, одржана на 27 февруари 1976 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПШТИНСКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ

I ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

На подрачјето на општината Радовиш се воведуваат следните општински даноци:

- данок од личен доход од земјоделска дејност;
- данок од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност;
- данок од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност;

4. данок од личен доход од авторски права, патенти и технички унапредувања;
5. данок на приходи од згради;
6. данок на добивка од игри на среќа;
7. данок на приход од имот и имотни права;
8. данок на наследство и подарок;
9. данок на згради; и
10. данок на имот.

Член 2

Даноците од член 1 од оваа одлука се плаќаат според одредбите на Законот за даноците на граѓаните, прописите донесени врз основа на тој закон и одредбите на оваа одлука.

II. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ

Член 3

Стапките на данокот од личен доход од земјоделска дејност се прогресивни и различни по групи на катастарски општини, во зависност од квалитетот на земјата, начинот на обработката и реализацијата на производството, комуникацијата, близината на пазарот и др. околности.

Катастарските општини на подрачјето на општината, за утврдување на стапките во смисла на претходниот став, а согласно член 64 од Законот за даноците на граѓаните, се распоредуваат во три групи, и тоа:

I група:

Радовиш, Раклиш, Ораовица, Подареш, Јаргулица, Покрајчево, Злеово, Калуѓерица, Сурдулица и Воиславци.

II група:

Ињеве, Дамјан, Тополница, Ракитец, Долни Радеш, Конче, Скорупа, Загорци, Гарван, Габревци, Дедино, Горна Врашница, Долна Врашница, Погулево и Бучин.

III група:

(ридско-планински)

Држанци, Дурутлија, Алилобаси, Карацалар, Каралобаси, Коселија, Саригол, Худаверлија, Шантеш, Чешме Маале, Ново Село, Козбунар, Шипковица, Штурово, Смиљанци, Калузлија, Паповница, Негреновци, Горни Липовик, Долни Липовик, Субнина, Приалија, Сутурге, Аликоч и Калаузлија.

Член 4

Стапките на данокот од личен доход од земјоделска дејност се:

На основица (катастарски приход) дин.		Стапки по групи на кат. општини		
		I група	II група	III група
	до 5.000	12	8	5
од 5.000	до 10.000	14	10	7
од 10.000	до 15.000	16	12	9
	над 15.000	18	15	12

Член 5

Привремено се ослободува од плаќање на данок од личен доход од земјоделска дејност, во смисла на член 55 од Законот за даноците на граѓаните, земјиштето на кое ќе се насадат:

— нови лозја на лозарска почва за	4 години
— малини и рибизли за	3 "
— кајсии и праски за	5 "
— јаболки, круши и дуњи, ореви и костени за	8 "
— бадеми, лешници, смокви, калинки и др. јужно овошје за	8 "
— сливи, црени и др. овошје за	6 "
— листопадни и четинарски шуми:	
— багреми, врби, тополи, четинари и др. шуми од низок раст за	10 "
— други видови на дрвја за	20 "

Член 6

На површините чија плодност се подобрила со вонредни трошоци и работа на сопственикот со над 30% (регулација, заштита од поплави, исушување, наводнување, заштита од порои, калцификација и мелиорација на кисела земја и др. мелиоративни мерки), обврзникот данокот од личен доход од земјоделска дејност ќе го плаќа според катастарскиот приход на земјата пред извршување на мелиоративните мерки уште за 15 години.

Член 7

Обложениот данок на земја дадена под закуп на организација на здружен труд, за земјоделско производство за време подолго од три години се намалува за првите три години за 30%, а за секоја наредна година уште за по 10%, но вкупното намалување на данокот не може да премине 80%.

Намалувањето на данокот се врши врз основа на писмено барање поднесено од страна на обврзникот. Кон барањето обврзникот е должен да приложи еден примерок од договорот.

Ако договорот се раскине пред договорениот рок се врши дополнително обложување на данок за изминатите години според фактичкото траење на договорот за закуп.

Член 8

На индивидуалните земјоделски производители, согласно член 65в од Законот за даноците на граѓаните, а во врска со член 24 од Законот за здружување на индивидуалните земјоделски производители, им се намалува данокот од личен доход од земјоделска дејност за секоја обложна година и тоа:

1. на даночниот обврзник кој својот труд и средствата за работа ќе ги здружи со организација на здружен труд и со неа остварува трајна производна соработка затоа што има склучено писмен договор, и во рамките на таа соработка рамноправно со членовите на работната заедница на организацијата на здружен труд управува со заедничките работи и соодлучува за распределбата на заеднички остварениот доход во рамките утврдени со договорот и општиот акт на организацијата на здружен труд — за 40%;

2. на даночниот обврзник кој со организација на здружен труд, врз основа на писмен договор воспостави кооперативни односи за здружување на средствата за работа и вишокот на своите производи ќе го пласира преку организација на здружен труд — за 30%;

3. на даночниот обврзник кој со организација на здружен труд врз основа на писмен договор трајно воспостави кооперативни односи за вршење на машински услуги, набавка на репродукциони материјали и др. и вишокот на своите производи ги пласира преку организацијата на здружен труд — за 20%.

Член 9

Се ослободуваат од плаќање на данок од личен доход од земјоделска дејност обврзниците кои имаат катастарски приход од ниви VI до VIII класа, во катастарските општини на ридско-планински подрачја, ако на секој декар обработлива површина одгледуваат најмалку 1 овца или на еден и пол хектар најмалку 1 крава.

Како овци односно крави во смисла на претходниот став се сметаат и шилежињата односно јунците постари од една година.

III. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈНО ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКА ДЕЈНОСТ

Член 10

Данокот од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност што се обложува и плаќа според стварен доход на даночната основица од-

носно на делот на даночната основица што е до висината на просечните лични доходи во општествениот сектор во стопанството во Општината се плаќа по стапка од 11%.

На делот на даночната основица преку просечните нето лични доходи во општествениот сектор во стопанството во Општината се плаќа по стапка:

На делот на основицата преку просечните лични доходи (динари)		Стапка
	до 20.000	12
од 20.000	до 40.000	14
од 40.000	до 60.000	16
од 60.000	до 100.000	18
	над 100.000	20

Член 11

Данок од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност во годишен паушален износ плаќаат и тоа:

1. лицата кои претежно се занимаваат со земјоделска дејност, а повремено вршат стопанска дејност како споредно занимање во износ од 500 до 2.000 динари;

— лицата што вршат услуги со трактори, комбајни, вршалици до 20.000 динари;

— лицата постари од 65 години (мажи) и 55 години (жени), доколку се занимаваат само со услуги а дејноста ја вршат сами, како и лицата неспособни за работа со над 49% неспособност под услов да се занимаваат само со услуги и дејноста ја вршат сами и под услов да не вработуваат повеќе од еден работник и да не остваруваат годишен вкупен приход над просечниот нето личен доход на вработен во стопанството на СРМ за претходната година, во износ од 3.000 динари;

— лицата што со одобрение на надлежниот орган вршат стопанска дејност без постојано место на работа плаќаат данок од 1.000 до 2.000 динари;

— лица кои остваруваат приходи од домашни ракотворби, од 500 до 2.500 динари;

— лицата кои вршат услуги на граѓаните, а не се сметаат како занаетчи и дејноста ја вршат сами, чистачи на чевли, носачи, од 500 до 2.000 динари;

— сечачи на дрва — од 1.000 до 2.000 динари;

— мерење со ваги — до 1.000 динари;

— улични продавачи на семки, костени, кикиритки, пченка и сл. — од 500 до 2.000 динари; и

— други лица во смисла на член 86 од Законот за даноците на граѓаните — од 500 до 2.500 динари.

Член 12

Општинскиот данок од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност се плаќа во процент од поединечно остварениот бруто приход, и тоа:

— на приходите за извршување услуги на месните заедници и куќните совети, по стапка од 5%;

— на приходите остварени од продавање на весници, разни публикации, книги, часописи, марки, разгледници и сл. и приходите од утовар и растовар — 10%;

— на приходите остварени од застапниците на југословенската лотарија од продавање на лозови, лото, спортска прогноза и сл., застапниците на осигурителните организации, манекените, дублерите и статистите, по стапка од 5%.

Член 13

На приходите остварени од приредување на забавни игри — 15% и забавни колонии, ансамбли — 20%;

— на приходите остварени од товарење и пренос со запрежни возила што ги вршат лицата како спсредно занимање, по стапка од 20%;

— на приходите остварени по основ на договор за дело — 40%.

Член 14

Се ослободуваат од плаќање на данок од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност лицата кои остваруваат приходи од набљудување кај хидрометеоролошките станици, од испалување на противградобијни зрна и од пошумување на голините.

IV. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈНО ВРШЕЊЕ НА НЕСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ

Член 15

Данокот од личен доход од самостојно вршење на нестопански дејности за обврзниците што се обложуваат по стварен доход на основицата до висината на просечните нето лични доходи во општествениот сектор во нестопанските дејности во општината, по стапка од 11%.

На делот на даночната основица преку просечните нето лични доходи во општествениот сектор во нестопанските дејности во општината се плаќа по стапка од:

На делот од основицата преку просечните нето лични доходи (динари)		Стапка
	до 20.000	12
од 20.000	до 40.000	14
од 40.000	до 60.000	16
од 60.000	до 100.000	18
	над 100.000	20

Член 16

Данок од личен доход од самостојно вршење на нестопански дејности во годишен паушален износ плаќаат и тоа:

— лицата кои подучуваат ученици — 800 динари;

— дактилографи, стенографи и стенодактилографи — 1000 динари;

— вршители на верски обреди:

а) во градот — 2.000 динари;

б) во селата — 800 динари;

— музичари кои остваруваат приходи непосредно од граѓаните: во градот 5.000 динари, а во селата 1.500 динари;

— останати дејности од 1.000 до 2.000 динари.

Член 17

Општински данок од личен доход од самостојно вршење на нестопански дејности, што се плаќаат во процент од секој поединечно остварен бруто приход се плаќа и тоа:

— на приходите што ги остваруваат судиите-поротници, судските и другите вештаци и толкувачи, на приходите на професионалните спортисти кои не влегуваат во пензиски основ и на кои не се пресметани и платени данокот и придонесите од личен доход од работен однос, на приходите остварени од преведувачи, стенографи, дактилографи, картографи, стенодактилографи и филмски работници остварени од продуцентски организации, приходите на спортските судии и др. лица кои остваруваат приходи од спортски организации, по стапка од 5%;

— на приходите на музичарите, по стапка од 10%;

— на приходите остварени од останати нестопански дејности, по стапка од 20%;

— на приходите остварени по основ на договор за дело, 40%;

— на останатите дејности — 25%.

V. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД АВТОРСКИ ПРАВА, ПАТЕНТИ И ТЕХНИЧКИ УНАПРЕДУВАЊА

Член 18

Општински данок од личен доход од авторски права, патенти и технички унапредувања се плаќа по стапка и тоа:

— 10% на личните доходи од книжевни дела (поезија, новели, раскази, романи, критика, есеи), препев и превод на тие дела, од научни и стручни дела и превод на тие дела, од дела од областа на ликовната уметност: вајарска, сликарска, графички дела и таписерии, од драмски и драмско-музички дела, од филмски дела, од правото на авторот од јавно изведување на музички дела (мали права), од правата на репродуктивни уметници (изведувачи) на сериозна музика и драмско-музички дела и од патенти и технички унапредувања;

— 12% на личните доходи од областа на применетата уметност, индустриското обликување и од делата од областа на ликовната уметност што се користат за реклами односно рекламна пропаганда, од фотографски дела и од делата на производните дејности слични на фотографии, од картографски дела, планови, скици и пластични дела што се однесуваат на географијата и топографијата, од текстовите и превод на текстови (освен на книжевните, научните и стручните дела и превод на тие дела) објавени во весници, списанија и во други средства за јавно информирање, освен публикации од забавен жанр, од говорни дела (предавања, говори, беседи и сл.) и од дела од областа на архитектурата;

— 15% на личните доходи од снимени музички дела со средства за механичка репродукција (грамофонски плочи, магнетофонски ленти и сл.), од правата на репродукција на уметниците (изведувачи) на народна музика, музиката во духот на народното творештво и забавната музика, од текстовите и преводите на текстовите објавени во публикации од забавниот жанр, во весниците и списанијата, ревиите и сл., од текстовите и преводот на текстовите за конферанси, скечеви и сценарија на забавни приредби, од написи, идејни сценарија за радио, телевизија и други реклами и на личните доходи од останатите авторски права.

Општинскиот данок на приходи остварени од авторски права, патенти и технички унапредувања од лица врз кои е пренесено авторското право се плаќа по стапка од 20%.

Член 19

Се ослободуваат од плаќање данок од личен доход од авторски права, патенти и технички унапредувања лицата кои остваруваат приход од идеолошко-политички предавања, предавања од народна одбрана и предавања за прва помош.

VI. ДАНОК НА ПРИХОД ОД ЗГРАДИ

Член 20

Општински данок на приход од згради ќе се плаќа:

На основица (динари)	Стапка	
	За станбени згради	За деловни простории
до 5.000	10	30
од 5.000 до 10.000	20	40
од 10.000 до 15.000	25	50
над 15.000	30	60

Трошоците за управување, одржување и за амортизација на зградите изнесуваат 20% од закупнината.

На даночните обврзници кои во домаќинството немаат други приходи освен приходите од згради им се дава намалување на обложениот данок од 50%.

Општински данок на приход од згради што се плаќа по годишен паушален износ за наместени соби до 4 легла кој се плаќа и тоа:

— за 1 легло —	100 динари;
— за 2 легла —	150 динари;
— за 3 легла —	250 динари;
— за 4 легла —	300 динари.

Данокот од претходниот став на овој член ќе се намали за 50% доколку леглото односно собите се издаваат на ученици.

VII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОД ИГРИ НА СРЕКА

Член 21

Општински данок на добивка од игри на среќа се плаќа по стапка од 10%.

VIII. ДАНОК НА ИМОТИ И ИМОТНИ ПРАВА

Член 22

Општинскиот данок на приходи од имоти и имотни права се плаќа по прогресивни стапки и тоа:

Основица (динари)	Стапка
до 10.000	20
од 10.000 до 20.000	30
над 20.000	40

IX. ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОЦИ

Член 23

Општинскиот данок на наследство и подароци се плаќа по следните стапки и тоа:

Основица (динари)	Стапки	
	II насл. ред	III насл. ред
до 10.000	4	6
од 10.000 до 20.000	6	8
од 20.000 до 50.000	8	10
од 50.000 до 100.000	10	14
од 100.000 до 300.000	15	19
над 300.000	20	25

Градежни објекти:

На основица (вредност по м ²) динари	Стапки	
	За станбени згради	За дел. прост. и згради за одмор и закрепнување
до 1.000	10	12
од 1.000 до 2.000	11	14
од 2.000 до 3.000	12	16
од 3.000 до 4.000	14	18
од 4.000 до 5.000	16	20
од 5.000 до 6.000	18	22
над 6.000	20	25

X. ДАНОК НА ЗГРАДИ

Член 24

Данок на згради се плаќа по м² корисна станбена површина и тоа:

— за станови — 5 дин. за 1 м²;
— за деловни простории — 10 динари за 1 м²;
— за згради за одмор и закрепнување — 10 динари по 1 м².

Се ослободуваат од плаќање на данок семејните згради до 40 м², вклучувајќи ги семејните згради над 40 м².

Под корисна површина во смисла на овој член се смета вкупната површина на соби, кујни, претсобја, ходници, бањи, освен внатрешни скали и тавански простории доколку не се користат како мансарди, отворени балкони, тераси и сутеренски простории (визби) на градежни објекти.

Член 25

Даночните обврзници кои во деловните простори вршат самостојна стопанска и нестопанска дејност, данокот на згради ќе го плаќаат во намален износ од 50% од износот пресметан во стапката од претходниот член.

XI. ОПШТИНСКИ ДАНОК НА ИМОТ

Член 26

Општински данок на имот на товарни друмски и моторни возила и комби возила ќе се плаќа по 1.000 динари на секој тон носивост, а на тракторските приколки по 500 динари за секој тон носивост.

XII. ПОСТАПКА ЗА ОБЛОГ НА ДАНОК

Член 27

Помалите износи на обложените даноци, освен данокот по одбивање и данокот на вкупниот приход на граѓаните, се плаќа и тоа:

- данокот во износ од 200 динари се плаќа во една рата, и
- данокот во износ од 500 динари се плаќа во две полугодишни рати.

Член 28

Трошоците за секој излез на извршителот во врска со пописот, пленидбата и продажбата изнесуваат 100 динари за еден работник.

На проценителите и сведоците кои се вработени им се плаќа надоместок во висина на просечната едномесечна заработувачка по час, односно по ден, а до колку не се вработени, надоместок во висина од 15 дин. по час.

Член 29

На чуварот му припаѓа надоместок за трошоците во врска со чувањето на продадените предмети во висина на вистинските трошоци за пренесувањето од местото на чувањето и за исхрана на добитокот — по 100 динари за секој ден.

XIII. ЕМСТВО

Член 30

На обврзниците што вршат угостителска, превозничка, месарска, фурнирска, кебапчиска, електричарска, столарска, радиотелевизиска, механичарска, слаткарска, лимарска, кафе-мелачка, градежна дејност ќе им се издаде одобрение за вршење на дејноста под услов еден или повеќе граѓани да дадат писмена изјава пред надлежниот орган со која емчат за исплатата на нивните даночни обврски.

Емец во смисла на претходниот став на овој член може да биде граѓанин кој со својот имот или личен доход е во состојба да ја намира едногодишната даночна обврска за сметка на даночниот обврзник.

По еден примерок од писмената изјава за емството се доставува до надлежниот орган за издавање на одобрението за вршење на дејноста и органот за приходи кој врши облог со даноци.

XIV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 31

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. 1. 1976 година. Стапките од оваа одлука ќе бидат објавени во „Службен весник на СР Македонија“.

Член 32

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за даноците на граѓаните, бр. 02-263 од 28. 2. 1975 година.

Бр. 365
28 февруари 1976 година
Радовиш

Собор на здружениот
труд
Претседател,
Стојан Ефтимов, с. р.

Општествено-политички собор

Претседател

Трајан Иванов, с. р.

Собор на месните
заедници

Претседател,

Јордан Костадинов, с. р.

342.

Врз основа на член 1 од Законот за данокот на промет на недвижности и права („Службен весник на СРМ“, бр. 5/72) и член 5, став 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на промет на недвижности и права („Службен весник на СРМ“, бр. 47/75), член 237, точка 7 и член 251, точка 3 од Статутот на општината Радовиш („Службен гласник“, бр. 4/74), Соборот на здружениот труд, по претходна согласност на Општествено-политичкиот собор и Соборот на месните заедници, на 28 февруари 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПШТИНСКИ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА

Член 1

На подрачјето на општината Радовиш се плаќа општински данок на промет на недвижности и права (во натамошниот текст: данок).

Член 2

Стапките на данокот се прогресивни според вредноста по м² и различни за земјоделско земјиште, за градежно земјиште, за прометот на правата според вредноста.

Член 3

Данок на промет на недвижност и права се плаќа по следните стапки:

а) За земјоделско земјиште:

На основица (вредност по м ²)	Стапка
до 2	40 „
од 2 до 4	5 „
од 4 до 6	6 „
од 6 до 10	7 „
од 10 до 15	8 „
од 15 до 20	10 „
од 20 до 30	12 „
од 30 до 40	14 „
од 40 до 50	17 „
над 50	20 „

Данокот на промет на недвижности и права за градежно изградено земјиште и дворно место пресметани по претходните стапки ќе се зголеми за 10%.

б) За градежни објекти:

На основица (вредност по м ²)	С т а п к а	
	За станбени згради	За деловни простории и згради за одмор
до 1.000	10	12
од 1.000 до 2.000	11	14
од 2.000 до 3.000	12	16
од 3.000 до 4.000	14	18
од 4.000 до 5.000	16	20
од 5.000 до 6.000	18	22
над 6.000	20	25

в) За промет на право:

На основица (динари)	Стапка
до 5.000	3
од 5.000 до 10.000	5
од 10.000 до 20.000	8
од 20.000 до 50.000	10
од 50.000 до 100.000	15
над 100.000	20

Член 4

Данокот на промет на недвижности и права по повисоката стапка не може да биде поголем од данокот според најблиската пониска стапка применета на највисоката основица што ѝ одговара на таа стапка за разлика меѓу стварната основица и највисоката основица на која се применува непосредната пониска стапка.

Член 5

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за воведување на општински данок на промет на недвижности и права („Службен гласник на Општината“, бр. 4).

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 март 1976 година.

Собор на месните заедници

Потпретседател,

Стојан Лукарџов, с. р.

Собор на здружениот Општествено-политички

труд собор

Претседател, Претседател,

Стојан Ефтимов, с. р. Трајан Иванов, с. р.

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА ПРИЛЕП
343.

Врз основа на член 4 од Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“, бр. 39/72, 3/73, 24/73, 46/73 и 46/75), а во врска со член 240 од Статутот на општина Прилеп („Службен гласник на општина Прилеп“, бр. 1/74), СО — Прилеп, на заедничка седница на сите собори одржана на 27 февруари 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПШТИНСКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

На подрачјето на општина Прилеп се воведуваат следните видови на даноци:

1. данок од личен доход од земјоделска дејност;
2. данок од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност;
3. данок од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност;

4. данок од личен доход од авторски права, патенти и технички унапредувања;
5. данок на приходи од згради;
6. данок од добивка од игри на среќа;
7. данок од приходи од имот и имотни права;
8. данок на наследство и подарок;
9. данок на згради; и
10. данок на имот.

Член 2

Даноците од член 1 на оваа одлука се плаќаат според одредбите на Законот за даноците на граѓаните, прописите донесени врз основа на тој закон и одредбите на оваа одлука.

II. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД
ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ

Член 3

Стапките од општинскиот данок од земјоделство се различни по групи на катастарски општини во зависност од квалитетот на земјата, начинот на обработка и реализацијата на производството, комуникацијата, близината на пазарот и други околности.

Катастарските општини на подрачјето на општината се распоредуваат во три групи и тоа:

I група:

Бела Црква, Воѓани, Галичани, Дебреште, Ерековци, Кадино Село, Канатларци, Клепац, Костинци, Кривогаштани, Крушеани, Лажани, Мало Коњари, Обршани, Пашино Рувци, Секирци, Тополчани, Тројкрсти, Чепигово, Боротино, Варош со град Прилеп.

II група:

Алинци, Бело Поле, Веселчани, Вранче, Врбјани, Годивле, Големо Коњари, Гостиражни, Дабјани, Долгаец, Долнени, Жабјани, Загорани, Заполжани, Зрзе, Кореница, Кошино, Кутлешево, Мирче Ацев, Славеј, Мраморани, Небрегово, Ново Лагово, Новоселани, Пешталево, Подмол, Ропотово, Сарандиново, Селце, Слечче, Средорек, Старо Лагово, Забрчани, Мажучиште, Рилево, Сенокос, Сливје, Браилово, Волково, Дабница, Мало Рувци, Присад, Прилепец, Чумово, Штавица, Горно Село, Дреновци, Маргари, Стровија, Бонче, Лопатица, Марул, Беловодица, Голем Радобил, Лениште, Царевик, Топлица, Смолани, Црнилиште, Шелеверци, Беровци, Десово, Дупјачани.

III група (ридско-планински):

Ореовец, Плетвар, Ракле, Дрен, Крстец, Тројаци, Никодин, Пештани, Живово, Крушевица, Вепрчани, Дуње, Врпско, Манастир, Витолиште, Мелница, Чаниште, Палчиште, Гукаково, Кален, Кокре и Вешинште.

Член 4

Данок од личен доход од земјоделска дејност за обврзниците определени по катастарски општини според претходниот член се плаќа по следните стапки:

На даночна основица	С т а п к и	
	Групи на катастарски општини	
	I	II
до 5000	5,7	4,7
5000 до 7500	6,7	5,7
7500 до 10000	8,7	6,7
10000 до 12500	9,7	7,7
12500 до 15000	10,7	8,7
15000 до 17500	11,7	9,7
17500 до 20000	12,7	11,7
преку 20000	13,7	12,7

Член 5

Обложениот данок од земја дадена под закуп на организации на здружен труд за земјоделско производство, за време подолго од три години се намалува за првите три години 30%, а за секоја наредна година по 10%, но вкупното намалување не може да изнесува повеќе од 80%.

Ако договорот за закуп се раскине пред договорениот рок се врши дополнително обложување на данокот за изминатите години според фактичното траење на закупничкиот однос.

Член 6

Привремено се ослободува од плаќање на данок од личен доход од земјоделска дејност земјиштето на кое ќе се насадат:

- нови лозја на лозарска почва за 4 год.
- малини и рибизли за 3 "
- кајсии и праски за 5 "
- јаболкници, круши и дуњи, ореви и костени за 8 "
- бадеми, лешници, смокви, калинки и др. јужно овошје за 8 "
- сливи, цреши и друго овошје за 6 "

Листопадни и четинарски шуми:

- багреми, врби, тополи, четинари и друга шума од низок раст 10 "
- други видови на дрвја за 20 "

Член 7

За земјиштето чија плодност се подобрила со вонредни трошоци и работа на сопственикот над 30% (регулација, заштита од поплави, исушување, наводнување, заштита од порои, мелиорација, калцификација на кисела земја и други мелиоративни мерки) обврзникот ќе плаќа данок од личен доход од земјоделска дејност според катастарскиот приход на земјата пред извршување на мелиоративните мерки уште за 15 години.

Член 8

Се ослободуваат целосно од општински данок од личен доход од земјоделска дејност обврзниците од населените места од III група.

Член 9

На даночните обврзници на данок од земјоделска дејност кои средствата за работа и својот труд го здружуваат или трајно соработуваат со земјоделска задруга или организација на здружен труд при што го задржуваат правото на сопственост на здружените средства, им се намалува данокот и тоа:

— за склучен договор за трајна и долгорочна соработка за заедничко работење и одлучување во распределбата на заеднички остварениот доход до 3 години — 30% за секоја обложна година;

— над 3 години уште по 10% за секоја обложна година, но вкупното намалување не може да премине 50%.

Ако договорот за трајно соработување, здружување на средствата за работа и својот труд се раскине пред определениот рок, се врши дополнително обложување на данокот за изминатите години, односно не се врши намалување на данокот за годината во која е раскинат договорот.

III. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈНО ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКА ДЕЈНОСТ

Член 10

Данок од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност се обложува и се плаќа според вистински доход или во паушален износ или во процент од секој поодделно остварен бруто приход.

Член 11

Данокот од стопанска дејност што се обложува и се плаќа според вистинскиот доход на основницата од висината на просечните нето лични доходи во стопанството реализирани на подрачјето на општина Прилеп во годината која ѝ претходи на годината за која се врши облогот со данок — се плаќа по стапка од 0,5%.

На разликата на основниците што го надминуваат просечниот нето личен доход во стопанството на подрачјето на општината од претходната година се плаќа данок од личен доход од стопанска дејност по следните стапки:

На основница	Стапки
до 20000	1,5%
20000 40000	3,5%
40000 60000	5,5%
60000 100000	7,5%
над 100000	9,5%

Член 12

Обврската за водење на книги — признаници, во смисла на член 80, став 1, точка 2 од Законот за даноците на граѓаните се однесува на обврзниците од дејноста превозници, трскари.

Член 13

Данок од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност во годишен паушален износ плаќаат лица кои дејноста ја вршат сами и тоа:

I. Лица кои претежно се занимаваат со земјоделска дејност, а стопанската дејност ја вршат како споредно занимање:

— Бербери	од 400 до 600 дин.
— Бочвари	од 400 до 600 "
— Бичење на граѓа — рачно	од 400 до 600 "
— Калајции	од 500 до 700 "
— Кондурации — крпачи	од 400 до 600 "
— Мозаичари, изгр. на надгроб. спомени.	од 400 до 600 "
— Налбати	од 200 до 500 "
— Плетачи	од 300 до 500 "
— Самарции	од 200 до 400 "
— Шивачи	од 500 до 1500 "
— Шапкари	од 500 до 700 "
— Велосипедии	од 200 до 400 "
— Паркетари	од 1000 до 1500 "
— Сечење на дрва со моторна пила	од 1000 до 2000 "
— Производство и продаж. на украс. пред.	од 800 до 1500 "
— Столари без машини	од 1000 до 1200 "
— Столари со машина	од 1500 до 2000 "
— Електроинсталатери	од 600 до 1200 "
— Фризери	од 800 до 1200 "
— Водоинсталатери	од 800 до 1200 "
— Трскари	од 1000 до 1500 "
— Лимари	од 1000 до 2000 "
— Автоелектричари	од 1500 до 2000 "
— Автомеханичари	од 1500 до 2000 "
— Бравари	од 1500 до 2000 "
— Машинбравари	од 1500 до 2000 "
— Коларо-ковачи	од 1500 до 2000 "
— Метлари	од 1500 до 2000 "
— Радио и ТВ механичари	од 1000 до 2000 "
— Сидари	од 1000 до 2000 "
— Услуги со трактор — орање	од 1000 до 1200 "
— Услуги со трактор — превоз	од 1000 до 1500 "
— Казани за варење на ракија:	
со еден казан	од 150 до 200 "
со два казана	од 250 до 400 "
над два казана	од 450 до 600 "

— Услуги со машина за косење на трева	од 1000 до 2000	„
— Вршење со вршалица	од 2500 до 4000	„
— Услуги со комбајн	од 5000 до 7000	„
— Превоз на стоки:		
— превоз со товарен до-биток за секој добиток	од 500 до 600	„
— Дотур на стока со зап-режен добиток	од 1500 до 2000	„
— Превоз со запрежни коли:		
— со мали коли	од 200 до 500	„
— со шпедитерски коли	од 600 до 800	„
— Обврзниците од дејнос-тите што не се споме-нати во претходните точки	од 500 до 2000	„

II. Лица кои со одобрение од надлежен орган вршат стопанска дејност без постојано работно мес-то — дуќан:

— Поправка на чадори	од 200 до 300	„
— Поправка на пушки	од 200 до 300	„
— Ситари	од 400 до 600	„
— Семкари	од 500 до 800	„
— Продажба на ктрки и печење на компири	од 500 до 800	„
— Плетачи	од 500 до 800	„
— Везачки на гарнитури	од 500 до 800	„
— Јорганџии — дрндачи	од 500 до 1000	„
— Шивачи	од 800 до 1500	„
— Наланџии	од 800 до 1000	„
— Електроинсталатери	од 1000 до 1500	„
— Тапетари	од 1000 до 1200	„
— Улични продавачи на бонбони и сладолед	од 1000 до 1500	„
— Водоинсталатери	од 1000 до 1500	„
— Армирачи	од 1500 до 2000	„
— Радио и ТВ механичари	од 1500 до 2000	„
— Улични фотографии	од 1500 до 3000	„
— Сечење на дрва со мо-торни пили	од 1000 до 2000	„
— Автолакери	од 2000 до 3000	„
— Автоелектричари	од 2000 до 3000	„
— Автомеханичари	од 2000 до 3000	„
— Казани за варење на ракија:		
— со еден казан	од 300 до 500	„
— со два казана	од 600 до 800	„
— со три казана	од 900 до 1200	„
— Превозници со запреж-ни коли:		
— со мала кола	од 200 до 500	„
— со шпедитер такси шофери-превоз на патници:	од 600 до 800	„
— со три + едно седиште	од 1000 до 1200	„
— со четири + едно се-диште	од 1300 до 1600	„
— над четири + едно се-диште	од 2000 до 3000	„
— Услуги со трактор — орање	од 1500 до 2000	„
— Услуги со трактор — превоз и комбајн	од 3000 до 20000	„
— Поправка на муз. ин-струменти	од 500 до 800	„
— Бравари	од 2000 до 3000	„
— Машинбравари	од 2000 до 3000	„
— Столари со машини	од 1000 до 3000	„
— Лимари	од 2000 до 3000	„
— Мозаичари	од 2000 до 3000	„
— Молери и фирмописци	од 1000 до 3000	„
— Фризери и фризерки	од 1000 до 2000	„
— Бочвари	од 800 до 2000	„
— Изработка на предмети од лико, рафија и слама	од 1000 до 2000	„
— Сито-штампа изработка на разни амблеми	од 1000 до 2000	„

— Швајцери	од 1000 до 2000	„
— Винкловање на елек. мот. и др.	од 1500 до 3000	„
— Прецизни механичари	од 1500 до 3000	„
— Поправка на разлад. уреди	од 1000 до 2000	„
— Поправка на нафташи	од 1000 до 2000	„
— Влечкари	од 1000 до 3000	„
— Ташнари	од 500 до 1000	„
— Сидари	од 1500 до 3000	„
— Фасадеи	од 1500 до 3000	„
— Обврзниците од дејнос-тите неспомнати во претходните точки	од 500 до 2000	„

III. Лица што вршат услуги претежно со упот-реба на сопствена сила:

— Рачно бичење на труп-ци или граѓа	од 200 до 500	„
— Рачно сечење на огревно дрво	од 200 до 300	„
— Ојачари	од 200 до 300	„

IV. Слепи лица и инвалиди со инвалидност над 49%, под услов да не вработуваат повеќе од еден работник — од 500 до 1500 дин.

Член 14

Ако во годината во која е извршен облогот во паушален износ кај одделни обврзници дошло до промена во однос на обемот на стопанисувањето, користењето на дополнителен труд од други лица, средствата за работа или ако оствариле чист при-ход над 20 илјади динари, ќе се обложат со данок според стварниот доход.

Член 15

Висината на данокот во паушален износ за секој обврзник се утврдува во зависност од видот на работата, обемот на работата, цените на услу-гите и производите, условите за работа, капаците-тот и техничката опременост на работилницата, местото каде се врши дејноста, местото каде се наоѓа работилницата, возраста и физичката спо-собност на обврзникот како и другите околности што се од влијание за остварување на приходите.

Член 16

Утврдениот паушален износ на данокот од са-мостојно вршење на стопанска дејност може за време на прекин на дејноста од причини што не зависат од волјата на обврзникот (смрт, болест, воена вежба и сл.) да се намали односно отпише данокот, ако прекиноот на дејноста трае повеќе од 2 месеци.

Член 17

Се ослободуваат од данок од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност лица пос-тари од 60 години (мажи) и 55 години (жени), под услов да се занимаваат само со услуги и дејноста да ја вршат сами, а тоа да го изјават пред орга-нот.

Член 18

Се ослободуваат од данок од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност следните дејности: гајдаџии, грнчари, самарџии, чистачи на чевли, амали, воденичари — поточари, пајтонџии, каменоресџии, ортомџии и казани за варење на ра-кија узидани по еден казан за сите села во Ма-риново и бивша Плетварска општина како и села-та: Волково, Чумово, Штавица, Прилепец, Мало Рувци, Подмол, Бонче, Марул и Лопатица.

Член 19

Данок од стопанска дејност, во процент од секој поединечно остварен бруто приход, плаќаат граѓаните што вршат повремени услуги на државни органи и организации на здружен труд и на други организации, ако при тие органи и организации вршат работа по договор за дело или остваруваат приход од споредни дејности во земјоделството што не се опфатени со катастарскиот приход, доколку тие приходи не произлегуваат од работен однос, од вршење на стопански дејности, од авторски права на кои не се плаќа данок по вистински доход, односно во годишен паушален износ.

Стапките на данокот од став 1 на овој член изнесуваат:

1. на приходите на застапниците на југословенската лотарија за продажба на лозови, како и на приходите од други игри на среќа — по 15%;

2. на приходите на застапниците на установите и други работни организации за заштита на авторски и мали права, кои се остваруваат вон работен однос — по 20%;

3. на приходите на поверениците на Заедницата за осигурување, работните агенции, поверениците на издавачките претпријатија, кои се остваруваат вон работен однос — 20%;

4. на приходите на транспортните работници и други лица кои вршат товарење и растовар на стоки на државни органи и организации на здружен труд, на приходи од повремена работа со сопствена телесна сила (чистачи, копачи и сл.) на државни органи и организации на здружениот труд, доколку овие приходи не произлегуваат од работен однос — по 10%;

5. на приходот остварен од изведување на забавни игри и приредби по стапка од 15%, а на забавни колонии — ансамбли — по 20%;

6. на приходите од домашни ракотворби, ако работат за организација на здружен труд со која не се во работен однос — по 15%;

7. на приходите од продажба на весници, разни публикации, книги, часописи, марки, разгледници и сл. — по 10%;

8. за сите други приходи остварени од останати стопански дејности — по 20%;

9. на приходите остварени по основ на договор за дело — по 40%.

Член 20

Се ослободуваат од плаќање на данок од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност лицата кои остваруваат приход од набљудување на хидрометеоролошки станици, од испалување на противградобијни зрна и од пошумување на голините.

IV. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈНО ВРШЕЊЕ НА НЕСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ

Член 21

Данокот од нестопанска дејност се обложува според вистински доход, во процент од секој поодделно остварен бруто приход и во годишен паушален износ.

Член 22

Данокот од нестопански дејности за обврзниците што се облаѓаат според вистински доход на основите до висината на просечните нето лични доходи постигнати на подрачјето на општината Прилеп, во годината која ѝ претходи на годината за која се врши облогот со данок се плаќа по стапка од 0,5%.

На разликата над основницата од ставот 1 данокот се плаќа по следните стапки:

На основница		Стапка
	до 20.000	1,5%
од 20.000	до 40.000	3,5%
од 40.000	до 60.000	5,5%
од 60.000	до 100.000	7,5%
	над 100.000	9,5%

Член 23

Годишниот паушален износ на данокот од личен доход од самостојно вршење на нестопански дејности изнесува:

— за професори, наставници, учители (по јазици, музика и друго)	од 1000	до 1500	дин.
— за стенографи, стенодактилографи, дактилографи, нотографи	од 500	до 1000	„
— за свештеници (попови и оци)			
а) попови по селата	од 600	до 1000	„
б) попови во градот	од 1500	до 2000	„
в) оци	од 300	до 500	„
— свирачи на свадби, панаѓури и др.	од 1000	до 2000	„
— останати	од 1000	до 2000	„

Член 24

Данок од самостојно вршење на нестопанска дејност за секој поединечно остварен бруто приход (данок по одбивање) плаќаат граѓаните кои вршат повремено услуги на државни органи и организации на здружен труд и други организации ако тие приходи не произлегуваат од работен однос на авторски права, ниту од вршење на нестопанска дејност на обврзниците што плаќаат данок според вистински доход или годишен паушален износ и тоа:

1. судски и други вештаци, судски толкувачи и вешти лица — по 5%;

2. преведувачи, стенографи, дактилографи, нотографи, стенодактилографи, филмски работници кои остваруваат приходи од продуцентски организации, туристички водичи, судии на спортски натпревари и странски приватно-правни лица — по 5%;

3. на приходите на музичари — по 10%;

4. на приходите остварени од останати нестопански дејности — по 20%;

5. на приходите остварени по основ на договор за дело — по 40%.

Се ослободуваат од данок од личен доход од нестопанска дејност лицата кои остваруваат приходи од идеолошко-политички предавања, предавања од општо-народната одбрана и предавањата за прва помош.

V. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД АВТОРСКИ ПРАВА, ПАТЕНТИ И ТЕХНИЧКИ УНАПРЕДУВАЊА

Член 25

Данок од личен доход од авторски права, патенти и технички унапредувања кои се заштитени со посебен закон, плаќаат граѓаните и тоа:

— 10% на личните доходи од книжевни дела (поезија, новели, раскази, романи, критики и есеи), препев и превод на тие дела, од научни и стручни дела и превод на тие дела, од дела од областа на ликовната уметност (вајарска, сликарска, графички дела и таписерии), од драмско-музички дела, од филмски дела, од правото на авторот од јавното изведување на музички дела (мали права), од правата на репродуктивни уметници (изведувачи) на сериозна музика и драмско-музички дела и од патенти и технички унапредувања;

— 12% на личните доходи од областа на применетата уметност, индустриското обликување и на делата од областа на ликовната уметност што се

користат за рекламна пропаганда, од фотографски дела и од делата на производните дејности слични на фотографии, од картографски дела, планови, скици и пластични дела што се однесуваат на географијата и топографијата, од текстовите и превод на текстови (освен на книжевните, научните и стручните дела и превод на тие дела) објавени во весници, списанија и други средства за јавно информирање, освен публикации од забавен жанр, од говорни дела (предавања, говори, беседи и слично) и од дела од областа на архитектурата;

— 15% на личните доходи од снимени музички дела со средства за механичка репродукција (грамфонски плочи, магнетофонски ленти и сл.), од правата на репродукција на уметниците (изведувачи) на народна музика, музиката во духот на народното творештво и забавната музика, од текстовите и преводите од текстовите објавени во публикациите од забавниот жанр, во весниците и списанијата, ревиите и слично, од текстовите и преводот на текстовите за конферанси, скечеви и сценарија на забавни приредби, од написи, идејни сценарија за радио, телевизија и други реклами и на личните доходи од останатите авторски права.

Општинскиот данок на приходи остварени од авторски права, патенти и технички унапредувања од лица врз кои е пренесено авторското право ќе се плаќа по стапка од 20%.

VI. ДАНОК НА ПРИХОДИ ОД ЗГРАДИ

Член 26

Стапките на данокот на приходи од згради се прогресивни и различни за приходот остварен од издавање под закуп односно наем на станбени згради, деловни простории, додека за издавањето на наместени соби годишно или во сезоната данокот се плаќа во паушален износ.

Член 27

Данок на приходи од згради се плаќа по следните стапки:

1. За станбени згради:

Основица на данокот		Стапки
	до 5000	10%
од 5000	до 10000	20%
од 10000	до 15000	25%
	над 15000	30%

2. За деловни простории и згради за одмор и закрепнување:

Основица на данокот		Стапки
	до 5.000	20%
од 5.000	до 10.000	30%
од 10.000	до 15.000	45%
	над 15.000	60%

Висината на трошоците за одржување, управување и годишната амортизација на зградите изнесува 20% од закупнината.

Член 28

Данокот на приход од згради од издавање наместени соби изнесува годишно:

— за соба со еден кревет	100 дин.
— за соба со два кревети	150 „
— за соба со три кревети	250 „
— за соба со четири кревети	300 „

Данокот од претходниот став на овој член ќе се намали за 50% доколку леглата односно собите се издаваат на ученици и студенти.

Член 29

На даночните обврзници кои во домаќинството немаат други приходи, освен приходите од згради, им се дава намалување на обложениот данок од 50%.

VII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОД ИГРИ НА СРЕКА

Член 30

Данокот на добивка од игри на среќа се плаќа на основицата утврдена на начин како е пропишано во Законот за даноците на граѓаните по стапка од 10%.

VIII. ДАНОК НА ПРИХОДИ ОД ИМОТ И ИМОТНИ ПРАВА

Член 31

Данок на приходи од имот и имотни права се плаќа:

Основица на данокот		Стапки
	до 10.000	20%
од 10.000	до 20.000	30%
	над 20.000	40%

IX. ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОК

Член 32

Данок на наследство и подарок се плаќа на вредноста на наследениот имот, подарениот недвижен или движен имот и тоа:

а) за наследство:

На основица	Стапка		
	II наследен ред	Останати наследни редови	
	до 10.000	4%	6%
од 10.000	до 20.000	6%	8%
од 20.000	до 50.000	8%	10%
од 50.000	до 100.000	10%	14%
од 100.000	до 300.000	15%	19%
	над 300.000	20%	25%

б) данок на подарок се плаќа по мерилата утврдени со член 3, 4 и 5 од Одлуката за општинскиот данок на промет на недвижности и права на подрачјето на општина Прилеп.

X. ДАНОК НА ЗГРАДИ

Член 33

Данок на згради се плаќа по м² корисна површина.

Основица за плаќање на овој данок претставува секој м² над 100 м² за станбени згради, а за деловни простории и згради за одмор и закрепнување за секој м².

Висината на данокот по м² корисна површина изнесува 10 динари.

На даночните обврзници кои во деловните простории вршат самостојна стопанска или нестопанска дејност им се намалува обложениот данок 50%.

Член 34

Под корисна површина во смисла на оваа одлука се смета вкупната површина на: соби, кујни, претсобја, бањи и површини на други помошни простории освен ходници, внатрешни скали, визби во сутерен, тавани, отворени балкони и тераси.

XI. ДАНОК НА ИМОТ

Член 35

Данок на имот на товарни, друмски моторни возила, приклучни и комби возила по тон на носивост се плаќа по:

— за тракторски приколки — по 500 динари по тон на носивост,
— за товарни, друмски моторни возила и комби возила — по 1.000 динари по тон на носивост.

Член 36

Данок на хибридна лоза на една пенушка се плаќа по 5 динари.

XII. ПОСТАПКА ЗА ОБЛОГ И НАПЛАТА НА ДАНОЦИТЕ

Член 37

Помалите износи на обложениите даноци освен данокот по одбивање и данокот од вкупниот приход на граѓаните се плаќаат:

— обложениот данок до 100 динари се плаќа во една рата,
— обложениот данок до 200 динари се плаќа во две еднакви полугодишни рати.

Член 38

Трошоците за секој излез на извршителите во врска со полисот, пленидбата и продажбата изнесуваат 50 динари за еден работник.

Член 39

Трошоците за проценителите и сведоците во врска со пописот, пленидбата и продажбата изнесуваат 200 динари.

Член 40

На чуварот му припаѓа надоместок за трошоците во врска со чувањето на предметите во висина на вистинските трошоци за пренесување до местото на чувањето, исхраната на добитокот и за чување на предметите по 100 динари за секој започнат ден.

XIII. ЕМСТВО

Член 41

Граѓаните кои поднесуваат барање за вршење на угостителска, слаткарска и месарска дејност се должни кон барањето за издавање на уверение да поднесат изјава од двајца граѓани, заверена во општинскиот суд, кои ќе емчат за неговите обврски кон заедницата.

Емците од претходниот став ќе емчат со целокупниот свој имот (подвижен и недвижен).

Еден примерок од изјавата се доставува до надлежниот орган на општината за давање одобрение за обавување на дејноста и еден примерок до Секретаријатот за финансии.

XIV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 42

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за општинските даноци на граѓаните („Службен гласник на општина Прилеп“, бр. 1/75 и 4/75).

Член 43

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се објави во „Службен гласник на општина Прилеп“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 02-1111/1
27 февруари 1976 година
Прилеп

Претседател
на Собранието на
општина Прилеп,
Живко Магдески, с. р.

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА ГОСТИВАР

344.

Врз основа на член 4 од Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“, бр. 39/72, 3/73, 24/73, 46/73, 48/74 и 46/75) и член 208, точка 2 од Статутот на општина Гостивар, Собранието на општина Гостивар, на одделни седници, со рамноправно учество на Соборот на здружениот труд, Соборот на месните заедници и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 февруари 1975 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПШТИНСКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ

I. — ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

На подрачјето на општина Гостивар се воведуваат следните општински даноци:

1. данок од личен доход од земјоделска дејност;
2. данок од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност;
3. данок од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност;
4. данок од личен доход од авторски права, патенти и технички унапредувања;
5. данок на приходи од згради;
6. данок на добивка од игри на среќа;
7. данок на приходи од имот и имотни права;
8. данок на наследство и подарок;
9. данок на згради; и
10. данок на имот.

Член 2

Даноците од член 1 на оваа одлука се плаќаат според одредбите на Законот за даноците на граѓаните, прописите донесени врз основа на тој закон и според одредбите на оваа одлука.

1. — ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ

Член 3

Стапките на данокот од личен доход од земјоделска дејност се прогресивни и различни по групи на катастарски општини во зависност од квалитетот на земјата, начинот на обработка и реализацијата на производството, комуникацијата, близината на пазарот и другите околности.

Катастарските општини на подрачјето на општината, за утврдување на стапките во смисла на претходниот став, а во согласност со член 64 од Законот за даноците на граѓаните, се распоредуваат во три групи и тоа:

I — Во првата група спаѓаат: Балиндол, Бело-виште, Врапчиште, Галате, Гостивар — I реон, Гостивар — II реон, Гостивар — Бег Мало, Гостивар — Саат Мало, Гостивар — Ново Мало, Горна Бањица, Градец, Долна Бањица, Дебреше, Добридол, Здуње, Зубовце, Мало Турчане, Неготино, Равен, Сенокосе, Топлица, Тумчевиште, Форино, Чајле и Чеграње.

II — Во втората група спаѓаат: Вруток, Лешница, Лакавица, Оркуше и Речане.

III — Во третата група — ридско-планински — спаѓаат: Адиевци, Величица, Бибај, Битуше, Богдево, Болетин, Бродец, Велебрдо, Видуше, Волковија, Врбјане, Врбен, Врањовце, Грекај, Горјане, Галичник, Горно Јеловце, Горна Гоновица, Долно Јеловце, Думф, Долна Гоновица, Гурѓевиште, Жировница, Жужње, Железна Река, Јанче, Кичиница, Корито, Кракорница, Калиште, Куново, Лазарополе, Леуново, Ломница, Маврово, Маврови Анови, Митрови Крсти, Нисторово, Нивиште, Никифорово, Ничпур, Ново Село I, Ново Село II, Падалиште, Присојница, Печково, Пожаране, Рибни-

на, Росоки, Ростуше, Сенце, Селце, Скудриње, Страјане, Сретково, Симница, Србиново, Сушица, Тануше, Требиште, Трново, Тресонче и Церово.

Член 4

Стапките на данокот од личен доход од земјоделска дејност се:

На основница динари	Стапки за		
	I група	II група	III група
до 5.000	5	3	1
од 5.000 до 7.500	6	4	2
од 7.500 до 10.000	7	5	3
од 10.000 до 12.500	8	6	4
од 12.500 до 15.000	9	7	5
од 15.000 до 17.500	10	8	6
од 17.500 до 20.000	11	9	7
преку 20.000	12	10	8

Член 5

Привремено се ослободува од плаќање на данок од личен доход од земјоделска дејност, во смисла на член 55 од Законот за даноците на граѓаните, земјиштето на кое се насадени:

— нови лозја на лозарска почва за	4 години
— кајсии и праски за	3 „
— јаболкници, круши, дуњи, ореви и костени за	8 „
— бадеми, лешници, смокви, калинки и друго јужно овошје за	8 „
— сливи, цреси и друго овошје за	6 „
— Листопадни и четинарски шуми:	
— багреми, врби, тополи, четинари и други шуми од низок раст	10 „
— други видови дрвја за	20 „

Член 6

На површините чија плодност се подобрила со вонредни трошоци и работа на сопственикот со над 30% (регулација, заштита од поплави, исушување, наводнување, заштита од порои, калцификација, мелиорација на кисела земја и други мелиоративни мерки) обврзникот данокот од личен доход од земјоделска дејност ќе го плаќа според катастарскиот приход на земјата пред извршувањето на мелиоративните мерки уште за 15 години.

Член 7

Обложениот данок на земја дадена под закуп на организација на здружен труд, за земјоделско производство за време подолго од 3 години се намалува за првите 3 години за 30%, а за секоја наредна година уште за по 10%, но вкупното намалување на данокот не може да премине 80%.

Намалувањето на данокот се врши врз основа на писмено барање поднесено од страна на обврзникот. Кон барањето обврзникот е должен да приложи еден примерок од договорот.

Ако договорот се раскине пред договорениот рок, се врши дополнително обложување на данокот за изминатите години според фактичкото траење на договорот за закуп.

Член 8

На индивидуалните земјоделски производители, во согласност со член 65 од Законот за даноците на граѓаните, а во врска со член 24 од Законот за здружување на индивидуалните земјоделски производители, им се намалува данокот од личен доход од земјоделска дејност за секоја обложна година и тоа:

1. на даночниот обврзник кој својот труд и средствата за работа ќе ги здружи со организација на здружен труд и со неа остварува трајна производна соработка за што има склучено писмен договор и во рамките на таа соработка рамноправно со членовите на работната заедница на организацијата на здружениот труд управува со заеднич-

ките работи и соодлучува за распределбата на заеднички остварениот доход во рамките утврдени со договорот и општите акти на организацијата на здружениот труд, за 40%;

2. на даночниот обврзник, кој со организацијата на здружениот труд, врз основа на писмен договор, воспостави кооперативни односи за здружување на средствата за работа и вишокот на своите производи го пласира преку организацијата на здружениот труд, за 30%;

3. на даночниот обврзник кој со организација на здружениот труд, врз основа на писмен договор, трајно воспостави кооперативни односи за вршење на машински услуги, набавка на репродукциони материјали и вишоците на своите производи ги пласира преку организација на здружениот труд, за 20%.

Член 9

Во пограничните ридско-планински подрачја спаѓаат следните населени места: Ациевци, Бибај, Битуше, Богдево, Болетин, Велебрдо, Видуше, Врбјане, Грекај, Жировница, Жужње, Јанче, Кракорница, Нисторово, Нивишта, Присојница, Рибница, Ростуше, Скудриње, Тануше и Требиште.

Член 10

Се ослободуваат од плаќање на данок од личен доход од земјоделска дејност обврзниците кои имаат катастарски приходи од ниви од V и VI класа, во катастарски општини во ридско-планински подрачја, ако на секој декар обработлива површина одгледуваат најмалку една овца или на 1,5 хектар најмалку една крава.

2. — ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈНО ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКА ДЕЈНОСТ

Член 11

Данок од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност што се обложува и плаќа според стварен доход на даночната основница, односно за дел од даночната основница што е во висината на просечниот личен доход во општествениот сектор во стопанството во општината, се плаќа по стапка од 1%.

На делот од даночната основница преку просечните нето лични доходи во општествениот сектор во стопанството во општината, се плаќа по стапка од:

На дел од основницата преку просечните лични доходи (динари)	Стапка
до 20.000	2
од 20.000 до 40.000	4
од 40.000 до 60.000	6
од 60.000 до 100.000	8
над 100.000	10

По исклучок од претходниот став, за дејностите: угостителска, производи на леб и бели певича, плетачка, столарска, браварска, автомеханичарска, електроелектричарска и кебапчиска, данокот од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност се плаќа по следните стапки:

На делот на основницата преку просечните лични доходи (динари)	Стапка
до 20.000	4
од 20.000 до 40.000	8
од 40.000 до 60.000	10
од 60.000 до 100.000	15
над 100.000	18

Член 12

Данок од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност во годишен паушален износ плаќаат и тоа:

— лица кои претежно се занимаваат со земјоделска дејност, а повремено вршат стопанска дејност како споредно занимање — во износ од 2.000 динари, а за вршење на услуги со трактор, комби-возила, вршалици и запрежни возила — до 20.000 динари;

— лица постари од 65 години (мажи) и 55 години (жени), како и лица неспособни за работа со над 49% неспособност, под услов да се занимаваат со услуги, а дејноста да ја вршат исклучиво сами, како и слепи лица и лица со инвалидност над 49% под услов да не вработуваат повеќе од еден работник и да не остваруваат годишен вкупен приход повеќе од просечниот нето личен доход на вработен во стопанството на СР Македонија за претходната година — во износ од 3.000 динари;

— лица кои со одобрение од надлежниот орган вршат стопанска дејност без постојано место на работа — до 3.000 динари;

— лица кои остваруваат приход од домашни ракотворби — до 2.500 динари;

— лица кои вршат услуги на граѓани, а не се сметаат како занаетчи и дејноста ја вршат сами (чистачи на чевли, носачи, сечачи на дрва, мерење на ваги, улични продавачи на костени, семки, кикиритки и сл.) — до 1.000 динари; и

— други лица во смисла на член 86 од Законот за даноците на граѓаните — до 2.500 динари.

Висината на данокот во паушален износ, во смисла на претходниот став, за секој обврзник се утврдува во зависност од: видот на работата, цената на услугите и производите, условите на работа, капацитетот и техничката опременост, местото кадешто се врши дејност, возраста и физичката способност на обврзникот, како и други околности што се од влијание за остварување на приходите.

Член 13

Данок од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност во процент од секој поединечно остварен — бруто приход, се плаќа и тоа:

1. на приходите остварени од застапниците на Југословенската лотарија од продавање на лозови, лото, спортска прогноза и слично, застапниците на осигурителните организации, манекенките, дублетите и статистите — по 15%;

2. на приходите остварени од товарење и пренос со запрежно возило што ги вршат лица како споредна професија — по 20%;

3. на приходите на транспортните работници и други лица што вршат товарење и растовар на стоки на државни органи и организации на здружениот труд, како и на приходите од повремено работење со сопствена телесна сила (чистачи, копачи и слично), ако овој приход не произлегува од работен однос — по стапка од 10%;

4. на приходите остварени од продавање на весници, разни публикации, книги, марки, разгледници и слично — по 10%;

5. на приходите остварени од приредување на забавни игри и забавни колонии — ансамбли по 20%;

6. за сите други приходи што ќе ги остварат граѓаните со повремено вршење на други услуги на државни органи и организации на здружениот труд, ако со такви вршења на услуги не е заснован работен однос, а доколку на таквите приходи не се плаќа данок според годишен паушален износ и по вистински доход, како и за приходите кои произлегуваат од граѓанско-правен однос по основ на договор за дело — по 40%.

Член 14

Утврдениот паушален износ на данокот за самостојно вршење на стопанска дејност може за време на прекин на дејноста од причини што не зависат од волјата на обврзникот (смрт, болест, воена вежба и слично) да се намали односно отпише данокот ако прекикот на дејноста трае повеќе од 3 месеци.

Член 15

Се ослободуваат од плаќање на данок од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност лицата кои остваруваат приходи од набљудување кај хидрометеоролошките станици, од испалување на противградобијни зрна и од пошумување на голините.

3. — ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈНО ВРШЕЊЕ НА НЕСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ

Член 16

Данок од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, за обврзниците што се обложуваат по стварен доход на основицата од висината на просечните нето лични доходи во општествениот сектор во нестопанските дејности во општината, по стапка од 1%.

На делот од даночната основица преку просечните нето лични доходи во општествениот сектор во нестопанските дејности во општината, се плаќа по стапка:

На делот на основицата преку просечните лични доходи (динари)	Стапка
до 20.000	2
од 20.000 до 40.000	4
од 40.000 до 60.000	6
од 60.000 до 100.000	8
над 100.000	10

Член 17

Данок од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност во годишен паушален износ плаќаат и тоа:

- лицата кои подучуваат ученици до 1.000 дин.
- дактилографи, стенографи и стенодактилографи до 1.500 „
- вршители на верски обреди до 2.000 „
- музичари кои остваруваат приходи непосредно од граѓаните до 5.000 „
- останати дејности до 5.000 „

Член 18

Општинскиот данок од личен доход од самостојно вршење на нестопански дејности, што се плаќа во процент од секој поединечно остварен бруто приход се плаќа и тоа:

— на приходите што ги остваруваат судиите-поротници, судските и други вештаци и толкувачи, на приходите на професионалните спортисти кои не влегуваат во пензискиот основ и на кои не се пресметани и платени данокот и придонесите од личен доход од работен однос, на приходите остварени од преведувачи, стенографи, дактилографи, картографи, стенодактилографи и филмски работници остварени од продуцентски организации, приходите на спортските судии и други лица кои остваруваат приходи од спортски организации — по стапка од 5%;

— на приходите на музичарите, по стапка од 10%;

— на приходите остварени од останатите нестопански дејности, по стапка од 25%;

— на приходите остварени по основ на договор за дело, по стапка од 40%; и

— на останатите дејности, по стапка од 25%.

4. — ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД АВТОРСКИ ПРАВА, ПАТЕНТИ И ТЕХНИЧКИ УНАПРЕДУВАЊА

Член 19

Општинскиот данок од личен доход од авторски права, патенти и технички унапредувања се плаќа по стапка од:

— 10% од личните доходи од книжевни дела (поезија, новели, раскази, романи, критики, есеи), прелеп и превод на тие дела, од научни и стручни дела и преводи на тие дела, од дела од областа на ликовната уметност (вајарска, сликарска, графички дела и таписерии) од драмски и драмско-музички дела, филмски дела, од правото на авторот на јавно изведување на музички дела (мали права), од правата на репродуктивни уметници (изведувачи) на сериозна музика и драмско-музички дела и од патенти и технички унапредувања;

— 12% од личните доходи од областа на применетата уметност, индустриско обликување и на делата од областа на ликовната уметност што се користат за рекламна пропаганда, од фотографски дела и од делата на производните дејности слични на фотографии, од картографски дела, планови, скици и пластични дела што се однесуваат на географијата и топографијата, од текстовите и преводите на текстови (освен од книжевните, научните и стручните дела и преводи на тие дела) објавени во весници, списанија и во други средства за јавно информирање, освен публикации од забавен жанр, од говорни дела (предавања, говори, беседи и слично) и од дела од областа на архитектурата;

— 15% од личните доходи од снимање музички дела со средства за механичка репродукција (грамофонски плочи, магнетофонски ленти и слично), од правата на репродукција на уметниците (изведувачи) на народната музика, музиката во духот на народното творештво и забавната музика, од текстовите и преводите на текстовите објавени во публикациите на забавниот жанр, во весниците и списанијата, ревиите и слично, од текстовите и преводите на текстовите на конференси, скечев и сценарија на забавни приредби, од написи, идејни сценарија за радио, телевизија и други реклами и на личните доходи од остварените авторски права.

Општинскиот данок на приходи остварени од авторски права, патенти и технички унапредувања од лица врз кои е пренесено авторското право ќе се плаќа по стапка од 20%.

Член 20

Се ослободуваат од плаќање данок од личен доход од авторски права, патенти и технички унапредувања лицата кои остваруваат приходи од идеолошко-политички предавања, предавања од општо-народната одбрана и предавањата за прва помош.

5. ДАНОК НА ПРИХОДИ ОД ЗГРАДИ

Член 21

Општински данок на приходи од згради се плаќа по прогресивни стапки и тоа:

На основница (динари)	Стапки	
	За стан- бени	За делов. прост. и згр. за одмор згради и закрепнување
до 5.000	10	20
од 5.000 до 10.000	20	30
од 10.000 до 15.000	25	45
над 15.000	30	60

Трошоците за управување, одржување и за амортизација на зградите изнесуваат 20% од закупнината.

Член 22

На даночните обврзници кои во домаќинството немаат други приходи освен приходите од згради, им се дава намалување на обложениот данок најмалку до 50%.

Член 23

Општинскиот данок на приходи од згради што се плаќа во годишен паушален износ за наместени соби до 4 легла, ќе се плаќа и тоа:

— за едно легло	150 динари
— за две легла	200 "
— за три легла	300 "
— за четири легла	400 "

Данокот од претходниот став од овој член ќе се намали за 50%, доколку леглата односно собите се издаваат на ученици и студенти.

6. — ДАНОК НА ДОБИВКА ОД ИГРИ НА СРЕКА

Член 24

Општински данок на добивка од игри на среќа се плаќа по стапка од 10%.

7. — ДАНОК НА ПРИХОДИ ОД ИМОТ И ИМОТНИ ПРАВА

Член 25

Општински данок на приходи од имот и имотни права се плаќа по прогресивни стапки и тоа:

Основница (динари)	Стапка
до 10.000	20
од 10.000 до 20.000	30
над 20.000	40

8. — ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОЦИ

Член 26

Општински данок на наследство и подароци се плаќа по следните стапки и тоа:

Основница (динари)	Стапки	
	II наследен ред	Останати наследни редови
до 10.000	4	6
од 10.000 до 20.000	6	8
од 20.000 до 50.000	8	10
од 50.000 до 100.000	10	14
од 100.000 до 300.000	15	19
над 300.000	20	25

Член 27

Општински данок на промет на недвижности и права за продадено земјоделско земјиште и градежни објекти се плаќа по следните стапки:

а) За земјоделско земјиште:

На основница (вредност по м ²)	Стапка
до 2	4
од 2 до 4	5
од 4 до 6	6
од 6 до 10	7
од 10 до 15	8
од 15 до 20	10
од 20 до 30	12
од 30 до 40	14
од 40 до 50	17
над 50	20

б) За градежни објекти:

На основница (вредност по м ² динари)	С т а п к и	
	За станбени згради	За делов. простор. и згради за одм. и закр.
до 1.000	10	12
од 1.000 до 2.000	11	14
од 2.000 до 3.000	12	16
од 3.000 до 4.000	14	18
од 4.000 до 5.000	16	20
од 5.000 до 6.000	18	22
над 6.000	20	25

9. — ДАНОК НА ЗГРАДИ

Член 28

Данок на згради се плаќа по м² корисна станбена површина, зависно од материјалот на градбата, односно квалитетот на зградата и тоа:

1. за станбени згради од тврд материјал над 100 м² — 10 динари;
2. за станбени згради од мешовит и слаб материјал над 100 м² — 5 динари;
3. за објекти за рекреација (вили, викенд-куќички) — 10 динари;
4. за деловни простории што се издаваат под закуп на граѓани се плаќа по стапка од:
 - а) од тврд материјал — 15%;
 - б) од слаб и мешовит материјал — 10%;

Член 29

На даночните обврзници кои во деловните простории вршат самостојна стопанска и нестопанска дејност, им се дава намалување од обложениот данок до 50%.

10. — ДАНОК НА ИМОТ

Член 30

Данок на имот на товарни друмски моторни возила и комби возила се плаќа по 1.000 динари за секој тон носивост, а за тракторските приколки по 500 динари за секој тон носивост.

II. — ПОСТАПКА ЗА ОБЛОГ И НАПЛАТА НА ДАНОЦИТЕ

Член 31

Помалите износи на обложениот данок, освен данокот по одбивање и данокот од вкупниот приход на граѓаните, се плаќаат и тоа:

- данокот во износ од 100 динари, во една рата; и
- данокот во износ од 200 динари, во две рати.

Член 32

Трошоците за присилна наплата, во смисла на член 228 и членот 262 од Законот за даноците на граѓаните изнесуваат:

- за секој излез на извршителот во врска со попис и продажба на предмети на присилната наплата, по 20 динари; и
- за проценителите и сведоците кои се вработени, надоместок во висина на просечната едно-месечна заработувачка по час односно по ден, а доколку не се вработени, надоместок во висина од 15 динари по час односно 120 динари по ден.

Член 33

На обврзниците што вршат самостојна стопанска дејност и тоа: угостители и превозници ќе им се издаде одобрение за вршење на дејноста под услов еден или повеќе граѓани да дадат писмена изјава пред надлежниот орган со која емчат за исплатата на неговите даночни обврски.

По еден примерок од писмената изјава за емството се доставува до надлежниот орган за издавање на одобрението за вршење на дејноста и органот за приходи кој врши облог со даноци.

III. — ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 34

Оваа одлука влегува во сила веднаш по нејзиното донесување, а ќе се применува од јануари 1976 година и ќе се објави во „Службен гласник на општина Гостивар“.

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за општинските даноци на граѓаните објавена во „Службен гласник на општина Гостивар“, бр. 7/74, под број 02-799/1 и Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за општинските даноци на граѓаните, објавена во „Службен гласник на општина Гостивар“, бр. 9/75 под број 02-772/1.

Број 02-921

27 февруари 1976 година
Гостивар

Претседател
на Собранието на општината,
Миодраг Јефремоски, с. р.

Потпретседател
на Соборот на здружениот
труд,
Џеваир Мустафаи, с. р.

Претседател
на Соборот на месните
заедници,
Непати Салии, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Назми Исмани, с. р.

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА РЕСЕН

345.

Врз основа на член 4 од Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“, бр. 39/72, 3/73, 24/73, 46/73, 48/74 и 46/75) и член 111, став 1 и член 224, став 1, алинеја 2 од Статутот на општината Ресен, Собранието на општината Ресен, на 17-та заедничка седница на трите собори, одржана на 13 април 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПШТИНСКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

На подрачјето на општината Ресен се воведуваат следните општински даноци:

1. данок од личен доход од работен однос;
2. данок од личен доход од земјоделска дејност;
3. данок од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност;
4. данок од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност;
5. данок од личен доход од авторски права, патенти и технички унапредувања;
6. данок од приходи од згради;
7. данок на добивка од игри на среќа;
8. данок на приход од имот и имотни права;
9. данок на наследство и подарок;
10. данок на згради; и
11. данок на имот.

II. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС

Член 2

Данок од личен доход од работен однос во месечен паушален износ плаќаат:

- 1) куќни помошнички 30 дин.

- 2) настојници на згради и работници
вработени во месните заедници 100 дин.
- 3) работници вработени кај приватни
работодавци:
- а) висококвалификувани 180 дин.
- б) останати 100 дин.

Член 3

Даноците од членот 1 на оваа одлука се плаќаат според одредбите на Законот за даноците на граѓаните, прописите донесени врз основа на тој закон и одредбите на оваа одлука.

III. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ

Член 4

Стапките на данокот од личен доход од земјоделска дејност се прогресивни и различни по групи на катастарски општини, во зависност од квалитетот на земјата, начинот на обработката и реализацијата на производството, комуникацијата, близината на пазарот и другите околности.

Катастарските општини на подрачјето на Општината за утврдување на стапките во смисла на претходниот став, а согласно член 64 од Законот за даноците на граѓаните, се распоредуваат во три групи, и тоа:

I група: Ресен, Асамати, Горна Бела Црква, Долна Бела Црква, Дрмени, Езерени и Царев Двор.

II група: Перово, Покрвеник, Прељубје, Лавци, Волкодери, Стипона, Избишта, Јанковец, Горно Дупени, Наколец, Сливница, Претор, Рајца, Љубојно, Штрбово, Подмочани, Грнчари, Крани, Болно, Евла, Златари, Сопотско и Козјак.

III група: Арвати, Брајчино, Долно Дупени, Коњско, Кривени, Крушје, Курбиново, Лева Река, Лескоец, Отешево, Стење, Петрино и Шурленци.

Населените места од трета група се прогласуваат за ридско-планински подрачја.

Член 5

Погранични ридско-планински населени места ќе се одредат со посебна одлука на Собранието на општината Ресен.

Член 6

Стапки на данокот од личен доход од земјоделска дејност се:

На основица динари	Стапки за		
	I група	II група	III група
до 5.000	9	7	5
од 5.000 — 7.500	10	8	6
од 7.500 — 10.000	11	9	7
од 10.000 — 12.500	12	10	8
од 12.500 — 15.000	13	11	9
од 15.000 — 17.500	14	12	10
од 17.500 — 20.000	15	13	11
преку 20.000	16	14	12

Член 7

Привремено се ослободува од плаќање на данок од личен доход од земјоделска дејност, во смисла на член 55 од Законот за даноците на граѓаните, земјиштето на кое ќе се насадат:

- нови лозја на лозарска почва за 4 години
- малини и рибизли за 3 „
- кајсии и праски за 5 „
- јаболкници, круши и дуњи за 8 „
- ореви и костени за 15 „
- бадеми, смокви, лешници, калинки и друго јужно овошје за 10 „
- сливи, преши и друго овошје за 6 „
- листопадни и четинарски шуми:
- багреми, врби, тополи, четинари и друга шума од низок раст 10 „
- други видови на дрвја за 20 „

Член 8

На површините чија плодност се подобрила со вонредни трошоци и работа на сопственикот со над 30% (регулација, заштита од поплави, исушување, наводнување, заштита од порои, калцификација и мелиорација на кисела земја и други мелиоративни мерки), обврзникот данокот од личен доход од земјоделска дејност ќе го плаќа според катастарскиот приход на земјата пред извршување на мелиоративните мерки уште за 15 години.

Член 9

Обложениот данок на земја дадена под закуп на организација на здружен труд за земјоделско производство за време подолго од 3 години се намалува за првите 3 години за 30%, а за секоја наредна година уште за по 10%, но вкупното намалување на данокот не може да премине 80%.

Намалувањето на данокот се врши врз основа на писмено барање поднесено од страна на обврзникот. Кон барањето обврзникот е должен да приложи еден примерок од договорот.

Ако договорот се раскине пред договорениот рок, се врши дополнително обложување на данок за изминатите години според фактичкото траење на договорот за закуп.

Член 10

Се ослободуваат од плаќање на данок од личен доход од земјоделска дејност обврзниците во ридско-планинските подрачја, кои во домаќинството немаат машки членови под 60 години, односно женски под 55 години.

IV. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈНО ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКА ДЕЈНОСТ

Член 11

Данокот од личен доход од самостојно вршење на стопански дејности (во натамошниот текст: данокот) се обложува и се плаќа според вистинскиот доход, во годишен паушален износ или во процент од секој поединечно остварен бруто приход.

Член 12

Данокот од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност што се обложува и плаќа според вистинскиот доход на даночната основица, односно за дел од даночната основица што е до висината на просечните лични доходи во општествениот сектор во стопанството во општината, се плаќа по стапка од 6%.

На делот од даночната основица преку просечните нето лични доходи во општествениот сектор во стопанството во Општината се плаќа по стапка:

На делот на основицата преку просечните лични доходи (динари)	Стапка
до 20.000	7
од 20.000 — 40.000	9
од 40.000 — 60.000	11
од 60.000 — 100.000	13
над 100.000	15

Член 13

Данок од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност во годишен паушален износ плаќаат и тоа:

1. лица кои претежно се занимаваат со земјоделска дејност, а повремено вршат стопанска дејност како споредно занимање во износ до 2.000 д.
- а за вршење на услуги со трактор, комбайн и вршалица до 20.000 д.
2. лицата постари од 65 години (мажи) и 55 години (жени) доколку се занимаваат само со услуги, а дејноста ја вршат сами во износ до 3.000 д.

3. лица неспособни за работа со над 49% неспособност, како и слепи лица под услов да не вработуваат повеќе од еден работник во износ до 3.000 д.
4. лица кои стопанската дејност ја вршат без постојано работно место (ду-кан) во износ до 3.000 д.
5. лица кои вршат услуги, претежно со употреба на сопствена работна сила:
— чистачи на чевли;
— носачи;
— сечачи на дрва со рачна пила;
— мерачи на ваги, улични продава-чи на семки, костени, кикиритки, пчен-ка и слично до 1.000 д.
6. други лица во смисла на член 86 од Законот за даноците на граѓаните до 2.500 д.

Член 14

Висината на годишниот паушален износ, за се-кој обврзник ја утврдува надлежниот орган за приходи во зависност од обемот на работењето, ус-ловите за работа, работната способност на обврз-никот, опременоста, местото каде се врши дејно-ста и другите услови што се од влијание за ра-ботата.

Член 15

Утврдениот паушален износ на данокот од са-мостојно вршење на стопанска дејност може да се намали односно отпише ако дојде до прекин на деј-носта од причини што не зависат од волјата на обврзникот (смрт, болест, војна вежба и сл.) ако прекилот трае повеќе од три месеци.

Член 16

Општинскиот данок од личен доход од само-стојно вршење на стопанска дејност, што се плаќа во процент од секој поединечно остварен бруто приход, се плаќа и тоа:

- на приходите за извршени услуги на месни-те заедници и куќните совети по 5%;
- на приходите остварени од продавање на весници, разни публикации, книги, часописи, раз-гледници и сл. и приходите од утовар и растовар по 10%;
- на приходите остварени од застапниците на Југословенската лотарија од продавање на лозо-ви, лото, спортски прогнози и сл., застапниците на осигурителните организации, манекените, дублерите и статистите по 15%;
- на приходите остварени од приредување на забавни игри и забавни колонии — ансамбли по 20%;
- на приходите остварени од товарење и пре-нос со запрежни возила што ги вршат лица како споредни занимања по 20%;
- на приходите остварени од останати стопан-ски дејности по 25%; и
- на приходите остварени по основ на дого-вор за дело по 40%.

Член 17

На обврзниците од вршење на стопанска деј-ност кои се обложуваат по вистински доход, а вр-шат угостителска дејност ќе им се намали дано-кот до 70% годишно за период од најмалку 3 го-дини, ако изградат современи угостителски објекти и стопанисуваат на современ начин. Објектот тре-ба да биде изграден во склад со урбанистичкото решение.

Член 18

Се ослободуваат од плаќање на данок од ли-чен доход од самостојно вршење на стопанска деј-ност лицата кои остваруваат приход од набљуду-вање кај хидрометеоролошките станици, од испла-чување на противградобийни зрна и од пошуму-вање на голините.

Член 19

Обврската за водење на работни книги од чле-нот 80 од Законот за даноците на граѓаните, се проширува и на следните дејности:

1. книга на приходи и расходи водат обврз-ниците од дејностите: превозничка и вардиска;
2. книга — признаница водат обврзниците од шивачката дејност.

V. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈНО ВРШЕЊЕ НА НЕСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ

Член 20

Данокот од личен доход од самостојно вршење на нестопански дејности (во натамошниот текст: данок) се обложува според вистински доход, во годишен паушален износ и во процент од секој поединечно остварен бруто приход.

Член 21

Данокот од личен доход од самостојно вршење на нестопански дејности, за обврзниците што се обложуваат по стварен доход на основицата до висината на просечните нето лични доходи во општествениот сектор во нестопанските дејности во Општината се плаќа по стапка од 6%.

На делот од даночната основица преку про-сечните нето лични доходи во општествениот сек-тор во нестопанските дејности во Општината се плаќа по стапка:

На делот на основицата преку просечните лични доходи (динари)	Стапка
до 20.000	7
од 20.000 — 40.000	9
од 40.000 — 60.000	11
од 60.000 — 100.000	13
над 100.000 *	15

Член 22

Данок од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност во годишен паушален из-нос плаќаат и тоа:

- лица кои подучуваат ученици до 1.000 дин.
- дактилографи, стенографи и сте-нодактилографи до 1.500 дин.
- вршители на верски обреди до 2.000 дин.
- музичари кои остваруваат при-ходи непосредно од граѓаните до 5.000 дин.
- останати дејности до 5.000 дин.

Член 23

Општинскиот данок од личен доход од само-стојно вршење на нестопански дејности, што се плаќа во процент од секој поединечно остварен бруто приход се плаќа и тоа:

- на приходите што ги остваруваат судиите — поротници, судските и други вештачи и толкува-чи, на приходите на професионалните спортисти кои не влегуваат во пензискиот основ и на кои не се пресметува и плаќа данокот и придонесите од личен доход од работен однос, на приходите остварени од преведувачи, стенографи, дактилографи, стенодактилографи и филмски работници остваре-ни од продуцентски организации, приходите на спортските судии и други лица кои остваруваат приходи од спортските организации по 5%;
- на приходите на музичарите по 10%;
- на приходите остварени од останати несто-пански дејности по 20%;
- на приходите остварени по основ на дого-вор за дело по 40%.

VI. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД АВТОРСКИ ПРАВА, ПАТЕНТИ И ТЕХНИЧКИ УНАПРЕДУВАЊА

Член 24

Општинскиот данок од личен доход од автор-ски права, патенти и технички унапредувања се плаќа по стапка и тоа:

— 10% на личните доходи од книжевни дела (поезија, новели, раскази, романи, критика, есеи), препев и превод на тие дела, од научни и стручни дела и превод на тие дела, од дела од областа на ликовната дејност (вајарска, сликарска, графички дела и таписерии) од драмски и драмско-музички дела, од филмски дела, од правото на авторот од јавно изведување на музички дела (мали права), од правата на репродуктивни уметници (изведувачи) на сериозна музика и драмско-музички дела и од патенти и технички унапредувања;

— 12% на личните доходи од областа на применетата уметност, индустриското обликување и на делата од областа на ликовната уметност, што се користат за рекламна пропаганда, од фотографски дела и од делата на производните дејности слични на фотографии, од картографски дела, планови, скици и пластични дела што се однесуваат на географијата и топографијата, од текстовите и превод на текстови (освен на книжевни, научни и стручни дела и превод на тие дела) објавени во бесници, списанија и во други средства за јавно информирање, освен публикации од забавен жанр, од говорни дела (предавање, говори, беседи и сл.) и од дела од областа на архитектурата;

— 15% на личните доходи од снимени музички дела со средства за механичка репродукција (грамофонски плочи, магнетофонски ленти и сл.), од правата на репродукцијата на уметниците (изведувачи на народната музика, музиката во духот на народното творештво и забавната музика), од текстовите и преводите од текстови објавени во публикации од забавниот жанр, во весниците и списанијата, ревиите и сл., од текстовите и преводот од текстовите за конферанси, скечеви и сценарија на забавни приредби, од написи, идејни сценарија за радиото, телевизијата и други реклами и на личните доходи од останатите авторски права.

Општинскиот данок на приходи остварен од авторски права, патенти и технички унапредувања од лица врз кои е пренесено авторското право се плаќа по стапка од 20%.

Член 25

Се ослободуваат од плаќање на данок од личен доход од авторски права, патенти и технички унапредувања лицата кои остваруваат приход од идеолошко-политички предавања, предавања од општонародната одбрана и предавања за прва помош.

VII. ДАНОК НА ПРИХОДИ ОД ЗГРАДИ

Член 26

Општинскиот данок на приходи од згради се плаќа по прогресивни стапки и тоа:

С т а п к а			
На основица	За станб. згради	За деловни простории	За згради за одмор и рекреација
до 5.000	10	10	20
од 5.000 — 10.000	20	20	30
од 10.000 — 15.000	25	30	45
над 15.000	30	45	60

Трошоците за управување, одржување и за амортизација на зградите изнесуваат 20% од закупнината.

Член 27

На даночните обврзници кои во домаќинството немаат други приходи, освен приходите од згради, им се дава намалување на обложениот данок од 50%.

Член 28

Општинскиот данок на приходи од згради што се плаќа во годишен паушален износ за наместени соби до 4 легла, се плаќа и тоа:

— за едно легло	— 200 дин.
— за две легла	— 300 дин.
— за три легла	— 400 дин.
— за четири легла	— 500 дин.

Данокот од претходниот став од овој член ќе се намали за 50%, доколку леглата, односно собите се издаваат на ученици.

Граѓаните кои остваруваат приходи од згради од издавање на наместени соби на ученици во селските населени места се ослободуваат од плаќање на данок на приходи од згради.

VIII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОД ИГРИ НА СРЕКА

Член 29

Општинскиот данок на добивка од игри на среќа се плаќа по стапка од 10%.

IX. ДАНОК НА ПРИХОДИ ОД ИМОТ И ИМОТНИ ПРАВА

Член 30

Данок на приходи од имот и имотни права се плаќа на приходите остварени од издавање под закуп на недвижности и движни предмети и други имоти и имотни права, како и на приходи остварени со продажба на предмети од поголеми и потрајни употребни вредности.

Член 31

Општинскиот данок на приходи од имот и имотни права се плаќа по прогресивни стапки и тоа:

Основица (динари)	Стапка
до 10.000	20
од 10.000 — 20.000	30
над 20.000	40

Член 32

Данок на приход од имот и имотни права на недвижности и подвижни предмети издадени под закуп се плаќа по стапка од 40%.

X. ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОЦИ

Член 33

Општинскиот данок на наследство и подароци се плаќа по следните стапки, и тоа:

Основица (динари)	С т а п к а	
	II наследен ред	Останати наследни редови
10.000	4	6
од 10.000 до 20.000	6	8
од 20.000 — 50.000	8	10
од 50.000 — 100.000	10	14
од 100.000 — 300.000	15	19
над 300.000	20	25

Член 34

Општинскиот данок на наследство и подарок за подарено земјиште или градежни објекти се плаќа по следните стапки:

а) За земјоделско земјиште:

На основица (вредност по м ²)	С т а п к а	
	II наследен ред	Останати наследни редови
до 2	4	6
од 2 — 4	5	7
од 4 — 6	6	8
од 6 — 10	7	9
од 10 — 15	8	10
од 15 — 20	10	12
од 20 — 30	12	14
од 30 — 40	14	16
од 40 — 50	17	19
над 50	20	22

Данокот на наследство и подарок за градежно неизградено земјиште и дворни места пресметан по претходните стапки се зголемува за 10%.

б) За градежни објекти:

На основница (вредност по м ²)	С т а п к а			
	За станбени згради		За дел. прост. и згр. за одм. и закр.	
	II насл. ред	Останати насл. ред.	II насл. ред	Останати насл. ред.
до 1.000	10	12	12	14
од 1.000 — 2.000	11	13	14	16
од 2.000 — 3.000	12	14	16	18
од 3.000 — 4.000	14	16	18	20
од 4.000 — 5.000	16	18	20	22
од 5.000 — 6.000	18	20	22	24
над 6.000	20	22	25	27

в) За подарок на права:

На основница (динари)	С т а п к а	
	II насл. ред	Ост. насл. ред.
до 5.000	3	5
од 5.000 — 10.000	5	7
од 10.000 — 20.000	8	10
од 20.000 — 50.000	10	12
од 50.000 — 100.000	15	17
над 100.000	20	22

XI. ДАНОК НА ЗГРАДИ

Член 35

Данок на згради се плаќа по м² корисна станбена површина зависно од материјалот на градбата, односно квалитетот на зградата:

а) За станбени згради:

- изградени од тврд материјал 10 дин. по 1 м²
- изградени од мешан материјал 7 дин. по 1 м²
- изградени од слаб материјал 5 дин. по 1 м²

б) За деловни простории:

- изградени од тврд материјал 20 дин. по 1 м²
- изградени од мешан материјал 18 дин. по 1 м²
- изградени од слаб материјал 15 дин. по 1 м²

в) За згради за одмор и закрепнување:

Данок на згради за објекти за одмор и закрепнување (станбени згради, вили и викенд куќички) се плаќа во годишен износ од 1 м² корисна површина, и тоа:

- од тврд и мешан материјал 20 дин. по 1 м²
- полумонтажни 15 дин. по 1 м²
- монтажни 10 дин. по 1 м²

Под тврд материјал се подразбира бетонска конструкција, под мешан материјал се подразбира камен, бетон или цигли и под слаб материјал плитар, даска и слично.

Член 36

Од плаќање на данок на згради се ослободуваат сопствениците односно плодоуживателите на еден стан со корисна станбена површина до 100 м².

Член 37

Под корисна станбена површина за станбени згради и станови се смета површина на сите соби за живеење (спални, дневни, кујни, ниши, подрум, претсобје, шпајс, бања и вградени гаражи).

Под корисна станбена површина за зградите за одмор и закрепнување (вили, викенд куќички и др.) се смета површината на дневни соби, спални, кујни, ниши, претсобја, шпајс, бања и др.).

Под корисна површина на деловни простории се смета површината на подрум, приземје, магацин и кат.

Член 38

На даночните обврзници кои вршат самостојна стопанска и нестопанска дејност во сопствени деловни простории им се дава намалување од обложениот данок за 50%.

Член 39

Данок на згради не се плаќа на станбени згради и станови во селските населени места.

XII. ДАНОК НА ИМОТ

Член 40

Данок на имот на товарни друмски моторни возила и комби возила се плаќа по 1.000 динари за секој тон носивост, а тракторските приколки по 500 динари за секој тон носивост.

XIII. ПОСТАПКА ЗА ОБЛОГ И НАПЛАТА НА ДАНОЦИТЕ

Член 41

Помалите износи на обложените даноци, освен данокот по одбивање и данокот од вкупниот приход на граѓаните, се плаќаат и тоа:

- данок до износ од 100 динари, во една рата; и
- данок до износ од 200 динари во две рати.

Член 42

Трошоците за присилна наплата, во смисла на членот 228 и членот 262 од Законот за даноците на граѓаните, изнесуваат:

- од секој излез на извршителот во врска со пописот и продажбата на предметите на присилната наплата по 50 динари;
- на проценителите и сведоците кои се вработени, надоместок во висина на просечната едно-месечна заработувачка по час, односно по ден, а доколку не се вработени, надоместок во висина од 15 динари по час, односно 120 динари на ден.

Член 43

На обврзниците што вршат самостојна стопанска дејност и тоа: угостителска и превозничка дејност ќе им се издаде одобрение за вршење на дејноста под услов еден или повеќе граѓани да дадат писмена изјава пред надлежниот орган со која гарантираат за исплатата на неговите даночни обврски.

Емец во смисла на претходниот став од овој член може да биде граѓанин кој со својот имот или личен доход е во состојба да ја намира годишната даночна обврска за сметка на даночниот обврзник.

По еден примерок од писмената изјава за емството се доставува до надлежниот орган за издавање на одобрението за вршење на дејноста и органот за приходи кој врши облог со даноци.

XIV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 44

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општината Ресен“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Член 45

Со влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат одлуките бр. 01-1113/1, 01-345/1 и 01-877/1 објавени во „Службен гласник на општината Ресен“, бр. 7/74, 1/75 и 1/76.

Бр. 01-1859/1

13 април 1976 година

Ресен

Претседател
на Собранието на
општина Ресен,
Крете Секуловски, с. р.

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА СВЕТИ НИКОЛЕ

346.

Врз основа на член 17 од Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за општинските даноци на граѓаните („Сл. гласник на општина Свети Николе, бр. 2/76), Извршниот совет на Собранието на општината Свети Николе, на седницата одржана на 9 јули 1976 година го утврди пречистениот текст на Одлуката за општинските даноци на граѓаните.

Пречистениот текст на Одлуката за општинските даноци на граѓаните ги опфаќа: Одлуката за општинските даноци на граѓаните — пречистен текст („Службен гласник на општина Свети Николе“, бр. 5/75) и Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за општинските даноци на граѓаните („Службен гласник на општина Свети Николе“, бр. 2/76) во кои е означено времето на нивното влегување во сила.

Бр. 01-А-945
9 јули 1976 година
Свети Николе

Претседател
на Извршниот совет,
Трајан Тосевски, с. р.

О Д Л У К А ЗА ОПШТИНСКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ

(Пречистен текст)

Член 1

На подрачјето на општина Свети Николе се воведуваат следните општински даноци:

1. данок од личен доход од земјоделска дејност;
2. данок од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност;
3. данок од личен доход од вршење на нестопанска дејност;
4. данок од личен доход од авторски права, патенти и технички унапредувања;
5. данок од приходи на згради;
6. данок на добивка од игри на среќа;
7. данок од приход од имот и имотни права;
8. данок на наследство и подарок;
9. данок на згради;
10. данок на имот.

Член 2

Даноците од член 1 од оваа одлука се плаќаат според одредбите на Законот за даноците на граѓаните, прописите донесени врз основа на тој закон и одредбите од оваа одлука.

1. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ

Член 3

Данок од личен доход од земјоделска дејност плаќаат сите граѓани кои располагаат со соодветна земја или се корисници и плодоуживатели на земја.

Стапките на данокот од личен доход од земјоделска дејност се прогресивни и различни, по групи на населени катастарски општини во зависност од катастарскиот приход, бонитетот на земјата, структурата на производството и условите за реализација на пазарните вишоци и друго.

Катастарските општини на подрачјето на Општината се распределуваат во две групи.

а) Во првата група спаѓаат следните катастарски општини: Свети Николе, Горобинци, Мустафино, Ерделија, Делисинци, Амзабегово, Пеширово, Коселери, Дорфулија, Џумајлија, Гуземелци, Долно и Горно Црнилиште, Сарамзалино, Каратманово, Кнежје и Кадрифаково.

б) Во втората група спаѓаат следните катастарски општини: Немањинци, Ранченци, Патетино,

Орел, Макреш, Буриловци, Арбасанци, Строиманци, Стануловци, Сопот, Преот, Крушица, Малино, Алакинци, Долно и Горно Гуѓанци, Трстеник, Павлешенци, Кишино, Бекерлија, Адибегово, Богословец, Стањевци, Малино, Мечкуевци и Мездра.

Обврзниците од поодделни катастарски општини определени во групите од претходниот став од овој член, данок од личен доход од земјоделска дејност плаќаат по следните стапки:

На основаца (динари)	I група земјоделци	II група земјоделци
до 5.000	3,20	1,20
5.000 до 7.000	4,20	2,20
7.000 до 10.000	5,20	3,20
10.000 до 12.500	6,20	4,20
12.500 до 15.000	7,20	5,20
15.000 до 17.500	8,20	6,20
17.500 до 20.000	9,20	7,20
преку 20.000	10,20	8,20

Стапките од ставот 3 на овој член ќе се применуваат и на обврзниците на кои земјоделството не им е единствено занимање (неземјоделци).

Член 4

Привремено се ослободуваат од плаќање на данок од личен доход од земјоделска дејност во смисла на член 55 од Законот за даноците на граѓаните за земјиште што е неупотребливо, а кое со вонредни трошоци е оспособено за создавање на:

- ниви за лозја на лозарска почва за 4 години
- малини и рибизли за 4 години
- кајсии и ореви за 5 години
- јаболка, круши, дуњи за 8 години
- бадеми, лешници, смокви, калинки и друго овошје за 10 години
- сливи, цреши и друго овошје за 6 години
- листопадни и четинарски шуми:
- багреми, врби, топола или друга шума од низок раст за 10 години
- брест и јасен за 15 години
- други видови на дрвја за 20 години

Правото за ослободување од плаќање на данок од земјоделска дејност предвидено во став 1 на овој член се остварува со писмено барање на обврзникот што го поднесува до надлежниот орган на Собранието најдоцна до 15 февруари во годината за која се врши облогот.

Член 5

На површините чија плодност се подобрила со вонредни трошоци и работа на сопственикот со над 30% (регулација, заштита од поплави, исушување, наводнување, заштита од порои, калцификација и мелиорација на кисела земја и други мелиоративни мерки) обврзникот данокот од личен доход од земјоделска дејност ќе го плаќа според катастарскиот приход на земјата пред извршувањето на мелиоративните мерки уште на 15 години.

Член 6

Износот на обложениот данок за земја дадена под закуп на организација на здружен труд, за земјоделско производство во време подолго од три години, се намалува за првите три години 30% а за секоја наредна година уште за по 10%, но вкупното намалување на данокот не може да премине 80%.

Намалувањето на данокот се извршува врз основа на писмено барање поднесено од страна на обврзникот. Кон барањето обврзникот прилага еден примерок од договорот.

Ако договорот се раскине пред договорениот рок се врши дополнително обложување на данок за изминатите години според фактичкото траење на закупувачкиот договор.

Член 7

На даночните обврзници на данок од земјоделство кои средствата за работа и својот труд ги здружуваат или трајно соработуваат со организацијата на здружен труд при што го здружуваат правото на сопственост на здружените средства, им се намалува данокот за секоја обложена година и тоа:

— 50% на даночен обврзник кој својот труд и средствата за работа ги здружи со организација на здружен труд, и со неа остварува трајна производна соработка и за тоа склучи писмен договор во рамките на таа соработка, рамноправно со членовите на работната заедница на организацијата на здружен труд, управува со заедничката работа и соодлучува за распределбата на заеднички остварениот доход во рамките утврдени со самоуправен договор и општ акт на организацијата на здружен труд;

— 35% на даночен обврзник кој со организацијата на здружен труд со склучен писмен договор воспостави кооперативни односи за здружување на средствата за работа и вишокот на своето производство исклучиво го пласира преку организацијата на здружен труд со која воспоставил екви кооперативни односи;

— 25% на даночен обврзник кој со организацијата на здружен труд со склучен писмен договор трајно воспостави кооперативни односи за вршење на машински услуги, набавка на репродукционен материјал и вишоките на своите производи исклучиво ги пласира преку организацијата на здружен труд со која воспоставил вакви односи.

II. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈНО ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКА ДЕЈНОСТ

Член 8

Данокот од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност се обложува и се плаќа според вистински доход или во паушален износ или во процент од секој поодделно остварен приход (во натамошниот текст: данокот).

Член 9

Општински данок од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност што се обложува по стварен доход на даночна основица до висина на просечниот нето личен доход во општествениот сектор на стопанството реализиран во општината, во годината која ѝ претходи на годината за која се врши облогот, се плаќа по стапка од 3%.

На делот од даночната основица преку просечните нето лични доходи во општествениот сектор на стопанството во општината, данок од личен доход од стопанска дејност се плаќа и тоа:

Основица преку просечните лични доходи		Стапка
	до 20.000	4
од 20.000	до 40.000	6
од 40.000	до 60.000	8
од 60.000	до 100.000	10
	над 100.000	12

На обврзниците на данок од стопанска дејност на кои даночната основица (чистиот приход) им се утврди во висина до годишниот гарантиран личен доход во стопанството на Републиката и доколку стопанската дејност им е главно занимање обложениот данок може да им се намали до 80%.

Член 10

Општински данок од личен доход од самостојно вршење на стопански дејности во годишен паушален износ плаќаат лица кои не користат дополнителна работа од други лица и тоа:

1. Лицата кои претежно се занимаваат со земјоделска дејност, а повремено вршат стопанска дејност како споредно занимање:

— шивачи, кожувари и кондурации до	800 динари
— налбати до	600 динари
— превозници со запрежни возила до	800 динари
— калајџии и колари до	1.500 динари
— трактористи за земјоделски услуги до	1.500 динари
— леблебии до	3.000 динари
— други дејности до	600 динари
— за услуги со трактор, пренос на градежен материјал и комбајни до	8.000 динари

2. Лицата постари од 60 години (мажи) и 55 години (жени), како и лицата неспособни за работа со над 49% неспособност под услов да се занимаваат само со услуги, а дејноста ја вршат исклучиво сами како и слепите лица и лицата со инвалидност над 49% под услов да не вработуваат повеќе од еден работник и да не остваруваат годишен вкупен приход повеќе од просечниот нето личен доход на вработен во стопанството во СР Македонија за претходната година:

— шивачи, кондурации и кожувари до	600 динари
— налбати до	400 динари
— превозници со запрежни возила до	500 динари
— калајџии и колари до	800 динари
— други дејности до	2.000 динари
— за услуги со трактор, пренос на градеж. материјал и комбајни до	3.000 динари

3. Лицата кои со одобрение од надлежниот орган вршат стопанска дејност без постојано место на работа (дуќан), освен превозниците со товарни друмски возила:

— градежни работници — сидари до	3.000 динари
— други дејности до	3.000 динари

4. Лицата кои остваруваат приходи од домашни ракотворби до

2.500 динари

5. Лицата кои вршат услуги на граѓаните кои не се сметаат за занаетчиски, а дејноста ја вршат сами:

— сечачи на дрва до	2.500 динари
— улични продавачи на семки, кос-тени, кикиритки и пченка до	2.500 динари
— мерење со вага до	800 динари
— други до	2.500 динари

6. Други лица во смисла на член 86 од Законот за даноците на граѓаните до

2.500 динари

Член 11

Обврзниците кои данокот од стопанска дејност го плаќаат според стварниот доход должни се да водат книга-признаница (обврзниците од стаклорезачка дејност и превозниците на товарни друмски возила).

Член 12

Општински данок од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност во смисла на член 89 од Законот за даноците на граѓаните, во процент од секој поединечно остварен бруто приход и тоа:

1. на приходите за извршени услуги на месните заедници и куќните совети по	5%
2. на приходите остварени од продавање на весници, разни публикации, книги, часописи, марки, разгледници и слично и на приходите од утовар и растовар по	10%
3. на приходите остварени од застапници на Југословенската лотарија од продавање на	

- лозови, лото, спортски прогнози и слично, застапници на осигурителни заводи (организации) и на приходите од приредување на забавни игри по 15%
4. на приходите од товарење и пренос со запрежни возила што ги вршат лица како споредно занимање по 20%
5. на приходите остварени од останати стопански дејности по 20%
6. на приходите остварени по основ на договор за дело по 40%

Се ослободуваат од плаќање на данок од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност лицата кои остваруваат приходи од набљудување кај хидрометеоролошките станици, од испалување на противградобийни зрна и од пошумување на голините.

Член 13

Утврдениот паушален износ на данокот од самостојно вршење на стопанска дејност за време на прекин на дејноста од причини што не зависат од волјата на обврзникот (смрт, болест, воена вежба и слично) може да се намали односно отпише ако прекилот на дејноста трае повеќе од 3 месеци.

III. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈНО ВРШЕЊЕ НА НЕСТОПАНСКА ДЕЈНОСТ

Член 14

Данок од нестопански дејности се обложува според вистински доход и во процент од секој поодделно остварен бруто приход и во годишен паушален износ.

Член 15

Општински данок од личен доход од нестопанска дејност што се обложува по стварен доход на лична основица до висината на просечните лични приходи во општествениот сектор се плаќа по стапка од 3%.

На делот од даночната основица преку просечните лични приходи во општествениот сектор за нестопанските дејности во Општината, по стапка:

На делот на основицата преку просечните лични приходи (динари)		Стапка
	до 20.000	4
од 20.000	до 40.000	6
од 40.000	до 60.000	8
од 60.000	до 100.000	10
	преку 100.000	12

Член 16

Општински данок од личен доход од вршење на нестопански дејности во годишен паушален износ плаќаат и тоа:

1. лица кои подучуваат ученици до 1.000 динари
2. дактилографи, стенодактилографи и стенографи до 1.500 динари
3. за вршење на верски обреди до 2.000 динари
4. музичари кои остваруваат приходи непосредно од граѓани до 5.000 динари
5. останати нестопански дејности до 5.000 динари

Член 17

Општински данок од личен доход од вршење на нестопански дејности, во процент од секој поединечно остварен бруто приход се плаќа и тоа:

1. на приходите што ги остваруваат судиите — поротници, судиите и други вештачи и толкувачи по 5%
2. на приходите на професионалните спортисти кои не влегуваат во пензискиот основ и на кои не се пресметани и платени данокот и придонесите од месечен доход од работен однос по 5%

3. на приходите остварени од преведувачи, стенографи, стенодактилографи и филмски работници остварени од продуцентски организации, приходите на спортските судии и други лица кои остваруваат приходи од спортските организации по 5%
4. на приходите од музичарите по 10%
5. на приходите остварени од останати нестопански дејности по 20%
6. на приходите остварени по основ на договор за дело по 40%

IV. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД ПРАВА, ПАТЕНТИ И ТЕХНИЧКИ УНАПРЕДУВАЊА

Член 18

Општински данок од личен доход од авторски права, патенти и технички унапредувања ќе се плаќа по стапка и тоа:

1. На личните приходи од книжевни дела (поезија, новели, раскази, романи, критика и есеи) и превод на тие дела, од научни и стручни дела, од дела од ликовната уметност (вајарски, сликарски, графички дела и таписерии), од драмски и драмско-музички дела, од филмски дела, од право на авторот од јавно изведуваче на музички дела (мали права), од правата на репродуктивни уметници (изведувачи) на сериозна музика и драмско-музички дела и од патенти и технички унапредувања — по 10%;

2. На личните приходи од областа на применетата уметност, индустриско обликување и на делата од областа на ликовните уметности што се користат за реклама и пропаганда, фотографски дела и од делата на производните дејности слични на фотографии, од картографски дела, планови, скици и пластични дела што се однесуваат на географијата и топографијата, од текстовите и превод на текстовите (освен книжевните, научните и стручните дела и превод на тие дела) објавени во весници, списанија и во други средства за јавно информирање, освен публикациите од забавен жанр, од говорни дела (преведуваче, говори, беседи и сл.) и дела од областа на архитектурата — по 12%;

3. На личните приходи од снимени музички дела со средства на механичка репродукција (грамофонски плочи, магнетофонски ленти и сл.), од правата на репродукција на уметниците — изведувачи на народна музика, музиката од народното творештво и забавната музика, од текстовите и преводите објавени во публикациите од забавниот жанр, во весниците и списанијата, ревиите и слично, од текстовите и преводите на текстовите за конферанси, скечеве и сценарија на радио, телевизија и други реклами, на личните приходи од останатите авторски права — по 15%;

4. Општински данок на приходите остварени од авторски права, патенти и технички унапредувања од лица врз кои е пренесено и авторско право ќе се плаќа по стапка од 20%;

5. Се ослободуваат од плаќање данок од личен доход од авторски права, патенти и технички унапредувања лицата кои остваруваат приходи од идеолошко-политички предавања, предавања од општонародната одбрана и предавања за прва помош.

V. ДАНОК НА ПРИХОДИ ОД ЗГРАДИ

Член 19

Данок на приходи од згради плаќаат лицата што остваруваат приходи од згради издадени под закуп или наем.

Стапките за данокот од згради се прогресивни.

Член 20

Општински данок на приходи од згради ќе се плаќа по следните стапки:

На основица (динари)		Стапка	
		За станб. згради	За делов. прост. и згр. за закреп.
	до 5.000	10	15
од 5.000	до 10.000	20	25
од 10.000	до 15.000	25	40
	над 15.000	30	50

Член 21

Данок на приход од згради за наместени соби издадени под закуп на ученици се плаќа во годишен паушален износ и тоа:

а) за едно легло	100 дин.
б) за две легла	200 дин.
в) за три легла	300 дин.
г) за четири легла	400 дин.

Член 22

Обврзниците кои оствариле приход од издавање наместени соби за повеќе од 4 легла, данок на приход од згради плаќаат по стапките од член 20 на оваа одлука.

Член 23

Трошоците на име амортизација, одржување и други трошоци во смисла на член 117 од Законот за даноците на граѓаните се признаваат во висина од 20% од бруто износот на наемнината односно закупнината.

Член 24

Даночните обврзници кои во домаќинството немаат други приходи, освен приходите од згради, се ослободуваат од плаќање на данок на приход од згради.

VI. ДАНОК НА ДОБИВКА ОД ИГРИ НА СРЕКА

Член 25

Данок на добивка од игри на среќа се пресметува и плаќа на основицата утврдена на начин пропишан со одредбите на Законот за даноците на граѓаните (член 123) по пропорционална етапка од 10%.

VII. ДАНОК НА ПРИХОДИ ОД ИМОТ И ИМОТНИ ПРАВА

Член 26

Општински данок на приходи од имот и имотни права ќе се плаќа по прогресивни стапки и тоа:

Основица динари	Стапка
до 10.000	20
од 10.000 до 20.000	30
над 20.000	40

Член 27

Општински данок на наследство и подарок се пресметува и плаќа по прогресивни стапки и тоа:

Основица		Стапки	
		II насл. ред.	Остан. насл. ред.
	до 10.000	4	6
од 10.000	до 20.000	6	8
од 20.000	до 50.000	8	10
од 50.000	до 100.000	10	14
од 100.000	до 300.000	15	20
	над 300.000	20	25

Член 28

Општински данок за подарено земјиште или градежни објекти за лица кои не се предвидени во претходниот член ќе се плаќа по следните стапки и тоа:

а) Земјоделско земјиште

На основица (вредност по м ²) динари	Стапка
до 2	4
од 2 до 4	5
од 4 до 6	6
од 6 до 10	7
од 10 до 15	8
од 15 до 20	10
од 20 до 30	12
од 30 до 40	14
од 40 до 50	17
над 50	20

Данокот на промет на наследство и подароци на изградено земјиште — дворно место, пресметан по претходниот став ќе се зголеми за 10%.

б) За градежни објекти

На основица (вредност по м ²) динари		Стапки	
		За стан. згради	За деловни прост. и згр. за одмор
до 1.000	до 1.000	10	12
од 1.000 до 2.000	до 2.000	11	14
од 2.000 до 3.000	до 3.000	12	16
од 3.000 до 4.000	до 4.000	14	18
од 4.000 до 5.000	до 5.000	16	20
од 5.000 до 6.000	до 6.000	18	22
над 6.000	до 6.000	20	25

VIII. ДАНОК НА ЗГРАДИ

Член 29

Данок на згради се плаќа на станбевите згради, деловните простории што се користат за живеење, деловните простории и други згради освен зградите ослободени со член 150 од Законот за даноците на граѓаните.

Данок на згради плаќаат обврзниците од гр. Свети Николе.

Општински данок на згради се плаќа по следните стапки и тоа:

На основица динари	Стапка
до 50.000	0,13
од 50.000 до 70.000	0,15
од 70.000 до 100.000	0,17
од 100.000 до 150.000	0,19
од 150.000 до 200.000	0,21
од 200.000 до 300.000	0,25
од 300.000 до 400.000	0,30
од 400.000 до 500.000	0,40
од 500.000 до 600.000	0,50
над 600.000	0,60

Стапките од претходниот став ќе се применуваат на вредноста што е утврдена за 1973 година врз основа на мерилата за валоризација на зградите.

Стапката на амортизација изнесува 1% годишно од утврдената вредност на зградата.

Вредноста на зградата намалена за износот на амортизацијата претставува основица за оданочување со данок на згради.

Член 30

Покрај ослободувањето од плаќање на данок на згради предвидено со член 150 од Законот за даноците на граѓаните, од плаќање на данок на згради се ослободуваат и тоа:

а) обврзниците кои примаат социјална помош;
 б) обврзниците чие единствено занимање им е земјоделството, а вкупниот катастарски приход е помал од 1.180 динари;
 в) старци кои во своето домаќинство немаат помлади членови од 60 години и нивните месечни примања се помали од 800 динари по член;
 г) обврзници на кои данокот на згради им изнесува помалку од 10 (десет) динари.

Член 31

Ослободувањето од претходниот член се врши на писмено барање на обврзникот, кое се поднесува до 15 февруари во годината за која се врши облогот.

Обврзникот кон барањето треба да приложи докази дека ги исполнува условите за ослободување од плаќање на данок на згради.

IX. ДАНОК НА ИМОТ

Член 32

Данок на имот се плаќа според одредбите на Законот за даноците на граѓаните (член 156 и 161) од оваа одлука.

Данок на имот на товарни друмски возила, приклучни возила и комби — возила се плаќа и тоа:

Тони	На моторни и приклучни возила	На трактор. приколки
	до 1	1.000
од 1	до 2	1.000
од 2	до 3	1.500
од 3	до 4	2.000
	преку 4	2.500

Данокот од став 1 од овој член се плаќа истовремено со поднесување на барање за регистрација односно за продолжување на регистрацијата на возилата.

Член 33

Данок на хибридна лоза на една пенушка се плаќа 0,10 дин.

X. ПОСТАПКА ЗА ОБЛОГ И НАПЛАТА НА ДАНОЦИ

Член 34

Облог на даноци се врши според одредбите на член 182 до 190, а исплата според член 20 и 273 од Законот за даноците на граѓаните.

Наплатата на помалите износи на обложените даноци освен данокот по одбивање и данокот од вкупниот приход се врши и тоа:

1. Обложен данок до 150 динари на една рата.
2. Обложен данок до 300 динари во две рати.
3. Обложен данок над износот од точката 2 од овој член се наплатува во повеќе рати — според стасаноста.

За стасаноста на даноците и роковите за наплата на даноците ќе се применува одредбата на член 209 од Законот за даноците на граѓаните.

Член 35

Даноците што обврзниците ќе ги платат по стасаноста и роковите предвидени со член 209 од Законот за даноците на граѓаните, ќе бидат наплатени присилно.

Трошоците во постапката за присилна наплата изнесуваат и тоа:

а) за секој излез на извршителот во врска со пописот, пленидбата и продажбата 50,00 динари за еден работник;

б) трошоците на проценителите и сведоците се плаќаат од час. Висината на износот зависи од едномесечната заработувачка ако се во работен однос, а ако се во работен однос се плаќа дневно по 80,00 динари;

в) за терање на добиток трошоците изнесуваат 80,00 динари за еден работник;

г) на чуварот на продадените предмети, производи и добиток на чување и евентуална исхрана, му припаѓа надоместок во висина на вистинските трошоци, и за пренесување — терање на истите до местото на јавно наддавање стварните трошоци односно 80,00 динари (член 262 од Законот за даноците на граѓаните) за секој започнат ден (член 262).

XI. ЕМСТВО

Член 36

На обврзниците што самостојно вршат одредена стопанска дејност (угостителска, превозничка, столарска и други) одобрувањето за вршење на дејноста ќе им се издава ако најмалку двајца граѓани — жители на подрачјето на општина Свети Николе кои се во добра материјална положба дадат писмена изјава дека со сиот свој имот и со своите лични примања емчат за исплатата на неговите лични обврски.

Обврската дадена од граѓаните — емци треба да е заверена од надлежниот општински суд.

Еден примерок од изјавата се доставува до надлежниот орган на Општината за давање одобрение за вршење на дејноста и еден примерок на Одделението за приходи.

Член 37

Во врска со даноците на граѓаните што не е пропишано со оваа одлука ќе се применуваат одредбите на Законот за даноците на граѓаните.

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА БИТОЛА

347.

Врз основа на член 32 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 4/74) и член 2, став 1 од Одлуката за спроведување на Статутот на општината Битола („Службен гласник на општината Битола“, бр. 5/74), а во врска со член 169, став 1 од Статутот на општината Битола („Службен гласник на општината Битола“, бр. 21/66, 18/69, 4/70, 8/70, 13/70 и 19/73), Собранието на општината Битола, на заедничка седница на Општинскиот собор и Соборот на работната заедница, одржана на 19 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од доходот на основните организации на здружениот труд, од личен доход од работен однос, од личен доход од земјоделска дејност, од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, од кои се обезбедуваат средства за самоуправната интересна заедница на културата.

Член 2

Стапките утврдени со оваа одлука ќе се применуваат до утврдувањето на стапките од Собранието на Интересната заедница на културата.

Член 3

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на Самоуправната интересна заедница на културата изнесуваат:

1. придонес од доходот на основните организации на здружен труд, по стапка од 0,17%;
2. придонес од личен доход од работен однос, по стапка од 0,24%;

3. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 2,2⁰/о;

4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 2,2⁰/о;

5. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, по стапка од 2,2⁰/о.

Член 4

Обврзници на придонесот на културата од доходот се основните организации на здружениот труд и другите самоуправни организации од областа на стопанството, вклучувајќи ги и организациите на здружениот труд регистрирани како установи, распоредени во областите од 1 до 8 од Номенклатурата за распоредување на стопанските и другите организации и државни органи по дејности.

Основица за пресметување и планирање на придонесот од претходниот став е остварениот доход, намален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход.

Член 5

Стапката од придонесот од личниот доход од земјоделска дејност е просечна. Разрезот ќе го врши Управата за приходи.

Член 6

Во поглед на пресметувањето, уплатувањето, застареноста и присилната наплата на придонесот за културата од доходот на организациите на здружениот труд и казните се применуваат соодветните одредби од Законот за данокот на доход во организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“, бр. 47/73 и 11/74).

Член 7

Стапките на придонесот од член 3 на оваа одлука ќе се применуваат од 1 јануари 1974 година освен точка 1 која ќе се применува од 1 април 1974 година.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општината Битола“.

Бр. 01-2560/1
19 април 1974 година
Битола

Претседател,
М. Пејовски, с. р.

348.

Врз основа на член 27 од Законот за самоуправниите интересни заедници за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 2, став 1 од Одлуката за спроведување на Статутот на општината Битола („Службен гласник на општината Битола“, бр. 21/66, 18/69, 4/70, 8/70), Собранието на општината Битола, на заедничка седница на Општинскиот собор и Соборот на работната заедница, одржана на 19 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од доходот на основните организации на здружениот труд, од личен доход од работен однос, од личен доход од земјоделска дејност, од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност,

од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност од кои се обезбедуваат средства за Самоуправната интересна заедница за социјална заштита.

Член 2

Стапките утврдени со оваа одлука ќе се применуваат до утврдувањето стапките на придонесите од страна на Собранието на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита.

Член 3

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита изнесуваат:

1. придонес од доходот на основните организации на здружен труд, по стапка од 0,17⁰/о;

2. придонес од личен доход од работен однос, по стапка од 0,24⁰/о;

3. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 1,7⁰/о;

4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 1,7⁰/о;

5. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, по стапка од 1,7⁰/о.

Член 4

Обврзници на придонесот за социјална заштита од доходот се основните организации на здружениот труд и другите самоуправни организации од областа на стопанството, вклучувајќи ги и организациите на здружен труд регистрирани како установи, распоредени во областите од 1 до 8 од Номенклатурата за распоредување на стопанските и другите организации и државни органи по дејности.

Основица за пресметување и плаќање на придонесот од претходниот став е остварениот доход намален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход.

Член 5

Во поглед на пресметувањето, уплатувањето, застареноста, присилната наплата на придонесите за социјална заштита од доходот на организациите на здружен труд се применуваат соодветните одредби од Законот за данокот на доход на организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ бр. 47/73 и 11/74).

Член 6

Стапката на придонесот од личен доход од земјоделска дејност е просечна. Разрезот ќе го врши Управата за приходи.

Член 7

Стапките на придонесот од член 3 на оваа одлука ќе се применуваат од 1. I. 1974 година, освен точка 1 која ќе се применува од 1. IV. 1974 година.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен гласник на општината Битола“.

Бр. 01-2568/1
19 април 1974 година
Битола

Претседател,
М. Пејовски, с. р.

349.

Врз основа на член 47 од Законот за физичка култура и самоуправниите интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 2, став 1 од Одлуката за спроведување на Статутот на општината Битола („Службен гласник на општината Битола, бр. 5/74), а во

ерска со член 169, став 1 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на општината Битола, број 21/66, 18/69, 4/70, 7/70, 8/70, 15/70 и 19/73), Собранието на општината Битола, на заедничка седница на Општинскиот собор и Соборот на работната заедница, одржана на 19 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ЗА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од доходот на основните организации на здружениот труд од личен доход од работен однос, од личен доход од земјоделска дејност, од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, од кои се обезбедуваат средства за Самоуправната интересна заедница на физичката култура.

Член 2

Стапките утврдени со оваа одлука ќе се применуваат до утврдувањето на стапките на придонесите од страна на Собранието на сомуправната интересна заедница на физичката култура.

Член 3

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на Самоуправната интересна заедница на физичката култура изнесуваат:

1. придонес од доходот на основните организации на здружен труд, по стапка од 0,06%;
2. придонес од личен доход од работен однос, по стапка од 0,07%;
3. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,5%;
4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 0,5%;
5. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, по стапка од 0,5%.

Член 4

Обврзниците на придонесот за физичка култура од доходот се основните организации на здружен труд и други самоуправни организации на здружен труд регистрирани како установи, распоредени во областите од 1 до 8 на Номенклатурата за распоредување на стопанските и други организации и државни органи по дејности.

Основицата за пресметување и плаќање на придонесот од претходниот став е остварен доход на мален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход.

Член 5

Во поглед на пресметувањето, уплатувањето, застареноста и присилната наплата на придонесот од доходот за физичка култура се применуваат соодветните прописи за оданочување на доходот на организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“, бр. 47/73, 11/74).

Член 6

Стапката на придонесот од личен доход од земјоделска дејност е просечна. Разрезот ќе го врши Управата за приходи.

Член 7

Стапките на придонесот од член 3 на оваа одлука ќе се применуваат од 1 јануари 1974 година, освен стапката од точка 1 која ќе се применува од 1 април 1974 година.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општината Битола“.

Бр. 01-2562/1
19 април 1974 година
Битола

Претседател,
М. Пејовски, с. р.

350.

Врз основа на член 50 од Законот за самоуправни интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 2, став 1 од одлуката за спроведување на Статутот на општината Битола, („Службен гласник на општината Битола, бр. 5/74), а во врска со член 169, став 1 од Статутот на општината Битола („Службен гласник на општината Битола, бр. 21/66, 18/69, 4/70, 7/70, 8/70, 15/70 и 19/73), Собранието на општината Битола, на заедничка седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на 19 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ ЗА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од личен доход од работен однос, од личен доход од земјоделска дејност, од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, од кои ќе се обезбедуваат средства за Самоуправната интересна заедница на основното образование на подрачјето на општината Битола.

Член 2

Стапките утврдени со оваа одлука ќе се применуваат до утврдувањето на стапките од страна на Самоуправната интересна заедница на основното образование, а најкасно до 31 декември 1974 година.

Член 3

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на Самоуправната интересна заедница на основното образование изнесуваат:

1. придонес од личен доход од работен однос, по стапка од 3,6%;
2. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 5,5%;
3. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност по стапка од 5,5%;
4. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, по стапка од 5,5%.

Член 4

Стапките на придонесот од член 3 ќе се применуваат од 1 јануари 1974 година.

Член 5

Стапката на придонес од личен доход од земјоделска дејност е просечна. Разрезот ќе го врши Управата за приходи.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општината Битола“.

Бр. 01-2564/1
19 април 1974 година
Битола

Претседател,
М. Пејовски, с. р.

351.

Врз основа на член 88 од Законот за определени облици на општествената заштита на децата и на самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 2, став 1 од Одлуката за спроведување на Статутот на општината Битола („Службен гласник на општината Битола“, бр. 5/74), а во врска со член 169, став 1 од Статутот на општината Битола („Службен гласник на општината „Битола“, бр. 21/66, 18/69, 4/70, 7/70, 8/70, 15/70 и 19/73), Собранието на општината Битола, на заедничка седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на 19 април 1974 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од личен доход од работен однос, личен доход од земјоделска дејност, личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност од кои ќе се обезбедуваат средства за Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата.

Член 2

Стапките утврдени со оваа одлука ќе се применуваат до утврдувањето на стапките на придонесите од страна на Собранието на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата.

Член 3

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата изнесуваат:

1. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,6%;
2. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,6%;
3. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 0,6%;
4. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, по стапка од 0,6%.

Член 4

Стапките од член 3 на оваа одлука ќе се применуваат од 1 јануари 1974 година.

Член 5

Стапката на придонесот од личен доход од земјоделска дејност е просечна. Разрезот ќе го врши Управата за приходи.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општината Битола“.

Бр. 01-2566/1

19 април 1974 година
БитолаПретседател,
М. Пејовски, с. р.

352.

ИЗВОД

ОД ОДЛУКАТА ЗА ОПШТИНСКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ

А — ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС

1. Данокот од работен однос во месечен паушален износ утврден според критериумите од став 2 на претходниот член изнесува и тоа за:

1. Домашни помошнички	70 дин.
2. Настојници на згради	100 „
3. Работници вработени во месните заедници	100 „
4. Работници вработени кај приватни работодавци:	
— работници со висока стручна спрема	135 „
— работници со виша стручна спрема	125 „
— работници со средна стручна спрема	100 „
— ВКВ работници	125 „
— КВ работници	100 „
— ПКВ работници	80 „
— останати работници	70 „

Б — ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ

1. Општински данок од личен доход од земјоделска дејност плаќаат по следните стапки:

Основица	I група	II група	III група
5000	5,1%	4,2%	3,7%
7500	6,7%	4,8%	3,7%
10000	9,3%	5,1%	4,5%
12500	10,9%	5,4%	4,8%
15000	11,5%	6,7%	5,1%
17500	14,5%	7,0%	5,4%
20000	15,7%	7,3%	6,7%
преку 20000	17,3%	7,6%	6,0%

2. Се ослободуваат од плаќање на данок од земјоделска дејност:

— даночните обврзници во ридско-планинските подрачја кои во домаќинството немаат машки членови под 60 години, односно женски под 55 години, под услов земјоделието да им е единствено занимање;

— даночните обврзници кои имаат катастарски приход од ниви од V и VI класа во населените места на ридско-планинските подрачја, доколку на секој декар обработлива површина одгледуваат најмалку една овца или на 1,5 хектар — најмалку 1 крава.

В — ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈНО ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКА ДЕЈНОСТ

1. Стапката на данокот од стопанска дејност што се обложува и се плаќа според стварниот доход на основиците до висината на просечните нето лични доходи во стопанството, реализирани на подрачјето на општината во годината која ѝ претходи на годината за која се врши облогот со данок изнесува 0,5%.

На разликата на реализираните основици што го надминуваат просечниот нето личен доход во стопанството на подрачјето на општината од претходната година: угостителска, кебапчиска, слаткарска, автомеханичарска, електричарска, сидари со група, касапи, сервисери и прецизни механичари (поправка на радио и телевизиски приемници), се плаќа данок од личен доход од стопанска дејност и тоа:

до 20000 дин.	7,5 ⁰ / ₀
„ 40000 „	11,5 ⁰ / ₀
„ 60000 „	17,5 ⁰ / ₀
„ 100000 „	25,5 ⁰ / ₀
преку 100000 „	29,5 ⁰ / ₀

На останатите дејности што ќе се обложат според вистинскиот доход по став 2 од овој член се плаќа по стапка од:

до 20000 дин.	4,5 ⁰ / ₀
„ 40000 „	8,5 ⁰ / ₀
„ 60000 „	12,5 ⁰ / ₀
„ 100000 „	16,5 ⁰ / ₀
преку 100000 „	19,5 ⁰ / ₀

2. Обврзниците кои данокот од стопанска дејност го плаќаат според остварениот доход должни се да водат работни книги и тоа:

1. Книги на приходи и книги на расходи водат даночните обврзници од следните дејности:

- месарско-колбасичарска;
- производство на леб и бели печива;
- печење и мелење на кафе и сурогати;
- изработка на предмети од пластични маси и вештачки смоли;
- сидари-фасадери;
- монтери на парно греење;
- слаткари;
- ткаачи.

2. Книги — признаници водат даночните обврзници од дејностите:

- браварска,
- лимарска,
- металостругарска,
- механичарска,
- машино-браварска,
- автомеханичарска,
- прецизно-механичарска,
- леарска,
- авто-лимарска,
- електро-инсталатерска,
- електро-механичарска,
- столарска,
- вулканизаторска,
- миене и подмачкување на моторни возила,
- инсталатерска за водовод и канализација,
- хемиско чистење,
- молерска,
- фарбарска,
- терацерска,
- изработка на конфекција,
- прсвозници на стоки со моторни возила,
- автобраварска.

Самостојните угостители водат книги на производот и книги за набавка и трошење на материјалот.

3. Данок од вршење стопанска дејност во годишен паушален износ плаќаат лица кои дејноста ја вршат сами и тоа:

А — Лица кои претежно се занимаваат со земјоделство, а стопанската дејност ја вршат како споредно занимање плаќаат:

1. Абации (шиене на народни носии) до	500 дин.
2. Бербери	„ 500 „
3. Бочвари	„ 800 „
4. Бичење на граѓа (рачно)	„ 500 „
5. Воденичарска	„ 500 „
6. Дограмаџии (рачно)	„ 1000 „
7. Коларо-ковачи	„ 600 „
8. Казани за варење на ракија:	
а — со еден казан	„ 500 „
б — со два казани	„ 700 „
в — со над два казани	„ 1000 „
9. Чевлари — крпачи	„ 500 „
10. Метлари	„ 1500 „
11. Плетачи — плетачки	„ 600 „
12. Сечачи на дрво со моторни пили	„ 800 „
13. Трскари	„ 1500 „
14. Фризери — фризерки	„ 500 „
15. Шивачи	„ 500 „
16. Шивачки	„ 500 „
17. Превоз на стоки:	
а — пренос со товарен добиток, за секој добиток	„ 1000 „
б — пренос со запрежни коли:	
— со мали коли	„ 1000 „
— со шпедитерски коли	„ 2000 „
18. Услуги со трактори, комбајни, вршализи и други приклучни орудија:	
а — орање	„ 10000 „
б — пренос и орање	„ 15000 „
в — пренос на стоки	„ 20000 „
19. Вршење со вршализи	„ 10000 „
20. Вршење со комбајни	„ 20000 „
21. Обврзници неспомнати во претходните точки	„ 20000 „

Б — Лица што стопанската дејност ја вршат без постојано работно место (дуќан), освен превозници со товарни друмски моторни возила и лица што вршат градски услуги, плаќаат:

1. Абации (шиене на народни носии) до	1000 дин.
2. Казани за варење на ракија — подвижни — со еден казан	3000 „
3. Продавачи на безалкохолни пијалаци	1000 „
4. Продавачи на пуканки и пржени компири	1000 „
5. Превозници со запрежни коли:	
а — со мала кола	1500 „
б — со шпедитерска кола со еден коњ	2500 „
в — со шпедитерска кола со два коња	3000 „
6. Ситничари	1500 „
7. Улични фотографии	1000 „
8. Обврзници од дејностите што не се спомнати од т. 1 до 8 од овој став	3000 „

В — Лицата што вршат разни услуги претежно со употреба на сопствена сила плаќаат:

1. носачи — амали со количка	500 дин.
2. рачно бичење на трупци или граѓа	500 „
3. сечење на огревно дрво со машина	1000 „
4. чистење на чевли во работна просторија	500 „
5. продавачи на семки, костени, кикиритки, пченка	1000 „
6. мерење со ваги	500 „
7. лица што изработуваат домашни ракотворби	2500 „
8. обврзници неспомнати во точките 1—7	1000 „

Г — Слепите лица и инвалидите со инвалидност над — 50% под услов да не вработуваат повеќе од еден работник, плаќаат данок во годишен паушален износ.

Доколку имаат повеќе од еден вработен плаќаат по стварен доход.

Годишниот паушален износ се утврдува според критериуми кои ќе ги одреди Извршниот совет, а кои ќе бидат составен дел од оваа одлука.

Данок од вршење стопанска дејност во процент од секој поединечно остварен бруто приход плаќаат граѓаните што вршат привремени услуги на: државни органи или организации на здружен труд и на други организации ако кај тие органи и организации вршат работа по договор за дело или остваруваат приход од споредни дејности во земјоделството што не се опфатени со катастарски приход, доколку тие приходи не произлегуваат од работен однос, од вршење на стопански дејности или од авторски права на кои не се плаќа данок по вистински доход, односно во годишен паушален износ.

Стапките на данокот од претходниот став се:

1 на приходи на застапниците на Југословенската лотарија за продажба на лозови, како и на приходи од други игри на среќа 15%;

2. на приходите на застапниците на установите и други работни организации за заштита на авторски и мали права кои не се остваруваат во работен однос 20%;

3. на приходите на поверениците на заводите за осигурување, аквизитерите на издавачките претпријатија, манекени, дублери, статисти кои се остваруваат вон работен однос 30%;

4. на приходите на дактилографи, стенодактилографи, нотографи, кои се остваруваат вон работен однос 20%;

5. на приходите на транспортните работници и други лица кои вршат утовар и растовар, ако овие приходи не произлегуваат од работен однос 10%;

6. на приходите од превозничка дејност како споредна дејност во земјоделството 20%;

7. на приходите од домашни ракотворби ако работат за стопанска или друга работна организација со која не се во работен однос 15%;

8. на приходите од продажба на весници, списанија и други печатарски материјали кои се продаваат во киоските за весници на новинарските претпријатија со кои не се во работен однос 5%;

9. на остварен бруто приход од изведување на забавни игри и приредби 15%;

10. на приходите од граѓанско-правен однос по договор за дело:

а — што ќе ги оствари физичко лице за изработка на одреден производ или вршење на одредена услуга, доколку за тоа постои организирана институција 60%;

б — за останатите приходи по договор за дело 40%;

11. за сите други приходи што ги остваруваат граѓаните со повремено вршење други услуги на државните органи и работните организации, ако со такво вршење на услуги не се заснова работен однос и доколку на таквите приходи не се плаќа данок според годишен паушален износ и по вистински доход 20%.

Корисникот на услугата должен е да за секоја извршена услуга го пресмета предвидениот данок во процент и истиот го уплати во корист на сметката: општински данок од личен доход од самостојно вршење на нестопански дејности кој се плаќа во процент.

Се ослободуваат од плаќање на данок од личен доход од вршење на стопанска дејност обврзниците што обавуваат: самарциска, наланциска, налбатска, велосипедска дејност, свончари, кожугари, чешлари, опинчари, (чист опинчарски занает), калајџии (чист калајџиски занает), трукерај, поправка на чадори и поправка на пушки.

Се ослободуваат од плаќање на данок на личен доход од вршење на стопанска дејност и обврзници што обавуваат стопанска дејност ако се постари од 60 години (мажи) и 55 години (жени), ако дејноста ја вршат исклучиво сами.

Г — ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈНО ВРШЕЊЕ НА НЕСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ

1. Данокот од нестопанска дејност за обврзниците што се обложуваат според вистински доход на основците до висината на просечните него лични доходи постигнати во нестопански дејности на подрачјето на општината Битола во годината која ѝ претходи на годината за која се врши облогот со данок се плаќа по стапка од 0,5%.

На разликата реализирана над основците од претходниот став данокот се плаќа по следните стапки:

На основца	Стапка
до 20000	4,5%
„ 40000	8,5%
„ 60000	12,5%
„ 100000	16,5%
преку 100000	19,5%

2. Данок од самостојно вршење на стопанска дејност во процент од секој поединечно остварен бруто приход (данок по одбивање) плаќаат граѓаните што вршат повремени услуги на државни органи, на организации на здружен труд и други организации, ако тие приходи не произлегуваат од работен однос, од авторски права, ниту од вршење на нестопанска дејност на обврзниците што плаќаат данок според вистински доход или во годишен паушален износ, и тоа:

1. На приходите што ги остваруваат судиите-поротници и други вештаци и толкувачи 5%;

2. На приходите на професионалните спортисти кои не влегуваат во пензиски основ и на кои не е пресметан и платен данокот на придонесите од личен доход од работен однос 5%;

3. На приходите остварени од преведувачи, стенографи, дактилографи, картографи, стенодактилографи и филмски работници остварени од про-

дуцентски организации, приходите на спортските судии и други лица кои остваруваат приходи од спортски организации 5%;

4. На приходите на музичарите 10%;

5. На приходите остварени од останати нестопански дејности 25%;

6. На приходите остварени по основ на договор за дело 40%.

3. Општински данок од личен доход од вршење на нестопанска дејност што се плаќа во годишен паушален износ се плаќа и тоа од:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Лица кои подучуваат ученици и студенти | до 1000 дин. |
| 2. Дактилографи, стенографи и стенодактилографи | 1000 „ |
| 3. Вршители на верски обреди: | |
| а — во градот | 2000 „ |
| б — во село | 500 „ |
| 4. Музичари кои остваруваат приходи непосредно од граѓаните | 1000 „ |
| 5. Останати | 5000 „ |

Д — ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД АВТОРСКИ ПРАВА, ПАТЕНТИ И ТЕХНИЧКИ УНАПРЕДУВАЊА

Данок од личен доход од авторски права, патенти и технички унапредувања плаќаат и тоа:

1. Од личен доход од книжевни дела (поезија, новели, раскази, романи, критика и есеи) и превод на тие дела, научни и стручни дела и превод на тие дела, дела од областа на ликовната уметност (вајарска, сликарска, графичка, таписерии), од драмски и драмско-музички дела, од филмски дела, од правото на авторот на јавно изведување на музички дела (мали права), од правата на репродуктивните уметници (изведувачи) на сериозна музика и драмско-музички дела и од патенти и технички унапредувања се плаќа 10%;

2. Од личните доходи од областа на применетата уметност, индустриското обликување и на делата од областа на ликовната уметност што се користат за рекламна пропаганда, од фотографски дела и од дела на производните дејности слични на фотографски дела, од картографски дела, планови, скици и пластични дела што се однесуваат на географијата и топографијата, од текстови и превод на текстови (освен на книжевните, научните и стручните дела и превод на тие дела) објавени во весници, списанија и во други средства за јавно информирање, освен публикации од забавен жанр, од говорни дела (предавања, говори, беседи и слично) и од дела од областа на архитектурата — 12%;

3. Од личните доходи од снимени музички дела од средствата на механичка репродукција (грамфонски плочи, магнетофонски ленти и слично), од правата на репродукцијата на уметниците (изведувачи) на народна музика, музиката во духот на народното творештво и забавната музика, од текстовите и преводите на текстовите објавени во публикациите од забавен жанр, во весниците и списанијата, ревиите и слично, од текстовите и преводите на текстовите за конферанси, скечеве и сценарија за забавни приредби, од написи, идејни сценарија за забавни приредби, од написи, идејни сценарија за радио, телевизија и други реклами и на личните доходи од останатите авторски права се плаќа 15%;

Општинскиот данок на приходи остварени од авторски права, патенти и технички унапредувања од лица врз кои е пренесено авторското право ќе се плаќа по стапка од 20%.

Се ослободуваат од плаќање данок од личен доход од авторски права, патенти и технички унапредувања лицата кои остваруваат приходи од марксистички предавања, од општонародна одбрана и предавања за прва помош.

Е — ДАНОК НА ПРИХОД ОД ЗГРАДИ

1. Висината на трошоците за одржување, управување и годишната амортизација на станбените и деловните згради изнесува 20% од закупнината.

2. Општинскиот данок на приходи од згради се плаќа на годишниот приход од издадените згради под наем по следните стапки:

Основица	Станбени згради	Деловни згради
до 5000	10%	20%
10000	20%	30%
15000	25%	45%
над 15000	30%	60%

3. Даночните обврзници кои во домаќинството немаат други приходи освен приходите од згради и верските заедници плаќаат 50% од данокот пресметан по стапките од претходниот член.

4. Данок на приходи од згради за наместени соби до 4 легла се плаќа во годишен паушален износ, и тоа:

— за едно легло	100 динари
— за две легла	150 „
— за три легла	250 „
— за 4 легла	300 „

Обврзниците кои остваруваат приход од згради ако тој приход произлегува од кирија за издадени станбени простории и наместени соби на ученици и студенти плаќаат по 50% од данокот.

Ж — ДАНОК НА ДОБИВКА ОД ИГРИ НА СРЕКА

1. Данокот на добивка од игри на среќа се плаќа по стапка од 10%.

З — ДАНОК НА ПРИХОД ОД ИМОТ И ИМОТНИ ПРАВА

1. Општинскиот данок на приход од имот и имотни права се плаќа по следните стапки:

Основица	Стапка
до 10000	20%
20000	30%
над 20000	40%

И — ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОК

1. Данок на наследство и подарок се плаќа по следните стапки:

Основица	П — Наследен ред
до 10000	4%
20000	6%
50000	8%
100000	10%
300000	15%
над 300000	20%

Останати:

Основица	Стапка
до 10000	10%
20000	12%
50000	16%
100000	19%
300000	28%
над 300000	40%

J — ДАНОК НА ЗГРАДИ

1. Општински данок на згради се плаќа по м² и тоа зависно од зоната на локацијата, материјалот на градбата, односно квалитетот на зградата.

2. Данокот на згради се плаќа на следниот начин:

- за станови: до 10 динари по м²,
- за деловни простории до 15 динари по м²,
- за згради за одмор и закрепнување до 20 динари по м².

Критериумите во врска со гореспоменатите износи ќе ги утврди Извршниот совет и тие ќе бидат составен дел на оваа одлука.

3. Даночните обврзници кои во деловните простории вршат стопанска и нестопанска дејност, данокот на згради ќе го плаќаат во намален износ за 50% од износот пресметан во член 72 од оваа одлука.

K — ДАНОК НА ИМОТ

Данокот на имот на товарни друмски моторни возила, приклучни возила и комби возила се плаќа и тоа:

Тони носивост	Износ
до 1	1000 динари
од 1 до 2	2000 "
од 2 до 3	3000 "
од 3 до 4	4000 "
од 4 до 5	5000 "

Над 5 тона, за секој започнат тон на носивост се плаќа по 1000 динари.

За тракторски приколки се плаќа по 500 динари за секој започнат тон на носивост.

Данок на имот на хибридна лоза на една пeнушка се плаќа по 1 динар.

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општината Битола“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Бр. 06-1005/1
27 февруари 1976 година
Битола

Претседател
на Собранието на општината Битола,
Павле Георгиевски, с. р.

Претседател
на Соборот на
месните заедници,
Душко Петровски, с. р.

Претседател
на Соборот на
здружениот труд,
Борис Обениковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Мишко Василевски, с. р.

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ

353.

Врз основа на член 4 од Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“, бр. 39/72, 3/73, 24/73, 46/73, 48/74 и 46/75), Собранието на општината Кавадарци, на седниците на Соборот на здружениот труд, Соборот на месните заедници и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 февруари 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПШТИНСКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

На подрачјето на општината Кавадарци се воведуваат следните општински даноци:

1. данок од личен доход од земјоделска дејност;
2. данок од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност;
3. данок од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност;
4. данок од личен доход од авторски права, патенти и технички унапредувања;
5. данок на приходи од згради;
6. данок на добивка од игри на среќа;
7. данок на приход од имот и имотни права;
8. данок на наследство и подарок;
9. данок на згради; и
10. данок на имот.

Член 2

Даноците од член 1 од оваа одлука се плаќаат според одредбите на Законот за даноците на граѓаните, прописите донесени врз основа на тој закон и одредбите на оваа одлука.

II. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ

Член 3

Стапките на данокот од личен доход од земјоделска дејност се прогресивни и различни по групи на катастарски општини, во зависност од квалитетот на земјата, начинот на обработка, реализацијата на производството, комуникацијата, близината на пазарот и другите околности.

Катастарските општини на подрачјето на општината, за утврдување на стапките во смисла на претходниот став, согласно членот 64 од Законот за даноците на граѓаните, се распоредуваат во три групи, и тоа:

I група: Вегниште, Брушани, Ваташа, Воварци, Глишиќ, Дреново, Кавадарци, Крушевица, Марена, Манастирец, Паликура, Раец, Ресава, Рибарци, Росман, Сирково, Сопот, Трстеник и Шивец.

II група: Дабниште, Дебриште и Камен Дол.

III група (ридско-планински): Бојанчиште, Грбавец, Галиште, Барниково, Горна, Долна Бошава, Добротино, Драгожел, Драдња, Кесендре, Куманичево, Клиново, Конопиште, Крњево, Мрзен, Ораовец, Мрежичко, Праведник, Рожден, Радња, Страгово, Бунарче, Фариш, Чемерско, Шешково и Кошани.

Член 4

Стапките на данокот од личен доход од земјоделска дејност се:

		Стапки за					
		I група		II група		III група	
		Земј.	Неземј.	Земј.	Неземј.	Земј.	Неземј.
На основица динари							
1	2	3	4	5	6	7	
до 5.000	8	10	6	7	5	6	
од 5.000 до 7.500	9	11	7	8	6	7	
од 7.500 до 10.000	11	13	8	10	7	9	
од 10.000 до 12.500	12	15	9	11	8	10	
од 12.500 до 15.000	13	17	10	13	9	11	
од 15.000 до 20.000	14	19	11	15	10	12	
преку 20.000	15	23	12	17	11	13	

Член 5

Привремено се ослободува од плаќање на данок од личен доход од земјоделска дејност, во смисла на член 55 од Законот за даноците на граѓаните, земјиштето на кое ќе се насадат:

— нови лозја на лозарска почва за	4 години
— малини и рибизли за	3 „
— кајсии и праски за	5 „
— јаболкници, круши и дуњи, ореви и костени за	8 „
— бадеми, лешници, смокви, калинки и друго јужно овошје за	8 „
— сливи, цреши и друго овошје за	6 „
Листопадни и четинарски шуми:	
— багреми, врби, тополи, четинари и друга шума од низок раст	10 „
— други видови на дрвја за	20 „

Член 6

На површините чија плодност се подобрила со вонредни трошоци и работа на сопственикот со над 30% (регулација, заштита од поплави, исушување, наводнување, заштита од порои, калцификација и мелиорација на кисела земја и други мелиоративни мерки), обврзникот данокот од личен доход од земјоделска дејност ќе го плаќа според катастарскиот приход на земјата пред извршување на мелиоративните мерки уште за 15 години.

Член 7

Обложениот данок на земја дадена под закуп на организација на здружен труд, за земјоделско производство за време подолго од 3 години се намалува за првите 3 години за 30%, а за секоја наредна година уште за по 10%, но вкупното намалување на данокот не може да премине 80%.

Намалувањето на данокот се врши врз основа на писмено барање поднесено од страна на обврзникот. Кон барањето обврзникот е должен да приложи еден примерок од договорот.

Ако договорот се раскине пред договорениот рок се врши дополнително обложување на данок за изминатите години според фактичкото траење на договорот за закуп.

Член 8

На индивидуалните земјоделски производители, согласно член 65 од Законот за даноците на граѓаните, а во врска со член 24 од Законот за здружување на индивидуалните земјоделски производители, им се намалува данокот од личен доход од земјоделска дејност за секоја обложна година и тоа:

1. на даночниот обврзник кој својот труд и средствата за работа ќе ги здружи со организација на здружениот труд и со неа остварува трајна производна соработка за што има склучено писмен договор и во рамките на таа соработка рамноправно со членовите на работната заедница на организацијата на здружениот труд управува со заедничките работи и соодлучува за распределбата на заеднички остварениот доход, во рамките утврдени со договорот и општиот акт на организацијата на здружениот труд, за 40%.

2. на даночниот обврзник кој со организацијата на здружениот труд, врз основа на писмен договор, воспостави кооперативни односи за здружување на средствата за работа и вишокот на своите производи ги пласира преку организацијата на здружениот труд, за 30%.

3. на даночниот обврзник кој со организација на здружен труд, врз основа на писмен договор, трајно воспостави кооперативни односи за вршење на машински услуги, набавка на репродуктивни материјали и друго и вишоците на своите производи ги пласира преку организацијата на здружениот труд, за 20%.

Член 9

Во погранични ридско-планински подрачја спаѓаат следните населени места: Рожден, Мрежичко, Бохула, Чемерско, Радна и Конопиште.

Член 10

Се ослободуваат од плаќање на данок од личен доход од земјоделска дејност обврзниците кои имаат катастарски приход од ниви V и VI класа, во катастарски општини на ридско-планински подрачја, ако на секој декар обработлива површина одгледуваат најмалку една овца или на 1,5 хектар најмалку една крава.

III. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈНО ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКА ДЕЈНОСТ

Член 11

Данокот од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност што се обложува и плаќа според стварен доход на даночната основица, односно за дел од даночната основица што е до висината на просечните лични доходи во општествениот сектор во стопанството во општината, се плаќа по стапка од 2%.

На делот од даночната основица преку просечните нето лични доходи во општествениот сектор во стопанството во општината се плаќа по стапка:

На делот на основицата преку просечните лични доходи (динари)	Стапка
до 20.000	3
од 20.000 до 40.000	5
од 40.000 до 60.000	7
од 60.000 до 100.000	9
преку 100.000	11

По исклучок од претходниот став, за дејностите: угостителска, производно-фурнациска, кебапчиска, месарска, превозничка, автомеханичарска, кафемелачка, градежнопретприемачка и слаткарска данокот од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност се плаќа по следните стапки:

до 20.000	6
од 20.000 до 40.000	12
од 40.000 до 60.000	18
од 60.000 до 100.000	24
преку 100.000	30

Член 12

Данок од личен доход од самостојно вршење на занаетчиски и други стопански дејности во годишен паушален износ плаќаат:

1. лица кои претежно се занимаваат со земјоделска дејност, а повремено вршат стопанска дејност како споредно занимање до 2.000 динари, а за вршење на услуги со трактор, комбајни и врша-лица — до 20.000 динари.

2. лица постари од 65 години (мажи) и 55 години (жени), како и лица неспособни за работа со над 49% неспособност, под услов да се занимаваат само со услуги, а дејноста ја вршат исклучиво сами — до 3.000 динари.

3. лица кои со одобрение од надлежниот орган вршат стопанска дејност без постојано место на работа — до 3.000 динари.

4. лица кои остваруваат приходи од домашни ракотворби — до 2.500 динари.

5. лица кои вршат услуги на граѓаните, а не се сметаат како занаетлии, а дејноста ја вршат сами: чистачи на чевли, носачи, сечачи на дрва — до 1.000 динари.

6. други лица во смисла на член 86 од Законот за даноците на граѓаните — до 5.000 динари.

Висината на данокот во паушален износ во смисла на претходниот став за секој обврзник се утврдува во зависност од видот на работата, обемот на работата, цените на услугите и на производите, условите за работа, капацитетот и техничката опременост на работилницата, местото каде се врши дејноста, местото каде се наоѓа работилницата, возраста и физичката способност на обврзникот, како и другите околности што се од влијание за остварување на приходите.

Член 13

Општинскиот данок од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, што се плаќа во процент од секој поединечно остварен бруто-приход, се плаќа и тоа:

- на приходите за извршени услуги на месните заедници и куќните совети — по 5⁰/₀;
- на приходите остварени од продавање на весници, разни публикации, книги, часописи, марки, разгледници и сл. и приходите од утовар и истовар — по 10⁰/₀;
- на приходите остварени од застапниците на Југословенската лотарија од продавање на лозови, лото, спортски прогнози и сл., застапниците на осигурителните организации, манекените, дублерите и статистите — по 15⁰/₀;
- на приходите остварени од приредување на забавни игри и забавни колонии — ансамбли — по 20⁰/₀;
- на приходите остварени од товарење и пренос со запрежни возила што ги вршат лица како споредно занимање — по 20⁰/₀;
- на приходите остварени од останати стопански дејности — по 25⁰/₀;
- на приходите остварени по основ на договор за дело — по 40⁰/₀.

Член 14

Се ослободуваат од плаќање на данок од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност лицата кои остваруваат приход од набљудување кај хидрометеоролошки станици, од испалување на противградобийни зрна и од пошумување на голините.

Член 15

Обврската за водење на работни книги од членот 80 од Законот за даноците на граѓаните, се проширува и на следните дејности:

1. книга на приходи и расходи водат обврзниците и од дејностите: слаткари, стаклорезачи и сарачи.
2. книга-признаница водат обврзниците и од дејноста: превозничка.

IV. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД САМОСТОЈНО ВРШЕЊЕ НА НЕСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ

Член 16

Данок од личен доход од самостојно вршење на нестопански дејности, за обврзниците што се обложуваат по стварен доход на основицата до висината на просечните нето лични доходи во општествениот сектор во нестопанските дејности во општината, по стапка од 2⁰/₀.

На делот од даночната основица преку просечните нето лични доходи во општествениот сектор во нестопанските дејности во општината се плаќа по стапка:

На делот на основицата преку просечните лични доходи (динари)		Стапки
	до 20.000	3
од 20.000	до 40.000	5
од 40.000	до 60.000	7
од 60.000	до 100.000	9
	над 100.000	11

Член 17

Данок од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност во годишен паушален износ плаќаат и тоа:

- лица кои подучуваат ученици до 800 динари
- дактилографи, стенографи и стенодактилографи до 1000 „
- вршители на верски обреди:
 - а) во градот до 2000 „
 - б) во селата до 800 „
- музичари кои остваруваат приходи непосредно од граѓаните:
 - а) во градот до 5000 „
 - б) во селата до 1500 „
- останати дејности до 5000 „

Член 18

Општинскиот данок од личен доход од самостојно вршење на нестопански дејности, што се плаќа по процент од секој поединечно остварен бруто приход се плаќа и тоа:

- на приходите што ги остваруваат судиите-поротници, судските и другите вештачи и толкувачи, на приходите на професионалните спортисти кои не влегуваат во пензискиот основ и на кои не се пресметани и платени данокот и придонесите од личен доход од работен однос, на приходите остварени од преведувачи, стенографи, дактилографи, картографи, стенодактилографи и филмски работници остварени од продуцентски организации, приходите на спортските организации — по 5⁰/₀;
- на приходите на музичарите по 10⁰/₀;
- на приходите остварени од останати нестопански дејности — по 25⁰/₀;
- на приходите остварени по основ на договор за дело — по 40⁰/₀;
- на останатите дејности — по 25⁰/₀.

V. ДАНОК ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД АВТОРСКИ ПРАВА, ПАТЕНТИ И ТЕХНИЧКИ УНАПРЕДУВАЊА

Член 19

Општинскиот данок од личен доход од авторски права, патенти и технички унапредувања се плаќа по стапка и тоа:

- 10⁰/₀ на личните доходи од книжевни дела (поезија, новели, раскази, романи, критика, есеи), препен и превод на тие дела, од научни и стручни дела и превод на тие дела, од дела од областа на ликовната уметност (војарска, сликарска, графички дела и таписерии), од драмски и драмско-музички дела, од филмски дела, од правото на авторот од јавно изведување на музички дела (мали права), од правата и репродуктивни уметници (изведувачи) на сериозна музика и драмско-музички дела и од патенти и технички унапредувања;
- 12⁰/₀ на личните доходи од областа на применетата уметност, индустриското обликување и на делата од областа на ликовната уметност што се користат за рекламна пропаганда, од фотографски дела и од делата на производните дејности слични

на фотографии, од картографски дела, планови, скици и пластични дела што се однесуваат на географијата и топографијата, од текстовите и превод на текстови (освен на книжевните, научните и стручните дела и превод на тие дела) објавени во весници, списанија и во други средства за јавно информирање, освен публикации од забавен жанр, од говорни дела (предавања, говори, беседи и слично) и од дела од областа на архитектурата;

— 15% на личните доходи од снимени музички дела со средства за механичка репродукција (грамофонски плочи, магнетофонски ленти и сл.), од правата на репродукција на уметниците-изведувачи на народната музика, музиката во духот на народното творештво и забавната музика, од текстовите и преводите на текстовите објавени во публикации од забавниот жанр, во весниците и списанијата, ревиите и слично, од текстовите и преводот на текстовите за конферанси, скечеве и сценарија на забавни приредби, од написи, идејни сценарија за радио, телевизија и други реклами и на личните доходи на останатите авторски права.

Општинскиот данок на приходи остварени од авторски права, патенти и технички унапредувања од лица врз кои е пренесено авторското право што се плаќа по стапка од 20%.

Член 20

Се ослободуваат од плаќање данок од личен доход од авторски права, патенти и технички унапредувања лицата кои остваруваат приход од идеолошко-политички предавања, предавања од општонародната одбрана и предавањата за прва помош.

VI. ДАНОК НА ПРИХОДИ ОД ЗГРАДИ

Член 21

Општинскиот данок на приходи од згради се плаќа по прогресивни стапки и тоа:

На основица (динари)	Стапки	
	За стан. згради	За деловни прост. и згр. за одмор и закрепување
до 5.000	10	30
од 5.000 до 10.000	20	40
од 10.000 до 15.000	25	50
над 15.000	30	60

Трошоците за управување, одржување и за амортизација на зградите изнесуваат 20% од закупнината.

Член 22

На даночните обврзници кои во домаќинството немаат други приходи, освен приходите од згради, им се дава намалување на обложениот данок најмалку до 50%.

Член 23

Општинскиот данок на приходи од згради што се плаќа во годишен паушален износ за наместени соби до 4 легла ќе се плаќа и тоа:

— за едно легло	150 динари
— за две легла	200 „
— за три легла	300 „
— за четири легла	400 „

Данокот од претходниот став од овој член ќе се намали за 50%, доколку леглата односно собите се издаваат на ученици и студенти.

VII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОД ИГРИ НА СРЕЌА

Член 24

Општински данок на добивка од игри на среќа се плаќа по стапка од 10%.

VIII. ДАНОК НА ПРИХОДИ ОД ИМОТ И ИМОТНИ ПРАВА

Член 25

Општински данок на приходи од имот и имотни права се плаќа по прогресивни стапки и тоа:

Основица (динари)	Стапка
до 10.000	20
од 10.000 до 20.000	30
над 20.000	40

IX. ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОЦИ

Член 26

Општинскиот данок на наследство и подароци се плаќа по следните стапки и тоа:

Основица (динари)	Стапки	
	II наследен ред	Остан. насл. редови
до 10.000	4	6
од 10.000 до 20.000	6	8
од 20.000 до 50.000	8	10
од 50.000 до 100.000	10	14
од 100.000 до 300.000	15	19
над 300.000	20	25

Член 27

Општинскиот данок на наследство и подарок за подарено земјиште или градежни објекти се плаќа по следните стапки:

а) За земјоделско земјиште:

На основица (вредност по м ²)	Стапка
до 2	4
од 2 до 4	5
од 4 до 6	6
од 6 до 10	7
од 10 до 15	8
од 15 до 20	10
од 20 до 30	12
од 30 до 40	14
од 40 до 50	17
над 50	20

б) За градежни објекти:

На основица (вредност по м ²)	Стапка	
	За стан. згради	За деловни простор. и згр. за одмор и закреп.
до 1.000	10	12
од 1.000 до 2.000	11	14
од 2.000 до 3.000	12	16
од 3.000 до 4.000	14	18
од 4.000 до 5.000	16	20
од 5.000 до 6.000	18	22
над 6.000	20	25

Х. ДАНОК НА ЗГРАДИ**Член 28**

Данок на згради се плаќа по следните стапки:

Основица	Стапки	
	За станб. згради	За деловни прост. и згр. за одмор и закрепнување
до 70.000	0,10	0,12
до 100.000	0,15	0,18
до 150.000	0,16	0,20
до 200.000	0,17	0,22
преку 200.000	0,18	0,25

Се ослободуваат од данок на згради куќите во селата.

Член 29

На даночните обврзници кои во деловните протории вршат самостојна стопанска и нестопанска дејност им се дава намалување од обложениот данок од 50%.

ХІ. ДАНОК НА ИМОТ**Член 30**

Данок на имот на товарни друмски моторни возила и комби возила се плаќа по 1.000 динари за секој тон носивост, а тракторските приколки по 500 динари за секој тон носивост.

ХІІ. ПОСТАПКА ЗА ОБЛОГ И НАПЛАТА НА ДАНОЦИТЕ**Член 31**

Помалите износи на обложените даноци, освен данокот по одбивање и данокот од вкупниот приход на граѓаните, се плаќаат и тоа:

— данокот до износ од 100 динари во една рата и

— данокот до износ од 200 динари во две рати.

Член 32

Трошоците за присилна наплата, во смисла на член 228 и членот 262 од Законот за даноците на граѓаните, изнесуваат:

— за секој излез на извршителот во врска со пописот и продажбата на предметите на присилната наплата по 100 динари и

— на проценителите и сведоците кои се вработени — надоместок во висина на просечната едно-месечна заработувачка по час односно по ден, а доколку не се вработени — надоместок во висина од 15 динари по час односно 12 динари по ден.

Член 33

На обврзниците што вршат самостојна стопанска дејност и тоа: угостителска, превозничка, месарска, фурнирска, кебапчиска, градежно-претприемачка, столарска, електро-инсталатерска, радио и ТВ механичарска, слаткарска, лимарска и кафемелачка ќе им се издаде одобрение за вршење на дејноста под услов еден или повеќе граѓани да дадат писмена изјава пред надлежниот орган со која емчат за исплатата на нивните даночни обврски.

Емец во смисла на претходниот став од овој член може да биде граѓанин кој со својот имот или личен доход е во состојба да ја намира едногодишната даночна обврска за сметка на даночниот обврзник.

По еден примерок од писмената изјава за емството се доставува до надлежниот орган за издавање на одобрението за вршење на дејноста и органот за приходи кој врши облог со даноци.

ХІІІ. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 34**

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

Член 35

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката број 01-649, објавена во „Службен гласник на општината Кавадарци“, бр. 1/75.

Бр. 01-574
27 февруари 1976 година
Кавадарци

Претседател
на Собранието на општината Кавадарци,
Александар Грков, с. р.

Потпретседател
на Соборот на месните заедници,
Фруска Мишева, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Сијка Спанцова, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Цвета Трифунова, с. р.

Ојласен дел**РЕГИСТАР НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ**

Врз основа на решението У. бр. 08-10/1 од 1. П. 1976 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, на страна 72, рег. бр. 371, занаетчискиот дуќан под фирма: Сидаро-фасадер Борис Николов Трашански, село Смојмирово, општина Берово. Предмет на работењето на занаетчискиот дуќан е вршење услуги од сидаро-фасадерскиот занает.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис Николов Трашански. (3)

Врз основа на решението У. бр. 08-362/1 од 1. П. 1976 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, на страна 71, рег. бр. 370, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковачки занаетчиски дуќан „Универзал“ на Боровој Јованов Богдански, село Робово, општина Берово. Предмет на работењето на занаетчискиот дуќан е вршење на метало-преработувачка дејност од областа на ковачкиот занает.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Боровој Јованов Богдански. (4)

Врз основа на решението У. бр. 08-296 од 7. VIII. 1975 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, на страна 66, рег. бр. 365, занаетчискиот дуќан под фирма: Столарски занаетчиски дуќан „Весна“ на Даутовски Димитар Радој од Бе-

рово. Предмет на работењето на занаетчискиот дуќан е вршење на столарска занаетчиска дејност.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Даутовски Димитар Радој. (8)

Врз основа на решението У. бр. 08-296 од 7. VIII. 1975 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, на страна 74, рег. бр. 373, занаетчискиот дуќан под фирма: Столарски занаетчиски дуќан „Ловец“ на Драган Љ. Димовски од Берово. Предмет на работењето на занаетчискиот дуќан е вршење на столарска занаетчиска дејност.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драган Љ. Димовски. (9)

Врз основа на решението У. бр. 08-839/1 од 15. III. 1976 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, од рег. бр. 327, страна 28 занаетчискиот дуќан под фирма: Волновлачар Александар Никола Кујунџиски од Пехчево. (11)

Врз основа на решението У. бр. 08-886 од 15. III. 1976 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, од рег. бр. 110, страна 38/2 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Илија Ацев Ременски од село Ратеве. (12)

Врз основа на решението У. бр. 08-352/1 од 30. X. 1975 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, на страна 68, рег. бр. 367, занаетчискиот дуќан под фирма: Бочваро-качарски занаетчиски дуќан „Петлец“ на Фидански Николов Горѓи од село Русиново, Берово. Предмет на работењето на занаетчискиот дуќан е вршење услуги од бочваро-качарскиот занает.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фидански Николов Горѓи. (40)

Врз основа на решението У. бр. 08-368/1 од 1. I. 1976 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, на страна 69, рег. бр. 368, занаетчискиот дуќан под фирма: Часовничарски занаетчиски дуќан „Дарвил“ на Тодор Милош Ананиев — Берово. Предмет на работењето на занаетчискиот дуќан е обавување услуги од часовничарскиот занает.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор Милош Ананиев. (1)

Врз основа на решението У. бр. 08-369/1 од 1. I. 1976 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, на страна 70, рег. бр. 369, занаетчискиот дуќан под фирма: „Автосервис — Центар Малеш“ на Никола Јованов Гаштеовски, село Смојмирово, општина Берово. Предмет на работењето на дуќанот е обавување услуги од автомеханичарскиот занает.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Јованов Гаштеовски.

Врз основа на решението У. бр. 08-2891 од 16. X. 1975 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии од рег. бр. 59, страна 42/2, занаетчискиот дуќан под фирма: Сода-вода на Зора Јованова Здравковска од Берово. (35)

Врз основа на решението У. бр. 08-355/1 од 31. X. 1975 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии од рег. бр. 232, страна 73, занаетчискиот дуќан под фирма: Коларо-ковач Алија Дураков Алиов, село Црник, Берово. (36)

Врз основа на решението У. бр. 08-354 од 30. X. 1975 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии од рег. бр. 357, страна 58 занаетчискиот дуќан под фирма: Шивач — кројач на мапка облека Славс Коста Дујовски од Берово. (37)

Врз основа на решението У. бр. 08-356/1 од 31. X. 1975 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии од рег. бр. 137, страна 41/2 занаетчискиот дуќан под фирма: Волновлачар Васил Дан. Таковски, село Владимирово, Берово. (38)

Врз основа на решението У. бр. 08-3017/1 од 31. X. 1975 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии од рег. бр. 150, страна 59 занаетчискиот дуќан под фирма: Вачваро-ковач Никола Костов Фидански, село Русиново, Берово. (39)

Врз основа на решението У. бр. 08-358/1 од 12. XI. 1975 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии од рег. бр. 25 занаетчискиот дуќан под фирма: Шивач Љубомир Ефтим Чичаковски од Берово. (41)

Врз основа на решението У. бр. 08-360/1 од 17. XI. 1975 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии од рег. бр. 341, страна 42, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер — фризер Славе С. Серафимов од Пехчево. (42)

Врз основа на решението У. бр. 08-357/1 од 13. XI. 1975 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии од рег. бр. 290 занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Бранко Киров Медарски, село Чифлик, Берово. (43)

Врз основа на решението У. бр. 08-3300/1 од 27. XI. 1975 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии од рег. бр. 335, страна 36, занаетчискиот дуќан под фирма: Шивач Гаврил Љубомиров Пачемски од Берово. (44)

Врз основа на решението У. бр. 08-18/1 од 13. II. 1976 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, од рег. бр. 322, страна 23/1, занаетчискиот дуќан под фирма: Бачваро-ковач Љубомир Илија Страторски, с. Русиново, Беровско. (5)

Врз основа на решението У. бр. 08-19/1 од 13. II. 1976 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии од рег. бр. 316, страна 17/1 занаетчискиот дуќан под фирма: Сидар Глигор Никола Чамовски, село Вудинарци, општина Берово. (6)

Врз основа на решението У. бр. 08-371 од 19. XII. 1974 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, од рег. бр. 344, страна 45, занаетчискиот дуќан под фирма: Шивач Лубен Јосифов Димитров од село Панчарево, Берово. (7)

Врз основа на решението У. бр. 08-627/1 од 28. II. 1976 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, од рег. бр. 31, страна 73, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Глигор Ефтимов Гердовски од Берово. (10)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Огласот за загубеното свидетелство за матурски испит, издадено од Вишата гимназија „М. Ацев“ — Прилеп на име Слободан Симиќиоски, Прилеп, објавен за неважен во „Службен весник на СРМ“ бр. 7/76, се поништува бидејќи документот е пронајден. (2612)

Работна книшка издадена од Скопје на име Марко Цветановски, Скопје. (1937)

Лична карта на име Дадо Мехет, с. Моране, Скопје. (1938)

Работна книшка на име Рушо Ризвановиќ, с. Батинци, Скопје. (1939)

Свидетелство за I клас, издадено од Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ на име Решат Аџиу, с. Жељино, Тетово. (1940)

Свидетелство за II клас, издадено од Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ на име Решат Аџиу, с. Жељино, Тетово. (1941)

Свидетелство за III клас, издадено од Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ на име Решат Аџиу, с. Жељино, Тетово. (1942)

Свидетелство за IV клас, издадено од Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ на име Решат Аџиу, с. Жељино, Тетово. (1943)

Ученичка книшка за завршено VI одделение, издадена од Основното училиште „Борис Кидрич“ с. Тработивиште на име Јордан Петрушов, с. Нов Истевник, Делчево. (1944)

Воена книшка на име Благој Гунтаров, ул. „Пиринска“ бр. 132, Штип. (1945)

Пасош бр. МА—102662, издаден од СВР — Битола на име Марија Светиева, ул. „Јоргов Камен“ бр. 15, Битола. (1946)

Свидетелство за IV одделение на име Милева Тмелкоска, с. Мажучиште, Прилеп. (1947)

Ученичка книшка издадена од Училиштето „Д. Јовановски“, Прилеп на име Зоран Ковилоски, ул. „Дунавска“ бр. 4, Прилеп. (1948)

Ученичка книшка за IV одделение на име Маринко Барукчиќ, ул. „Мице Козар“ бр. 17, Прилеп. (1949)

Диплома за завршено градежно училиште на име Васка Цветкоска, ул. „Киро Фетак“, Прилеп. (1950)

Свидетелство за III клас, издадено од ЕМУЦ — на име Нишрет Потурак, с. Лажани, Прилеп. (1951)

Свидетелство за завршен испит (диплома), издадена од ЕМУЦ — на име Нишрет Потурак, с. Лажани, Прилеп. (1952)

Здравствена легитимација на име Минер Зецулаи, с. Цепчиште, Тетово. (1953)

Работна книшка на име Акиф Мемети, с. Озормиште, Тетово. (1954)

Лична карта на име Бисера Михајловска, с. Вруток, Гостивар. (1955)

Диплома Р. бр. 6-1953/54 година за стопанско училиште на име Зуди Догани, ул. „18 Ноември“ бр. 93, Гостивар. (1956)

Здравствена легитимација на име Алија Дилфер, с. Жељино, Тетово. (1957)

Лична карта на име Томе Апостолоски, Гостивар. (1958)

Свидетелство од I клас, издадено од Гимназијата „Ацо Русковски“ — Берово на име Рила М. Липеска, с. Владимирово, Берово. (1959)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Осумгодишното училиште „Даме Груев“ с. Русиново на име Дафина В. Велинска, с. Русиново, Берово. (1960)

Свидетелство за VIII одделение на име Бранко Димовски, Берово. (1961)

Свидетелство на име Александар Г. Тасевски, с. Смојмирово, Берово. (1962)

Возачка дозвола издадена од СВР — Тетово на име Амет Нафи Асани, с. Ново Село, Тетово. (1963)

Свидетелство на име Веби Бекири, ул. „Б. Цветковски“ бр. 1, Гостивар. (1964)

Воена книшка на име Димитар Чамушев, ул. „Вита Поп Јорданова“ бр. 19, Штип. (1965)

Диплома за завршена гимназија, издадена од Гимназијата „М. Ацев“ — Прилеп на име Лилјана Ковилоска, ул. „М. Козар“ бр. 64, Прилеп. (1966)

Работна книшка на име Благое Ивановски, ул. „И. Р. Лола“ бр. 96, Куманово. (1967)

Работна книшка издадена од Куманово на име Мирослав Илиевски, ул. „Карл Маркс“ бр. 35, Куманово. (1968)

Свидетелство на име Шпензије Таири, с. Новаке, Тетово. (1969)

Возачка дозвола на име Трпко Бошковски, с. Шемшево, Тетово. (1970)

Земјоделска здравствена легитимација на име Цеграфије Османи, с. Жељино, Тетово. (1971)

Земјоделска здравствена легитимација на име Вежије Ц. Османи с. Жељино, Тетово. (1972)

Здравствена легитимација на име Еленица Николова, ул. „Партизанска“ бр. 7, Битола. (2210)

Свидетелство за завршено земјоделско училиште „Киро Бурназ“ — на име Милорад Јовановиќ, с. Долно Којнаре, Куманово. (2211)

Свидетелство за II клас издадено од техничко училиште ГУЦ „Н. Нестор“ — Струга на име Милутин Стојковски, с. Вевчани, Струга. (2212)

Здравствена легитимација на име Пласте Зејнепе, с. Жировница, Тетово. (2013)

СОДРЖИНА

	Страна		
Општи акти на самоуправните интересни заедници			
323. Одлука за определување стапка на придонесот за вработување за 1976 година	769	337. Одлука за утврдување стапките на придонесите од личните доходи и од доходот на ОЗТ за финансирање на Заедницата на културата — Струмица во 1976 година — — — — —	775
324. Одлука за утврдување стапката на придонесот за станбена изградба во 1976 година — — — — —	769	338. Одлука за утврдување стапки на придонесите од личните доходи и доходот од ОЗТ во стопанството за финансирање на Заедницата на физичката култура во Струмица во 1976 година — — — — —	775
325. Одлука за утврдување висината и рас-пределбата на стапката на придонесот за станбена изградба за 1976 година — —	770	Прописи на општинските собранија	
326. Одлука за определување на стапките на придонесот на Општинската интересна заедница за социјална заштита — Радовиш — — — — —	770	Радовиш	
327. Одлука за утврдување на стапки на придонесите од личните доходи на граѓаните на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Радовиш — — — —	771	339. Одлука за посебниот општински данок на промет на производи и услуги (Пречистен текст) — — — — —	776
328. Одлука за утврдување стапките на придонесите од личен доход на граѓаните за Самоуправната интересна заедница на културата на општина Радовиш за 1976 година — — — — —	771	Тарифа на посебниот општински данок на промет на производи и услуги — —	777
329. Одлука за утврдување стапката на придонесите од личен доход од работен однос на граѓаните за Самоуправната интересна заедница за физичка култура на општина — Радовиш — — — — —	771	340. Одлука за општински комунални такси	777
330. Одлука за утврдување стапката на придонес за станбена изградба — — — —	772	341. Одлука за општинските даноци на граѓаните — — — — —	778
331. Одлука за определување стапката на придонесите во областа на детската заштита за 1976 година — — — — —	772	342. Одлука за општински данок на промет на недвижности и права — — — —	782
332. Одлука за утврдување стапките на придонеси за финансирање на основното образование за 1976 година — — — — —	772	Прилеп	
333. Одлука за утврдување висината и рас-пределбата на стапката на придонесот за станбена изградба — — — — —	773	343. Одлука за општинските даноци на граѓаните — — — — —	783
334. Одлука за потврдување на одлуките за утврдување на стапките на придонесите од доходот на работните организации на здружен труд и установите што остваруваат доход и утврдување на стапките на придонесите од личните доходи на граѓаните за самоуправните интересни заедници за општина Струмица — — — —	773	Гостивар	
335. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за определување стапката на придонесот за вработување — — — —	774	344. Одлука за општинските даноци на граѓаните — — — — —	788
336. Одлука за утврдување стапки на придонесите од личните доходи на граѓаните за финансирање на Заедницата на основното образование — Струмица — —	774	Ресен	
		345. Одлука за општинските даноци на граѓаните (Пречистен текст) — — — —	792
		Свети Николе	
		346. Одлука за општинските даноци на граѓаните (Пречистен текст) — — — —	797
		Битола	
		347. Одлука за утврдување стапките на придонесите за Самоуправната интересна заедница на културата на подрачјето на општината Битола — — — — —	801
		348. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на подрачјето на општината Битола — — — —	802
		349. Одлука за утврдување стапки на придонеси за Самоуправната интересна заедница на физичката култура на подрачјето на општината — Битола — — — —	803
		350. Одлука за утврдување стапки од личен доход на граѓаните за Самоуправната интересна заедница на основното образование на подрачјето на општината — Битола — — — — —	803
		351. Одлука за утврдување стапките на придонесите од личните доходи на граѓаните за Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата од подрачјето на општината — Битола	804
		352. Извод од Одлуката за општинските даноци на граѓаните — — — — —	804
		Кавадарци	
		353. Одлука за општинските даноци на граѓаните — — — — —	807

Во издание на СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ излезе од печат

УПРАВАТА ВО САМОУПРАВНИОТ СИСТЕМ

од д-р Александар Христов, професор на Правниот факултет во Скопје.

Рецензија и предговор проф. д-р Јован Ѓорѓевиќ.

Во книгата е разработена проблематиката, положбата и улогата на управата во самоуправниот систем. Овој труд е пристапен и лесно напишан труд кој ѝ е упатен на пошироката јавност, а посебно на оние групи и поединци кои се занимаваат со управувањето. Авторот има низа интересни мислења и корисни предлози. Поради тоа, оваа книга им се препорачува не само на студентите и стручњациите од областа на управното право и на управувањето, туку и на сите оние што ќе учествуваат во припремите и донесувањето на новите закони за управата и на оние кои ќе бидат повикани да ги применуваат.

Цена 90 динари.

Ви ги препорачуваме следните свои изданија:

УСТАВ НА СФРЈ И УСТАВ НА СРМ
во една книга

Цена 50 динари.

ЗБИРКА НА ОДЛУКИ на Врховниот суд на Македонија
Материјата е систематизирана по области во три дела:

- одлуки од судската практика по кривично право,
 - одлуки од судската практика по граѓанско право,
 - одлуки од судската практика по управно право,
- со регистар на поими.

Збирката има 540 страници, тврдо подврсана во полуплатно.

Цена 150 динари.

ЗБИРКА НА ПРЕКРШОЦИ, со објаснувања

Приготвиле: Миле Крцковски и м-р Ванчо Проевски

Предговор: д-р Ѓорѓи Џаца, републички секретар за правосудство.

Цена 120 динари.

ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД СТАНБЕНАТА ОБЛАСТ

Цена 30 динари.

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО

Приготвил: Миле Хаџи Василев, професор на Правниот факултет во Скопје.

Цена — 36 динари.

ЗБИРКА

ЗАКОН ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО со објаснувања и судска практика и со регистар на поимите.

Приготвиле: м-р Кирил Чавдар, судија на Врховниот суд на Македонија, Мирослава Каличанин, самостоен советник во Републичкиот секретаријат за правосудство.

Предговор: д-р Ѓорѓи Џаца.

Цена 42 динари.

ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА НА УСТАВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА

Цена 50 динари.

ДЕЛОВНИК на Собранието на СР Македонија

Цена 25 динари.

По уплата на парите книгата веднаш се доставува. Уплатите се вршат на жиро сметка 40100-601-128 кај Службата на општественото книговодство — Скопје.